



**Влада на Република Северна Македонија**

Скопје, 6 декември 2023 година

Бр. 41-10656/3

До  
Претседателот на Собранието на  
Република Северна Македонија  
Скопје

Врз основа на членот 91, алинеја 2 од Уставот на Република Северна Македонија и членовите 132 и 137 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Владата на Република Северна Македонија Ви поднесува Предлог на закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (\*), што го утврди на седницата, одржана на 6 декември 2023 година.

За претставници на Владата на Република Северна Македонија во Собранието се определени м-р Кренар Лога, министер за правда и Викторија Авромовска Мадик, заменик на министерот за правда, а за повереници м-р Мухамед Точи, државен секретар во Министерството за правда и Никола Прокопенко, државен советник во Министерството за правда.

Овој закон произлегува од Националната програма за усвојување на правото на Европската Унија.

Нè базè të nenit 91, alinesë 2 të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe neneve 132 dhe 137 të Rregullores së Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut Ju parashtrohet, Propozim - ligjin për Menaxhimin e Pronës së Konfiskuar, Përfitimeve Pronësore dhe Sendeve të Sekuestruara në Procedurë Penale dhe Kundërvajtëse (\*), që e përcaktoi në seancën e mbajtur më 6 dhjetor 2023.

Për përfaqësues të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut në Kuvend janë përcaktuar mr. Krenar Lloga, ministër i Drejtësisë dhe Viktorija Avramovska Madiq, zëvendësministre e Drejtësisë, ndërsa për të besuarë mr. Muhamed Toçi, sekretar shtetëror në Ministrinë e Drejtësisë, Nikolla Propenko, këshilltar shtetëror në Ministrinë e Drejtësisë.

Ky ligj rrjedh nga Programi Nacional për miratimin e të drejtës së Bashkimit Evropian.

**Прв заменик на претседателот на Владата на  
Република Северна Македонија**

**dr. Artan Grubi**



Подготвил: Даниела Давитковска, помлад соработник  
Проверил: Катерина Јаневска, раководител на одделение  
Никола Пасков, раководител на одделение  
Контролирал: Стојанчо Радичевски, помошник раководител на сектор  
Jetmira Maliqi, помошник раководител на сектор  
Согласен: Снежана М. Пендовски, државен советник  
Зоран Брњарчевски, раководител на сектор  
Одобрил: м-р Методија Димовски, генерален секретар на Владата



ПРЕДЛАГАЧ:  
Владата на Република Северна Македонија

PROPOZUES:  
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

ПРЕТСТАВНИЦИ:  
Кренар Лога, министер за правда и

PËRFAQËSUES:  
Krenar Lloga, Ministër i Drejtësisë

Викторија Аврамовска Мадик, заменик на  
министерот за правда

Viktorija Avramovska Madiq, Zëvendësministër i  
Drejtësisë

ПОВЕРЕНИЦИ:  
м-р Мухамед Точи, државен секретар во  
Министерство за правда и

TË AUTORIZUAR:  
mr.Muhamed Toçi, sekretar shtetëror në Ministrinë e  
Drejtësisë

Никола Прокопенко, државен советник во  
Министерството за правда

Nikolla Propenko, këshilltar shtetëror në Ministrinë e  
Drejtësisë

ПРЕДЛОГ НА  
ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО  
КОНФИСКУВАН ИМОТ, ИМОТНА КОРИСТ  
И ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО КРИВИЧНА  
И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА (\*)

PROPOZIM-LIGJ PËR  
MENAXHIM ME PRONËN, DOBINË E  
KONFISKUAR PRONËSORE DHE SENDET E  
SEKUESTRUARA NË PROCEDURË PENALE DHE  
PËR KUNDËRVAJTJE (\*)

Скопје, декември 2023 година

Shkup, dhjetor 2023

## ВОВЕД

### I. ОЦЕНА НА СОСТОЈБИТЕ ВО ОБЛАСТА ШТО ТРЕБА ДА СЕ УРЕДИ СО ЗАКОНОТ И ПРИЧИНИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

Со донесувањето на Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети (во натамошниот текст: конфискуван имот) во кривична и прекршочна постапка во 2008 година се изврши систематизирано регулирање на материјата за постапување и управување со конфискуваниот имот. Со Законот беше основана Агенција за управување со одземен имот, со својство на правно лице, која е надлежна да управува со конфискуваниот имот. Агенцијата ги извршува своите надлежности од 2009 година во континуитет и при примената на законското решение беа увидени слабости и недостатоци за кои имаше напори преку повеќе измени на законот да се надминат.

Сепак, имплементацијата на постојниот закон покажа низа есенцијални слабости и кај правната рамка и кај примена на законот. Ова може да се заклучи од подготвената анализа од ангажираниот експерт со поддршка на Канцеларијата на ГИЗ во Скопје, во која конкретно и детално беа утврдени предизвиците со кои се соочува Агенцијата при управувањето со конфискуваниот имот. Слабиот процент на реализирани предмети со конфискација делумно се должи на законската рамка кај процесните закони (ЗКП и управните постапки во кои се конфискуваат и одземаат предметите), но и на овој закон, согласно што се одлучи да се пристапи кон подготовка на ново законско решение во кое ќе бидат вградени меѓународните стандарди за постапување со конфискуваниот имот.

Дополнително, измените на Кривичниот законик и воведувањето на проширената конфискација со цел имплементација на Директивата 2014/42/EU на Европскиот парламент и Европскиот совет од 3 април 2014 за замрзнување и конфискација на предмети и приноси од казниво дело во Европската унија, ја наметнуваат потребата за воведување на овие измени во новото законско решение.

Појдовна точка за подготовка на предложеното законско решение, меѓу другото, беа и компаративните искуства од повеќе држави, а

## HYRJE

### I. VLERËSIMI I SITUATËS NË FUSHËN QË DUHET TË RREGULLOHET ME KËTË LIGJ DHE ARSYET E MIRATIMIT TË LIGJIT

Me miratimin e Ligjit për menaxhimin e pronës dobisë së konfiskuar pronësore dhe sendeve të sekuestruara (në tekstin e mëtejme: Prona e konfiskuar) në procedurë penale dhe kundërvajtëse në vitin 2008, u bë rregullimi i sistematizuar i veprimit dhe menaxhimin të pronës së konfiskuar. Me Ligjin është themeluar Agjencia për Menaxhimin e Pronës së Konfiskuar, si person juridik, e cila është kompetente për menaxhimin e pronës së konfiskuar. Agjencia i zbaton kompetencat e saj që nga viti 2009 në vazhdimësi dhe gjatë zbatimit të zgjidhjes ligjore janë konstatuar dobësi dhe mangësi, për të cilat janë bërë përpjekje për t'i tejkaluar përmes disa ndryshimeve në ligj.

Megjithatë, zbatimi i ligjit ekzistues shfaqti një sërë dobësisht thelbësore si në kornizën ligjore ashtu edhe në zbatimin e ligjit. Kjo mund të konstatohet nga analiza e përgatitur nga eksperti i angazhuar me mbështetjen e Zyrës së GIZ-it në Shkup, në të cilën konkretisht dhe hollësisht janë përcaktuar sfidat me të cilat ballafaqohet Agjencia gjatë menaxhimin të pronës së konfiskuar. Përqindja e ulët e lëndëve të realizuara me konfiskim është pjesërisht rezultat i kornizës ligjore të ligjeve procedurale (LPK dhe procedurave administrative në të cilat konfiskohen dhe sekuestrohen sendet), por edhe të këtij ligji, në pajtim me të cilin u vendos të nisë procedura e përgatitjes së zgjidhjes së re ligjore në të cilën do të inkorporohen standardet ndërkombëtare për veprimin me pronën e konfiskuar.

Gjithashtu, ndryshimet në Kodin Penal dhe vendosja e konfiskimit të zgjeruar me qëllim për të zbatuar Direktivën 2014/42/BE të Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian të datës 3 prill 2014 për ngrirjen dhe konfiskimin e sendeve dhe të ardhurave nga vepra ndëshkimore në Bashkimin Evropian, e imponojnë nevojën e përfshirjes së këtyre ndryshimeve në zgjidhjen e re ligjore.

Pikënisje për përgatitjen e zgjidhjes së propozuar ligjore ishin, ndër të tjera, përvojat krahasuese nga më shumë shtete, dhe theks i veçantë u vu në

посебен акцент беше ставен на државите од регионот со кои имаме слични правни системи. Така, при подготовката на предлог-текстот на законот се земаа предвид препораките од извештајот на ОБСЕ од април 2022 година за опциите за пренамена на конфискувани средства стекнати со криминал кои се однесуваат на земјите во регионот: Албанија, Босна и Херцеговина, Северна Македонија, Црна Гора и Србија.

Со цел квалитетна подготовка на законот, министерот за правда формираше меѓународна стручна работна група со претставници од повеќе засегнати државни органи и институции: професори од правните факултети, судии од кривична и граѓанска област од судовите, јавни обвинители од јавните обвинителства, државни правобранители, претставници од Владата на Република Северна Македонија, Агенцијата за управување со одземен имот, Министерство за правда, Министерството за финансии, Министерството за внатрешни работи, Царинската управа на Република Северна Македонија, Народната банка на Република Северна Македонија.

Со новото предложено законско решение се пристапува кон надминување на утврдените проблеми, преку воведување на нови механизми согласно европските и меѓународни стандарди за постапување со оваа материја.

Со овој закон се врши усогласување со Директивата 2014/42/EУ на Европскиот парламент и Европскиот совет од 3 април 2014 за замрзнување и конфискација на предмети и приноси од казниво дело во Европската унија.

Предложениот текст на законот беше објавен на ЕНЕР и доставен и усогласен со добиените мислења од повеќе надлежни државни органи и институции, како и граѓанските организации кои придонесоа за подобар квалитет на предложените решенија.

Најголемиот дел од направените измени се во насока на осовременување, допрецизирање и дополнување на постојните одредби, без притоа да се промени постојната концептуална поставеност на системот за управување со одземен имот, ниту организационата и системска поставеност на Агенцијата.

Членот 10 од Директивата 2014/42/EУ на Европскиот парламент и Европскиот совет за замрзнување и конфискација на предмети и

штетет е рајонит ме të cilat kemi sisteme të ngjashme juridike. Kështu, gjatë përgatitjes së propozim-tekstit të ligjit, u morën parasysh rekomandimet e raportit të OSBE-së të prillit 2022 për opsionet e ridedikimit të mjeteve të konfiskuara të përvetësuara fituara me krim që u referohen vendeve të rajonit: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Serbia.

Me qëllim të përgatitjes cilësore të ligjit, Ministri i Drejtësisë formoi një grup punues ekspertësh ndërresorial me përfaqësues nga disa organe dhe institucione shtetërore përkatëse: profesorë nga fakultetet juridike, gjyqtarë nga fusha penale dhe civile të gjykatave, prokurorë publikë nga prokuroritë publike, prokurorët shtetërore, përfaqësues nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Agjencia për Menaxhimin e Pronës së Konfiskuar, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Financave, Ministria e Punëve të Brendshme, Drejtoria Doganore e Republikës të Maqedonisë së Veriut, Banka Kombëtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Me zgjidhjen e re të propozuar ligjore bëhet tejkalimi i problemeve të konstatuara, përmes futjes së mekanizmave të rinj në përputhje me standardet evropiane dhe ndërkombëtare për veprim me këtë materie.

Ky ligj është në përputhje me Direktivën 2014/42/BE të Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian të datës 3 prill 2014 për ngrirjen dhe konfiskimin e sendeve dhe të ardhurave nga vepra ndëshkimore në Bashkimin Evropian.

Teksti i propozuar i ligjit është publikuar në ENER dhe është dorëzuar dhe harmonizuar me mendimet e marra nga disa organe dhe institucione shtetërore kompetente, si dhe organizata civile që kanë kontribuar në cilësinë më të mirë të zgjidhjeve të propozuara.

Pjesa më e madhe e ndryshimeve të bëra janë në drejtim të modernizimit, saktësimit dhe plotësimit të dispozitave ekzistuese, ndërkaq pa u ndryshuar planin ekzistues konceptual i sistemit për menaxhimin e pronës së konfiskuar dhe as struktura organizative dhe sistematike e Agjencisë.

Neni 10 i Direktivës 2014/42/BE të Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian për ngrirjen dhe konfiskimin e sendeve dhe të ardhurave nga vepra

приноси од казниво дело во Европската унија јасно определува дека земјите членки ќе ги преземат неопходните мерки да основаат централизирана канцеларија или специјализирана канцеларија за управување со замрзнатиот и конфискуван имот, што вклучува и продажба или трансфер на имотот каде е потребно. Согласно Директивата, земјите членки се охрабруваат да дозволат конфискуваниот имот да се користи за јавен интерес или за социјални цели.

Овие одредби од Директивата јасно упатуваат дека надлежноста и улогата на Агенцијата за управување со конфискуваниот имот треба да е централна, односно таа е единствената институција која постапува по одлуките на судот и другите државни органи и управува со привремено или трајно конфискуван или одзементиот имот. Оттука, за да може да ги спроведе нејзините надлежности Агенцијата има потреба да биде зајакната институционално и финансиски со цел да се обезбеди непречено функционирање и управување со привремено конфискуваниот имот, за кој честопати се појавуваат зголемени трошоци за одржување. Членот 11 од Директивата ја предвидува и потребата од водење на детална статистика за предметите и конфискацијата.

Како главни предложени измени во законот може да се наведат:

- термилошко унапредување и воедначување на изразите од предлог-законот со новите предлози на Кривичниот законик и Законот за кривичната постапка, кои се во фаза на подготовка;

- термилошко унапредување на одредбите од Предлог - законот во насока на хармонизирање на овој Предлог - закон со наведената ЕУ Директива;

- унапредување на роковите и начинот на постапување во одделни постапки на Агенцијата согласно новите предложени законски одредби и подзаконски акти.

Во поглед на конкретните одредби од предлог-Законот, може да ги истакнеме следниве: стручен состав, зајакната улога и зголемена одговорност на Управниот одбор на Агенцијата, соработка со домашни и странски канцеларии за поврат на имот, како и странски и други меѓународни организации согласно закон, унапредување на начините на продажба на конфискуваниот имот преку предвидување на дополнителни начини за продажба, воведување

ндешкиморе në Bashkimin Evropian përcakton qartë se shtetet anëtare do t'i ndërmarrin masat e nevojshme për të themeluar një zyrë të centralizuar ose një zyrë e specializuar për administrimin e pronës së ngrirë dhe të konfiskuar, e cila përfshin shitjen ose transferimin e pronës kur është e nevojshme. Në pajtim me Direktivës, shtetet anëtare inkurajohen të lejojnë përdorimin e pronës së konfiskuar për interes publik ose qëllime sociale. Këto dispozita të Direktivës tregojnë qartë se kompetenca dhe roli i Agjencisë për Menaxhimin e Pronës së Konfiskuar duhet të jetë qendror, përkatësisht është i vetmi institucion që vepron sipas vendimeve të gjykatës dhe organeve të tjera shtetërore dhe menaxhon me pronë të konfiskuar përkohësisht ose përgjithmonë.

Së këndejmi, që të mund t'i zbatojë kompetencat e saj, Agjencia duhet të përforcohet institucionalisht dhe financiarisht në mënyrë që të sigurojë funksionimin dhe menaxhimin në mënyrë të papenguar të pronës së konfiskuar përkohësisht, e cila shpesh shkakton rritje të shpenzimeve të mirëmbajtjes. Neni 11 i Direktivës parashikon gjithashtu nevojën për të mbajtur statistika të detajuara për sendet dhe konfiskimet.

Si ndryshime të propozuara kryesore në ligj mund të përmenden:

- avancimi terminologjik dhe harmonizimi i shprehjeve nga propozim-ligji me propozimet e reja të Kodit Penal dhe Ligjit për procedurën penale, të cilat janë në fazë përgatitore;

- avancimi terminologjik i dispozitave të Propozim-ligjit në drejtim të harmonizimit të këtij Propozim-ligji me Direktivën e cekur të BE-së;

- avancimi i afateve dhe mënyrës së veprimit në procedura të veçanta të Agjencisë në përputhje me dispozitat e reja të propozuara ligjore dhe nënligjore.

Lidhur me dispozitat konkrete të ligjit të propozuar, mund të theksojmë: përbërjen profesionale, rolin e përforcuar dhe përgjegjësinë e shtuar të Këshillit Drejtues të Agjencisë, bashkëpunimin me zyrat vendase dhe të huaja për kthimin e pronës, si dhe me organizata të huaja dhe të tjera ndërkombëtare në përputhje me ligjin, avancimi i mënyrave të shitjes së pronës së konfiskuar duke parashikuar metoda shtesë të shitjes, futja e mundësisë së blerjes së parë nga bashkëpronarët e sendeve të sekuestruara

на можноста за првенствено купување на сосопствениците на одземените или конфискувани предмети кои што се во сосопственост, унапредување на одредбите со кои се уредува постапката за управување со привремено одземениот имот, како и предвидување на начини и услови за продажба на привремено одземениот имот, нормирање на можноста за издвојување на одземениот или конфискуван имот од стечајната маса или од имотот врз кој е засновано заложно право, вклучување на државниот правобранител, регулирање на постапувањето со одземен или конфискуван имот што е дивоградба, воведување на соодветни рокови на постапување на Агенцијата кон другите органи, воведување на електронски регистар за водење на одземениот и конфискуван имот, воведување на одредби со кои се органичува можноста од евентуални злоупотреби во однос на висината на цената на понудувачите, како и воведување на критериуми за дисквалификација на несовесните учесници на јавното наддавање, унапредување на одредбите со кои се уредува јавната продажба на одземениот или конфискуван имот, нормирање на постапката за управување со хартии од вредност, удели и електронски пари, привремено одземените ефективни домашни и странски парични средства, одземените предмети од историско и културно значење, скапоцени камења и благородни метали, унапредување на одредбите што се однесуваат на постапката за продажба и управување со одземените и конфискувани моторни возила, како и прецизирање на одредбите за управување со одземен имот што се состои во оружје или експлозивни материји, наркотични дроги и опасни материји.

Согласно Директивата, земјите членки се охрабруваат да дозволат конфискуваниот имот да се користи за јавен интерес или за социјални цели. Оттука, се предлага унапредување на одредбите за социјално повторно користење (social reuse) на привремено одземениот имот, трајно одземениот имот и конфискуваниот имот.

Со цел Агенцијата да располага со потребниот капацитет за успешно да постапува по предложените постапки со Предлог-законот, за финансирањето на Агенцијата се предлага, освен средства од Буџетот, директен трансфер на дел од средствата (во процент-7%) добиени од страна на јавните продажби како директен приход за ефикасно работење на Агенцијата. Анализата и

осе të konfiskuara që janë në pronësi të përbashkët, avancimi i dispozitave që rregullojnë procedura për menaxhimin e pronës së konfiskuar përkohësisht, si dhe parashikimi i mënyrave dhe kushteve për shitjen e pronës së konfiskuar përkohësisht, normimi i mundësisë për ndarjen e pronës së konfiskuar ose të sekuestruar nga masa e falimentimit ose nga prona mbi të cilën bazohet e drejta e pengut, përfshirja e avokatit të shtetit, rregullimi i veprimtimit me pronën e sekuestruar ose të konfiskuar që është ndërtimi i paligjshëm, vendosja e afateve përkatëse për veprimtimit të Agjencisë ndaj organeve të tjera, futja e regjistrimit elektronik për evidentimin e pronës së sekuestruar dhe të konfiskuar, futja e dispozitave me të cilat kufizohet mundësia për keqpërdorime eventuale në lidhje me çmimin e ofertuesve, si dhe vendosja e kriterëve për shkualifikimin e pjesëmarrësve të pandërgjegjshëm në ankandin publik, avancimi i dispozitave që rregullojnë shitjen publike të pronës së sekuestruar ose të konfiskuar, normimi i procedurës për menaxhim me letrat me vlerë, pjesëmarrjet dhe paratë elektronike, mjetet e huaja monetare vendore efektive të sekuestruara përkohësisht, sendet e sekuestruara me rëndësi historike dhe kulturore, gurë të çmuara dhe metale të çmuara të sekuestruara, avancimi i dispozitave në lidhje me procedurën e shitjes dhe menaxhimit të mjeteve motorike të sekuestruara dhe të konfiskuara, si dhe saktësimi i dispozitave për menaxhimin e pronës së konfiskuar të përbërë nga armë ose lëndë shpërthyesë, droga narkotike dhe substanca të rrezikshme.

Në pajtim me Direktivën, shtetet anëtare inkurajohen të lejojnë përdorimin e pronës së konfiskuar për interes publik ose qëllime sociale. Së këndejmi, propozohet avancimi i dispozitave për ripërdorimin social (social reuse) të pronës së sekuestruar përkohësisht, pronës së konfiskuar përgjithmonë dhe pronës së konfiskuar.

Me qëllim që Agjencia të ketë kapacitetin e nevojshëm për të vepruar me sukses sipas procedurave të propozuara të Propozim-ligjit, për financimin e Agjencisë propozohet, përveç mjeteve nga Buxheti, transferim i drejtpërdrejtë i një pjese të mjeteve (në përqindje-7%) të marra nga shitjet publike si të ardhura të drejtpërdrejta për funksionimin efikas të Agjencisë. Analiza dhe

постојната пракса покажуваат дека за Агенцијата е неопходно да добие редовни зголемени финансиски средства со цел нејзино успешно и навремено постапување согласно закон. По 2% од вредноста на остварениот приход од секоја продажба на одземените предмети и конфискуваниот имот, од Буџетот на Република Северна Македонија се пренесуваат на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција и Царинската управа.

Дел од предложените законски решенија претставуваат начин да се надминат постојните предизвици кои оневозможуваат успешно спроведување на одделни постапки. Оттука, предложените решенија во овој момент се сметаат за оптимално решение за надминување на постојната затекната состојба.

Дел од одредбите се поврзани со новините во Кривичниот законик и Законот за кривичната постапка.

Со отпочнувањето на примената на одредбите од новите предложени закони (КЗ, ЗКП и овој закон), се очекува предвидливост на постапките за управување со конфискуваниот имот, кои се спроведуваат брзо и ефикасно, а надлежноста на органите за постапување е точно определена.

Јасноста и прецизноста на законските одредби и нивна доследна имплементација преку навремено донесени подзаконски акти и спроведените обуки ќе доведат до поголема успешност на системот за конфискација. Воедно, водењето на статистички податоци за конфискуваниот имот ќе обезбеди доказ за успешно спроведените постапки.

Од причина што предложените измени на законот третираат материја во обем поголем од две третини од постојниот закон, како и нивниот квантитет и квалитет, од номотехнички аспект се предлага донесување на нов закон.

## II. ЦЕЛИ, НАЧЕЛА И ОСНОВНИ РЕШЕНИЈА

Целта на овој закон е да овозможи брза и ефикасна постапка во која конфискуваниот имот со правосилна судска одлука успешно ќе се продаде и ќе се овозможи враќање на криминално стекнатите средства и имот. Успешната конфискација означува успешно завршување и заокружување на претходно водените постапки пред јавните обвинителства, пред другите органи и во судовите. Ефикасноста на конфискувањето означува праведност во општеството.

практика екзистuese тregojnë se është e nevojshme që Agjencia të marrë rregullisht burime të shtuara financiare në mënyrë që të veproјë me sukses dhe me shpejtësi në përputhje me ligjin. Nga 2% e vlerës së të ardhurave të realizuara nga çdo shitje e sendeve të sekuestruara dhe pronës së конфiskuar, nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut transferohen në Prokurorinë Publike të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Drejtorinë e Policisë Financiare dhe Drejtorinë doganore.

Një pjesë e zgjidhjeve të propozuara ligjore paraqesin mënyrë për tejkalimin e sfidave ekzistuese që e pamundësojnë zbatimin e suksesshëm të procedurave të caktuara. Së këndeјmi, zgjidhjet e propozuara në këtë момент konsiderohen si zgjidhje optimale për tejkalimin e gjendjes ekzistuese.

Një pjesë e dispozitave janë të lidhura me risitë në Kodin Penal dhe Ligjin për procedurë penale.

Me fillimin e zbatimit të dispozitave të ligjeve të reja të propozuara (KP, LPK dhe ky ligj), притет парashikueshmëri të procedurave për menaxhimin e pronës së конфiskuar, të cilat zbatohen shpejt dhe me ефикаситет, ndërsa kompetenca e organeve për veprim është përcaktuar saktësisht. Qartësia dhe saktësia e dispozitave ligjore dhe zbatimin konsekuent i tyre përmes akteve nënlіgјore të miratuara në kohë dhe trajnimeve të zhvilluara do të çojë në sukses më të madh të sistemit të конфiskimit. Nјëkohësisht, mbajtja e të dhënave statistikore për pronën e конфiskuar do të siguroјë dëshmi për procedurat e zbatuara me sukses.

Për фактин се ndryshimet e propozuara në ligj trajtoјnë çështjet në një vëllim më të madh se dy të третат e ligjit ekzistues, si dhe sasinë dhe cilësinë e tyre, nga pikëpamja номотекнике, propozohet miratimi i një ligji të ri.

## II. QËLLIMET, PARIMET DHE ZGJIDHJET THEMELORE TË PROPOZIM-LIGJIT

Qëllimi i këtij ligji është të mundësoјë një procedurë të shpejtë dhe ефикасе në të cilën прона e конфiskuar me vendim të plotfuqishëm të gjykatës do të shitet me sukses dhe do të mundësohet kthimi i mjeteve dhe pronës të përvetësuara në mënyrë kriminale. Конфискими me sukses nënkupton përfundimin dhe finalizimin me sukses të procedurave të zhvilluara paraprakisht para прокурориве publike, para organeve të tjera dhe në gjykatat.

При постапувањето и управувањето со привремено одземениот имот и привремено одземените предмети и конфискуваниот имот и имотната корист како принос од кривично дело и одземените предмети со правосилна одлука во кривична и прекршочна постапка, како и трајно одземените предмети во управна постапка се постапува согласно со начелата на законитост, економичност, ефикасност, транспарентност, постапување со внимание на добар домаќин, одговорност, стручност, професионалност и ажурност.

### III. ОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ВРЗ БУЏЕТОТ И ДРУГИТЕ ЈАВНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Овој закон ќе предизвика фискални импликации врз државниот буџет, од причина што се предвидува дел од процентот од продажбата да се уплати директно на буџетот на Агенцијата, за кој износ би бил намален буџетот на Република Северна Македонија. Воведувањето на електронски регистар еднократно и неговото одржување, зголемениот состав на Управниот одбор за два члена и двете комисии предвидени со законот ќе предизвикаат дополнителни финансиски импликации.

Сепак, предвидените нови ефикасни постапки за управување со конфискуваниот имот во пракса треба да доведат до значајно намалување на трошоците за чување и управување со имотот, од причина што во повеќето постапки се предвидува брза продажба на конфискуваниот имот и директен прилив во Буџетот.

### IV. ПРОЦЕНА НА ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА ПОТРЕБНИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ, НАЧИН НА НИВНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КАКО И ПОДАТОЦИ ЗА ТОА ДАЛИ СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ПОВЛЕКУВА МАТЕРИЈАЛНИ ОБВРСКИ ЗА ОДДЕЛНИ СУБЈЕКТИ

За спроведувањето на овој закон ќе бидат потребни средства кои ќе бидат обезбедени во Буџетот на Република Северна Македонија за:

- зајакнување на капацитетите на Агенцијата;
- членовите на Управниот одбор;
- членовите на Комисиите од членовите 69 и 70 од Предлог - законот
- воведување и одржување на електронскиот регистар.

Ефикаситети и конфискимит нэнкуптон дрејтеси нэ шоқери. Gјатэ веprimит dhe menaxhimit me sendet e sekuestruara пэрkohэsisht dhe pronэн dhe dobinэ e конфискуар pronэsore si тэ арdhura nga vepra penale dhe sendet e sekuestruara me vendim тэ plotfuqishэм нэ procedurэ penale dhe пэр kundэrvajtje, si dhe sendet e sekuestruara пэргјithmonэ нэ procedurэ administrative, veprohet нэ пэрputhје me parimet e ligjshmэrisэ, ekonomizimit, ефикаситетит, transparencэs, veprimит me kujdesin e nikoqirit тэ mirэ, me пэргјегјэси, експертизэ, професионализэм dhe нэ мэнyрэ azhurne.

### III. VLERЭСИМИ I IMPLIKIMEVE FINANCIARE NGA PROPOZIM-LIGJI NDAJ BUXHETIT DHE MJETET E TJERA PUBLIKE FINANCIARE

Ky ligj do тэ shkaktojэ implikime fiskale mbi buxhetin e shtetit, sepse нјэ pjesэ e пэрqindjes сэ shitjeve притет тэ арkэtohet dreјtpэrdreјt нэ buxhetin e Agjencisэ, me тэ cilэн do тэ zvogэloheј buxheti i Republikэs сэ Maqedonisэ сэ Veriut. Vendorsja e нјэ regjistri elektronik тэ нјэhershэм dhe mirэмбajтја e tij, rritја e пэrbэrjes сэ Kэshillit Dreјtues пэр dy anэtarэ dhe dy komisione тэ parashikuara me ligјin do тэ shkaktojнэ implikime financiare shtesэ.

Megјithatэ, procedurat e reja еfikase тэ parashikuara пэр menaxhimin e pronэs сэ конфискуар нэ практикэ duhet тэ чojнэ нэ нјэ ulje тэ dukshme тэ shpenzimeve пэр ruajtје dhe menaxhim тэ pronэs, sepse нэ shumicэн e procedurave parashikohet shitје e shpeјтэ e pronэs сэ конфискуар dhe тэ hyra тэ dreјtpэrdreјta нэ Buxhet.

### IV. VLERЭСИМИ I MJETEVE TЭ NEVOJSHME FINANCIARE PЭR ZBATIMIN E LIGJIT, MЭNYRA E SIGURIMIT TЭ TYRE, TЭ DHЭNA PЭR ATЭ NЭSE ZBATIMI I LIGJIT TЭRHEQ OBLIGIME MATERIALE PЭR SUBJEKTE TЭ VEЧANTA

Pэр zbatimin e kэtij ligјi do тэ nevojiten mjete qэ do тэ sigurohen нэ Buxhetin e Republikэs сэ Maqedonisэ сэ Veriut пэр:

- пэрforcimin e kapaciteteve тэ Agjencisэ;
- anэtarэт e Kэshillit Dreјtues;
- anэtarэт e komisioneve nga nenet 69 dhe 70 тэ Propozimit
- vendorsjen dhe mirэмбajтjen e regjistrit elektronik.



V. ПРЕГЛЕД НА РЕГУЛАТИВИ ОД ДРУГИ ПРАВНИ СИСТЕМИ И УСОГЛАСЕНОСТА НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН СО ПРАВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

- Директива 2014/42/ЕУ на Европскиот парламент и Европскиот совет од 3 април 2014 за замрзнување и конфискација на предмети и приноси од казниво дело во Европската унија и
- компаративни искуства, а посебно оние од соодветните закони во Велика Британија, Италија, Холандија, Словенија, Хрватска, Бугарија, Србија и Црна Гора.

V. PASQYRA E RREGULLATIVAVE NGA SISTEMET TJERA JURIDIKE DHE HARMONIZIMI I PROPOZIM-LIGJIT ME TË DREJTËN E BASHKIMIT EVROPIAN

- Direktiva 2014/42/BE e Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian e datës 3 prill 2014 për ngrirjen dhe konfiskimin e sendeve dhe të ardhurave nga vepra ndëshkimore në Bashkimin Evropian dhe
- përvojat krahasuese, veçanërisht ato nga ligjet përkatëse në Britaninë e Madhe, Itali, Holandë, Slloveni, Kroaci, Bullgari, Serbi dhe Mal të Zi.

ПРЕДЛОГ НА  
ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОНФИСКУВАН  
ИМОТ, ИМОТНА КОРИСТ И ОДЗЕМЕНИ  
ПРЕДМЕТИ ВО КРИВИЧНА И ПРЕКРШОЧНА  
ПОСТАПКА (\*)

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ  
Општа одредба  
Член 1

Со овој закон се уредува постапката за управување со привремено одземен имот и привремено одземените предмети и конфискуваниот имот и имотна корист како принос од кривично дело и одземените предмети во кривичната и прекршочната постапка, со трајно одземените предмети во управна постапка, како и основањето, надлежноста, управувањето, раководењето и други прашања поврзани со работата на Агенцијата за управување со одземен имот (во натамошниот текст: Агенцијата).

Значење на изразите во овој закон  
Член 2

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. „Одземен имот“ е привремено одземен имот и привремено одземените предмети и конфискуваниот имот и имотната корист како принос од кривично дело и одземените предмети со правосилна одлука во кривична и прекршочна постапка, како и трајно одземените предмети во управна постапка.
2. „Привремено одземен имот и привремено одземените предмети“ се предметите што според Кривичниот законик треба да се одземат или што можат да послужат како доказ во кривичната постапка за чија конечна конфискација односно одземање не е донесена правосилна одлука.
3. „Конфискуван имот и имотна корист како принос од кривично дело и одземените предмети“ се подразбираат наведениот имот и имотната корист како принос од кривично дело и предмети конфискувани или одземените со правосилна одлука.

PROPOZIM-LIGJ  
PËR MENAXHIM ME PRONËN, DOBITË E  
KONFISKUAR PRONËSORE DHE SENDET E  
SEKUESTRUARA NË PROCEDURË PENALE DHE  
PËR KUNDËRVAJTJE (\*)

I. DISPOZITAT THEMELORE  
Dispozitat e përgjithshme  
Neni 1

Me këtë ligj rregullohet procedura e menaxhimit me pronën e sekuestruar përkohësisht dhe sendet e sekuestruara përkohësisht dhe pronën dhe dobinë e konfiskuar pronësore si të ardhura nga vepra penale dhe sendet e sekuestruara në procedurën penale dhe për kundërvajtje, me sendet e sekuestruara përgjithmonë në procedurë administrative, si dhe themelimi, kompetenca, menaxhimi, udhëheqja dhe çështjet tjera lidhur me punën e Agjencisë për Menaxhim me Pronën e Konfiskuar (në tekstin e mëtutjeshëm: Agjencia).

Kuptimi i shprehjeve në këtë ligj  
Neni 2

Shprehjet e mëposhtme të përdorura në këtë ligj kanë këto kuptime:

1. „Prona e sekuestruar“ është pronë e sekuestruar përkohësisht dhe sendet e sekuestruara përkohësisht dhe prona dhe dobia e konfiskuar pronësore si të ardhura nga vepra penale dhe sendet e sekuestruara me vendim të plotfuqishëm në procedurë penale dhe për kundërvajtje, si dhe sendet e sekuestruara përgjithmonë në procedurë administrative.
2. „Prona e sekuestruar përkohësisht dhe sendet e sekuestruara përkohësisht“ janë sendet të cilat sipas Kodit penal duhet të sekuestrohen ose që mund të shërbejnë si dëshmi në procedurën penale për konfiskimin, përkatësisht sekuestrimin final të të cilave nuk është miratuar vendim i plotfuqishëm.
3. „Prona dhe dobia e konfiskuar pronësore si të ardhura nga vepra penale dhe sende të sekuestruara“ nënkuptojnë pronën dhe dobinë e cekur pronësore si të ardhura nga vepra penale

\* Me këtë ligj bëhet harmonizimi me Direktivën 2014/42/BE e Parlamentit Evropian dhe Këshilolit Evropian nga data 3 prill 2014 për ngritjen dhe konfiskimin e sendeve dhe të ardhurave nga vepra ndëshkimore në Bashkimin Evropian CELEX numër 32014L0042

4. „Имот“ е пари или други инструменти за плаќање, хартии од вредност, депозити, друга сопственост од секаков вид и тоа материјална или нематеријална, движна или недвижна, други права врз предметите, побарувања, како и јавни исправи и легални документи за сопственост и актива во пишан или во електронски облик или инструменти со кои се докажува правото на сопственост или интерес во таквиот имот.

5. „Замрзнување“ е запирање од извршувањето на одредена финансиска трансакција или друга финансиска активност преку банкарска сметка како и забрана за располагање со пари на банкарска сметка.

6. „Заплена“ е обезбедување на имот со мерки што се состојат во привремено ограничување на можноста за негово користење, отуѓување или располагање, како и одземање на списи, писма, телеграми, исправи и технички снимки.

7. „Конфискација“ е трајно одземање на имот, посредна и непосредна имотна корист од физичко или правно лице, при што имотната корист опфаќа пари, движни или недвижни предмети од вредност, како и секоја друга сопственост, имот или актива, материјални или нематеријални права, како и друг имот што одговара на вредноста на прибавената имотна корист.

### Начела на Законот Член 3

При постапувањето и управувањето со привремено одземениот имот и привремено одземените предмети и конфискуваниот имот и имотната корист како принос од кривично дело и одземените предмети со правосилна одлука во кривична и прекршочна постапка, како и трајно одземените предмети во управна постапка се постапува согласно со начелата на законитост, економичност, ефикасност, транспарентност, постапување со внимание на добар домаќин, одговорност, стручност, професионалност и ажурност.

дhe sendet e konfiskuara ose të sequestruara me vendim të plotfuqishëm.

4. "Pronë" janë paratë ose instrumentet e tjera për pagesë, letrat me vlerë, depozitat, pronësi tjetër të çfarëdo lloji dhe atë materiale dhe jomateriale, të luajshme ose të paluajshme, të drejta të tjera mbi sendet, kërkesat, si dhe dokumentet publike dhe dokumentet ligjore të pronësisë dhe aktiviteti në formë me shkrim ose formë elektronike ose instrumente që vërtetojnë pronësinë ose interesin në këtë pronë.

5. "Ngrirja" është ndërprerja e kryerjes së një transaksioni të caktuar financiar ose aktiviteti tjetër financiar nëpërmjet një llogarie bankare, si dhe ndalimi i disponimit të parave në llogari bankare.

6. "Sekuestrim" është sigurimi i pronësisë me masa që konsistojnë në kufizimin e përkohshëm të mundësisë së përdorimit, tjetërsimit ose disponimit të saj, si dhe sekuestrimin e dokumenteve, shkresave, telegrameve, dokumenteve dhe incizimeve teknike.

7. "Konfiskim" është konfiskimi përgjithmonë i pronës, dobisë së tërthortë dhe të drejtpërdrejtë pronësore nga një person fizik ose juridik, ku dobia pronësore përfshin paratë, sendet e luajshme ose të paluajshme me vlerë, si dhe çdo pronësi, pronë ose aktivitet tjetër, të drejta materiale dhe jomateriale, si dhe pronë tjetër që korrespondon me dobinë e përvetësuar pronësore.

### Parimet e Ligjit Neni 3

Gjatë veprimit dhe menaxhimit me pronën e sequestruar dhe sendet e sequestruara përkohësisht dhe pronën dhe dobinë e konfiskuar pronësore si të ardhura nga vepra penale dhe sendet e sequestruara me vendim të plotfuqishëm në procedurë penale dhe për kundërvajtje, si dhe sendet e sequestruara përgjithmonë në procedurë administrative veprohet në pajtim me parimet e ligjshmërisë, ekonomizimit, efikasitetit, transparencës, veprimit me kujdesin e nikoqirit të mirë, me përgjegjësi, ekspertizë, profesionalizëm dhe në mënyrë azhurne.

Класифицирани информации  
Член 4

Информациите до кои во текот на вршењето на должноста ќе дојдат вработените во Агенцијата претставуваат класифицирани информации со соодветен степен на тајност согласно со прописите за класифицирани информации.

II. АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН  
ИМОТ

Статус на Агенцијата  
Член 5

Агенцијата има својство на правно лице со права, обврски и одговорности утврдени со овој закон. Агенцијата има Статут. Седиштето на Агенцијата е во Скопје. За својата работа Агенцијата одговара пред Владата на Република Северна Македонија.

Статус на вработените во Агенцијата  
Член 6

Вработените во Агенцијата имаат статус на административни службеници и за прашањата кои се однесуваат на работниот однос се применуваат одредбите од овој закон, Законот за административни службеници, Законот за вработените во јавниот сектор, општите прописи за работните односи и колективните договори. Вработените во Агенцијата кои вршат помошни и технички работи немаат статус на административни службеници и за прашањата кои се однесуваат на работниот однос се применуваат Законот за вработени во јавниот сектор, општите прописи за работни односи и колективни договори.

Делокруг на работа на Агенцијата  
Член 7

Агенцијата ги врши следниве работи:  
- управува со конфискуваниот имот и имотната корист како принос од казнено дело и одземените предмети,  
- со согласност на судот управува со привремено

Информатат е класификуара  
Нени 4

Информатат те të cilat do të arrijnë punonjësit gjatë kryerjes së detyrës në Agjencinë paraqesin informata të klasifikuara me shkallë adekuate të fshehtësisë në pajtim me rregullat për informatat e klasifikuara.

II. AGJENCIA PËR MENAXHIM ME PRONËN E  
KONFISKUAR

Statusi i Agjencisë  
Neni 5

Agjencia ka cilësinë e personit juridik me të drejta, detyrime dhe përgjegjësi të përcaktuara me këtë ligj. Agjencia ka statut. Selia e Agjencisë është në Shkup. Agjencia përgjigjet për punën e saj para Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Statusi i punonjësve në Agjencinë  
Neni 6

Punonjësit e Agjencisë kanë statusin e nëpunësit administrativ edhe për çështjet që kanë të bëjnë me marrëdhënien e punës zbatohen dispozitat e këtij ligji, Ligjit për nëpunësit administrativ, Ligjit për të punësuarit në sektorin publik, rregulloret e përgjithshme për marrëdhëniet e punës dhe kontratat kolektive. Punonjësit e Agjencisë që kryejnë punë ndihmëse dhe teknike nuk kanë statusin e nëpunësit administrativ dhe për çështjet që kanë të bëjnë me marrëdhënien e punës zbatohen Ligji për të punësuarit në sektorin publik, rregulloret e përgjithshme për marrëdhëniet e punës dhe kontratat kolektive.

Fushëveprimi i punës së Agjencisë  
Neni 7

Agjencia i kryen detyrat e mëposhtme:  
- menaxhon me pronën e konfiskuar dhe dobinë pronësore si të ardhura nga vepra penale dhe sendet e sekuestruara;  
- me pëlqimin e gjykatës menaxhon me pronën e

одземениот имот и имотна корист и привремено одземените предмети во кривична постапка, освен одземената дрвна маса согласно закон со цел да се заштити вредноста на имотот согласно со овој закон,

- управува со привремено одземениот имот и имотна корист и одземените предмети во прекршочна постапка, освен одземената дрвна маса согласно закон со цел да се заштити вредноста на имотот согласно со овој закон,

- управува со трајно одземени предмети во прекршочна и управна постапка согласно со закон, освен предметите одземени во даночна постапка,

- ја спроведува постапката за извршување на конфискацијата на имот и имотната корист како принос од казнено дело,

- управува со привремено одземениот имот и имотна користа и привремено одземените предмети или со конфискуваниот имот и имотна корист како принос од казнено дело и одземените предмети кои произлегуваат од кривични дела, или имот чие располагагање е ограничено со одлука на ООН и други меѓународни организации на кои е членка Република Северна Македонија;

- соработува со домашни и странски канцеларии за поврат на имот, како и странски и други меѓународни организации согласно закон,

- води регистар за привремено одземен имот и привремено одземените предмети и трајно одземените предмети и конфискуван имот,

- го чува и складира одземениот имот,

- врши процена на одземениот имот,

- го дава во закуп конфискуваниот имот,

- води евиденција на целокупниот одземен имот,

- го продава одземениот имот,

- изготвува статистички, финансиски и други извештаи за одземениот имот,

- планира, организира и спроведува обука за вработените во Агенцијата и другите субјекти вклучени во постапувањето со одземениот имот,

- дава мислења во врска со примената на овој закон и

- врши други работи утврдени со закон.

Управниот одбор на Агенцијата со подзаконски акт го пропишува начинот на водење евиденција на податоци за одземениот имот.

За прашањата што не се уредени со овој закон се применува Законот за општа управна постапка.

dhe dobinë pronësore të sekuestruar përkohësisht dhe sendet e konfiskuara përkohësisht në procedurë penale, përveç masës së sekuestruar të drurit në përputhje me ligjin për të mbrojtur vlerën e pronës në përputhje me këtë ligj;

- menaxhon me pronën dhe dobitë pronësore të sekuestrura përkohësisht dhe sendet e sekuestruara në procedurë penale, përveç masës së sekuestruar të drurit në pajtim me ligjin me qëllim të mbrojtjes së vlerës së pronës në pajtim me këtë ligj;

- menaxhon me sendet e konfiskuara përgjithmonë në procedurë kundërvajtëse dhe administrative në përputhje me ligjin, përveç sendeve të sekuestruara në procedurë tatimore;

- e zbaton procedurën për ekzekutimin e konfiskimit të pronës dhe dobisë pronësore si të ardhura nga vepra penale,

- menaxhon pronën e sekuestruar përkohësisht dhe dobinë e sekuestruar pronësore dhe sendet e sekuestruara përkohësisht ose me pronën dhe dobinë e konfiskuar pronësore si të ardhura nga vepra penale dhe sendet e sekuestruara që rrjedhin nga vepra penale, ose prona posedimi i së cilës është i kufizuar me vendim të OKB-së dhe organizatave të tjera ndërkombëtare në të cilat Republika e Maqedonisë së Veriut është anëtare;

- bashkëpunon me zyrat vendase dhe të huaja për kthimin e pronës, si dhe me organizata të huaja dhe të tjera ndërkombëtare në përputhje me ligjin;

- mban regjistrin e pronës së sekuestruar përkohësisht dhe sendeve të sekuestruara përkohësisht dhe sendeve të konfiskuara përgjithmonë dhe pronës së konfiskuar;

- e ruan dhe e deponon pasurinë e konfiskuar,

- kryen vlerësimin e pronës së sekuestruar,

- e jep me qira pronën e sekuestruar,

- mban evidencë për pronën e përgjithshme të sekuestruar,

- e shet pronën e sekuestruar,

- përgatit raporte statistikore, financiare dhe të tjera për pronën e sekuestruar,

- planifikon, organizon dhe realizon trajnime për punonjësit e Agjencisë dhe subjektet e tjera të përfshira në veprimin me pronën e sekuestruar,

- jep mendime lidhur me zbatimin e këtij ligji dhe

- kryen punë të tjera të përcaktuara me ligj. Këshilli Drejtues i Agjencisë e përcakton mënyrën e mbajtjes së evidencës për pronën e sekuestruar me akt nënligjor.

Për çështjet që nuk rregullohen me këtë ligj, zbatohet Ligji për procedurën e përgjithshme

administrative.

Донесување планови за работа  
Член 8

Најдоцна до 1 септември во тековната година Управниот одбор на Агенцијата усвојува план за работа и ревидиран финансиски план на Агенцијата за наредната година.

Miratimi i planeve për punë  
Neni 8

Më së voni deri më 1 shtator në vitin rrjedhës Këshilli Drejtues i Agjencisë miraton plan për punën dhe plan të rishikuar financiar të Agjencisë për vitin e ardhshëm.

Едукација и тренинг на вработените  
Член 9

Вработените во Агенцијата имаат право и обврска на едукација и тренинг за постапувањето со привремено одземениот имот и привремено одземените предмети и конфискуваниот имот и имотна корист како принос од кривично дело, како и за одземениот имот и одземените предмети ,во согласност со годишната програма и годишниот план донесен од страна на директорот на Агенцијата.

Edukimi dhe trajnimi i punonjësve  
Neni 9

Punonjësit në Agjencinë kanë të drejtën dhe obligim të edukimit dhe trajnimit për veprim me pronën e sekuestruar përkohësisht dhe sendet e sekuestruara përkohësisht dhe pronën dhe dobinë e konfiskuar pronësore si të ardhura nga vepra penale, si dhe për pronën e sekuestruar dhe sendet e sekuestruara, në pajtim me programin vjetor dhe planin vjetor nga drejtori i Agjencisë.

Службена легитимација  
Член 10

Вработените во Агенцијата имаат службена легитимација која ја издава и одзема директорот на Агенцијата.

Легитимацијата од став 1 на овој член, се издава на македонски јазик и неговото кирилско писмо, а доколку лицето на кое му се издава легитимацијата зборува јазик кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Северна Македонија, истата му се издава на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот кој го зборува и неговото писмо.

Формата и содржината на образецот на службената легитимација, начинот на нејзиното издавање и одземање со подзаконски акт го пропишува Управниот одбор на Агенцијата.

Legjitimacioni zyrtar  
Neni 10

Punonjësit e Agjencisë kanë legjitimacion zyrtar të cilin e lëshon dhe e heq drejtori i Agjencisë. Legjitimacioni nga paragrafi 1 i këtij neni lëshohet në gjuhën македонсe dhe алфabetin e saj cirilik, dhe nëse personi të cilit i lëshohet legjitimacioni flet gjuhën të cilën e flasin së paku 20% e qytetarëve në Republikën e Македонисë së Veriut, ai i lëshohet në gjuhën македонсe dhe алфabetin e saj cirilik dhe gjuhën që e flet dhe алфabetin e saj. Formën dhe përmbajtjen e formularit të legjitimacionit zyrtar, mënyrën e lëshimit dhe heqjes së tij i përcakton Këshilli Drejtues i Agjencisë.

Поднесување извештај за работа  
Член 11

Агенцијата за својата работа изготвува годишен извештај и ревидиран финансиски извештај.

Извештаите од ставот 1 на овој член ги усвојува Управниот одбор, кои се поднесуваат за информирање до Владата на Република Северна

Parashtrimi i raportit për punën  
Neni 11

Agjencia për punën e saj përgatit raport vjetor dhe raport të rishikuar financiar. Raportet nga paragrafi 1 i këtij neni i miraton Këshilli Drejtues, të cilët i dërgohen për informim Qeverisë së Republikës së Македонисë së Veriut më së voni deri më 31 maj të

Македонија најдоцна до 31 мај наредната година. Извештаите од ставот 1 на овој член содржат податоци за работата на Агенцијата и податоци за користење, управување и располагање со конфискуваниот имот, имотната корист и одземените предмети.

Доставување извештаи до судовите и до јавното обвинителство  
Член 12

Агенцијата по службена должност доставува квартални извештаи на надлежниот суд и на јавното обвинителство за постапувањето со конкретен предмет за привремено конфискуван имот, имотна корист и привремено одземен предмет или на друг надлежен орган кој во прекршочна постапка во конкретен предмет привремено го конфискувал имотот, имотната корист и привремено одземените предмети.

По исклучок од став 1 на овој член, на барање на надлежниот орган, Агенцијата му доставува извештај за постапувањето со конкретниот предмет во рок од три дена, а најдоцна во рок од седум дена.

III. ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ СО АГЕНЦИЈАТА

Органи на Агенцијата  
Член 13

Органи на Агенцијата се Управниот одбор и директорот.

Состав, именување и определување на членовите на Управниот одбор

Член 14

Управниот одбор е составен од седум члена со мандат од пет години, без право на повторен избор.

Владата на Република Северна Македонија именува четири члена на Управниот одбор, и тоа:

- еден член на предлог од министерот за правда, од редот на административните службеници со најмалку пет години работно искуство во Министерството за правда;

- еден член на предлог од министерот за

витит të ardhshëm. Raportet nga paragrafi 1 i këtij neni përmbajnë të dhëna për punën e Agjencisë dhe të dhëna për shfrytëzimin, menaxhimin dhe disponimin me pronën e konfiskuar, dobinë pronësore dhe sendet e sekuestruara.

Dorëzimi i raporteve në gjykatat dhe prokurorinë publike  
Neni 12

Agjencia me detyrë zyrtare i dorëzon raporte tremujore gjykatës kompetente dhe prokurorisë publike për veprimin me send konkret për pronën e konfiskuar përkohësisht, dobinë e konfiskuar pronësore dhe sendet e sekuestruara përkohësisht ose tek një organ tjetër kompetent i cili në procedurë për kundërvajtje në sendin konkret e ka konfiskuar përkohësisht pronën, dobinë pronësore dhe sendet e sekuestruara përkohësisht.

Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, me kërkesë të organit kompetent, Agjencia do të dorëzojë raport për veprimin me sendin konkret në afat prej tri ditësh, e më së voni në afat prej shtatë ditësh.

III. ORGANI PËR MENAXHIM DHE UDHËHEQJE ME AGJENCINË

Organet e Agjencisë  
Neni 13

Organet e Agjencisë me Këshillin Drejtues dhe drejtori.

Përbërja, emërimi dhe caktimi i anëtarëve të Këshillit Drejtues

Neni 14

Këshilli drejtues përbëhet nga shtatë anëtarë me mandat pesë vjeçar, pa të drejtë rizgjedhjeje. Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut emëron katër anëtarë të Këshillit Drejtues, përkatësisht:

- një anëtar i propozuar nga ministri i Drejtësisë, nga radhët e nëpunësve administrativë me të paktën pesë vjet përvojë pune në Ministrinë e Drejtësisë;

- një anëtar i propozuar nga ministri i Financave, nga

финансии, од редот на административните службеници со најмалку пет години работно искуство во Министерството за финансии;

- еден член на предлог од министерот за внатрешни работи, од редот на административните службеници со најмалку пет години работно искуство во Министерството за внатрешни работи;

- еден член на предлог од директорот на Царинската управа на Република Северна Македонија, од редот на царинските службеници со најмалку пет години работно искуство во Царинската управа.

Именувањето на членовите на Управниот одбор од ставот 2 на овој член се врши врз основа на предлозите од органите, доставена 60 дена пред истекот на мандатот на постојниот член на Управниот одбор преку Агенцијата до Владата на Република Северна Македонија. Агенцијата ја доставува листата со номинации најдоцна во рок од три дена од денот на приемот на номинираните лица. Доколку Владата не ги именува предложените лица, органите од ставот 2 на овој член во рок од 30 дена преку Агенцијата доставуваат нови предлози до Владата на Република Северна Македонија.

Судскиот совет на Република Северна Македонија, со мнозинство гласови, определува еден судија од судовите во Република Северна Македонија за член во Управниот одбор.

Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, со мнозинство гласови, определува еден јавен обвинител од јавните обвинителства во Република Северна Македонија за член во Управниот одбор.

Државниот правобранител на Република Северна Македонија, со мнозинство гласови, определува еден државен правобранител од државните правобранителства во Република Северна Македонија за член во Управниот одбор.

Претседателот на Управниот одбор се избира од редот на членовите на Управниот одбор.

Престанок и разрешување на претседателот и членовите на Управниот одбор  
Член 15

На членовите и претседателот на Управниот одбор кои се именувани од Владата на Република Северна Македонија престанок на мандатот

раdhët e nëpunësve administrativë me të paktën pesë vjet përvojë pune në Ministrinë e Financave;

- një anëtar i propozuar nga ministri i Punëve të Brendshme, nga radhët e nëpunësve administrativë me të paktën pesë vjet përvojë pune në Ministrinë e Punëve të Brendshme;

- një anëtar i propozuar nga drejtori i Drejtorisë Doganore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, nga radhët e nëpunësve doganorë me së paku pesë vjet përvojë pune në Drejtorinë Doganore.

Emërimi i anëtarëve të Këshillit Drejtues nga paragrafi 2 i këtij neni bëhet në bazë të propozimeve të organeve të dorëzuara 60 ditë para skadimit të mandatit të anëtarit ekzistues të Këshillit Drejtues përmes Agjencisë në Qeverinë e Republika e Maqedonisë së Veriut. Agjencia e dorëzon listën e emërimeve jo më vonë se tre ditë nga dita e pranimit të personave të emëruar. Nëse Qeveria nuk i emëron personat e propozuar, organet nga paragrafi 2 i këtij neni në afat prej 30 ditësh përmes Agjencisë do t'i dorëzojnë propozime të reja Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut me shumicë votash cakton një gjyqtar nga gjykatat në Republikën e Maqedonisë së Veriut për anëtar të Këshillit Drejtues.

Këshilli i Prokurorëve Publikë i Republikës së Maqedonisë së Veriut me shumicë votash cakton prokuror publik nga prokuroritë publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut për anëtar të Këshillit Drejtues.

Avokati Shtetëror i Republikës së Maqedonisë së Veriut me shumicë votash cakton një avokat shtetëror nga Prokuroria Shtetërore në Republikën e Maqedonisë së Veriut për anëtar të Këshillit Drejtues. Kryetari i Këshillit Drejtues zgjidhet nga radhët e anëtarëve të Këshillit Drejtues.

Ndërprerja dhe shkarkimi i kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit Drejtues  
Neni 15

Anëtarëve dhe kryetarit të Këshillit Drejtues, të cilët emërohen nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërprerjen e mandatit ua konstaton



констатира Владата на Република Северна Македонија, од следните причини:

- на негово барање,
- поради смрт или ако е спречен во извршувањето на обврските подолго од шест месеци поради болест,
- ако му престане функцијата во органот каде што ја извршува функцијата или ако му престане работниот однос каде има засновано работен однос.

За членовите и претседателот на Управниот одбор определени од Судскиот совет на Република Северна Македонија, односно Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија и Државниот правобранител на Република Северна Македонија, од причините наведени во ставот 1 на овој член престанок на мандатот констатира државниот орган кој ги определил.

Владата на Република Северна Македонија, на предлог од Управниот одбор го разрешува членот или претседателот на Управниот одбор именувани од Владата на Република Северна Македонија пред истекот на мандатот, поради:

- нестручно и несовесно вршење на работите во Управниот одбор;
- дејствува спротивно на основните цели на законот што може да се утврди од извештајот на ревизорот за степенот на постигнување на законските надлежности на Агенцијата;
- ако со правосилна одлука му е изречена мерка забрана за вршење професија, дејност или должност;
- ако со правосилна судска одлука е осуден на казна затвор во траење над шест месеци;
- поради нестручно, непрофесионално и несовесно извршување на функцијата претседател или член на Управниот одбор на полето на материјалното и финансиското работење, констатирано во извештајот на ревизорот; и
- ако се утврди дека постапил спротивно на одредбите од прописите од областа на спречувањето на корупцијата и судирот на интереси, во постапка согласно закон.

На предлог од Управниот одбор, поради причините од ставот 3 на овој член Судскиот совет на Република Северна Македонија, односно Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, односно Државниот правобранител на Република Северна Македонија

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut për këto arsye:

- me kërkesën e tij,
- për shkak të vdekjes ose nëse pengohet të kryejë detyrën për më shumë se gjashtë muaj për shkak të sëmundjes,
- nëse i ndërpritet funksioni në organin ku e ushtron funksionin ose nëse marrëdhënia e tij e punës i ndërpritet ku ka themeluar marrëdhënie pune.

Për anëtarët dhe kryetarin e Këshillit Drejtues të caktuar nga Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut, përkatësisht Këshilli i Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Avokati Shtetëror i Republikës së Maqedonisë së Veriut, për arsyet e cekura në paragrafin 1 të këtij neni ndërprerjen e mandatit e konstaton organi shtetëror i cili i ka caktuar.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me propozim të Këshillit Drejtues e shkarkon anëtarin ose kryetarin e Këshillit Drejtues të emëruar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut para skadimit të mandatit, për shkak të:

- kryerjes joprofesionale dhe të pandërgjegjshme të punëve në Këshillin Drejtues;
- vepron në kundërshtim me qëllimet themelore të ligjit që mund të përcaktohen nga raporti i revizorit për shkallën e arritjes së kompetencave ligjore të Agjencisë;
- nëse me vendim të plotfuqishëm i është shqiptuar masë për ndalimin e ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës;
- nëse me vendim të plotfuqishëm gjyqësor është dënuar me burgim mbi gjashtë muaj;
- për shkak të kryerjes joprofesionale dhe të pandërgjegjshme të funksionit të kryetarit ose anëtarit të Këshillit Drejtues në fushën e punës materiale dhe financiare, të konstatuar në raportin e revizorit; dhe
- nëse vërtetohet se ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e rregulloreve në fushën e parandalimit të korrupsionit dhe konfliktit të interesave, në procedurë në pajtim me ligjin.

Me propozim të Këshillit Drejtues, për shkaqet nga arsyet nga paragrafi 3 i këtij neni, Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut, përkatësisht Këshilli i Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, përkatësisht Avokati Shtetëror i Republikës së Maqedonisë së Veriut para

пред истекот на мандатот го разрешува членот или претседателот на Управниот одбор определен од нивна страна.

Органот кој го определил или номинирал членот кој е разрешен или чиј мандат престанал номинира или определува нов член во рок од 30 дена од денот на донесување на одлуката за разрешување, односно престанок на мандатот. Мандатот на новоназначениот член трае до истекот на мандатот на членот кој се заменува.

Надлежност и начин на работата на Управниот одбор на Агенцијата  
Член 16

Управниот одбор на Агенцијата ги врши следниве работи:

- донесува Статут на Агенцијата на кој согласност дава Владата на Република Северна Македонија;
- донесува деловник за работа;
- усвојува годишен план и ревидиран финансиски план на Агенцијата;
- усвојува годишен извештај и ревидиран финансиски извештај;
- донесува одлука за продажба, отстапување и закуп на сите одземени предмети и други одлуки кои се однесуваат на конфискуваниот имот и работењето на Агенцијата;
- пропишува подзаконски прописи за спроведување на овој закон и
- врши други работи утврдени со овој закон и Статутот на Агенцијата.

Управниот одбор работи и одлучува на седници. Управниот одбор одржува седница ако се присутни повеќе од половината од вкупниот број членови на Управниот одбор. За секоја седница се води записник кој го потпишуваат претседавачот на седницата и записничарот. Седницата може да се води и снимена и аудиовизуелно.

Управниот одбор донесува одлуки со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Управниот одбор.

Директор на Агенцијата  
Член 17

Со Агенцијата раководи директор. Директорот на Агенцијата го именува и разрешува Владата на Република Северна Македонија.

skadimit të mandatit Maqedonia e Veriut, para skadimit të mandatit, shkarkon anëtarin ose kryetarin e Këshillit Drejtues të caktuar prej tyre.

Organi që ka emëruar ose emëruar anëtarin e shkarkuar ose të cilit iu është ndërprerë mandati, propozon ose emëron anëtar të ri në afat prej 30 ditësh nga dita e miratimit të vendimit për shkarkim, përkatësisht ndërprerje të mandatit. Mandati i anëtarit të sapoemëruar zgjat deri në skadimin e mandatit të anëtarit që zëvendësohet.

Kompetenca dhe mënyra e punës së Këshillit Drejtues të Agjencisë  
Neni 16

Këshilli Drejtues i Agjencisë i kryen këto detyra:

- miraton Statutin e Agjencisë për të cilën Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut jep pëlqimin e tij;
  - miraton rregulloren e punës;
  - miraton planin vjetor dhe planin e rishikuar financiar të Agjencisë;
  - miraton raport vjetor dhe raport të rishikuar financiar;
  - miraton vendim për shitjen, lëshimin dhe dhënien me qira të të gjitha sendeve të sekuestruara dhe vendime të tjera që kanë të bëjnë me pronën e konfiskuar dhe funksionimin e Agjencisë;
  - i përcakton aktet nënligjore për zbatimin e këtij ligji dhe
  - kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me këtë ligj dhe me Statutin e Agjencisë.
- Këshilli Drejtues punon dhe vendos në mbledhje. Këshilli Drejtues mban mbledhje nëse janë të pranishëm më shumë se gjysma e numrit të përgjithshëm të anëtarëve të Këshillit Drejtues. Për çdo mbledhje mbahet procesverbal, të cilin e nënshkruajnë kryesuesi i mbledhjes dhe mbajtësi i procesverbalit. Mbledhja mund të zhvillohet dhe regjistrohet në mënyrë audiovizuale. Këshilli Drejtues miraton vendime me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit Drejtues.

Drejtori i agjencisë  
Neni 17

Me Agjencinë udhëheq drejtori. Drejtorin e Agjencisë e emëron dhe e shkarkon Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Për

За именување на директор на Агенцијата се објавува јавен оглас во најмалку три дневни весници, од кои во еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик кои се издаваат на целата територија на Република Северна Македонија.

Пријавата за огласот од ставот (3) на овој член со доказите за исполнување на условите од член 18 во форма на електронски документи можат да се достават преку квалификувана електронска препорачана достава на електронската адреса наведена во огласот, согласно прописите од областа на електронските документи, електронската идентификација и доверливите услуги.

#### Именување на директор Член 18

За директор на Агенцијата може да биде именувано лице кое ги исполнува следниве услови:

- 1) да е државјанин на Република Северна Македонија;
- 2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- 3) да има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршен VII/1 степен;
- 4) да има минимум пет години работно искуство од областа на правото или економијата;
- 5) да поседува еден од следниве меѓународно признати сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:

- ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
  - ИЕЛТС (IELTS) - најмалку 6 бода,
  - ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) - најмалку B2 (B2) ниво,
  - ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) - положен,
  - БУЛАТС (BULATS) - најмалку 60 бода или
  - АПТИС (APTIS) - најмалку ниво B2 (B2)
- 6) поседува сертификат за познавање на компјутерски програми за канцелариско работење.

емëримин е дрејторит тË АгјенсисË, шпаллет конкурс публик нË сË палу три газета диторе, нјера преј тË цилаве бототет нË гјухËн қË е фласин сË палу 20% е қytетарËве қË фласин гјухË зytтаре тË нdryshme nga гјућа маqedонase, тË цилат бототен нË тË гјућћË territorin e RepublikËs sË MaqedonisË sË Veriut.

KËrkesa pËr konkursin nga paragrafi (3) i kËtij neni me dËshmitË pËr pËrmbushjen e kushteve nga neni 18 нË formË тË dokumenteve elektronike mund тË dorËzohet pËrmes dorËzimit тË kualifikuar elektronik тË cekur нË конкурс, нË pajtim me rregullat нË fushËn e dokumenteve elektronike, identifikimit elektronik dhe shËrbimeve konfidenciale.

#### Emërimi i drejtorit Neni 18

Drejtor i AgjencisË mund тË emërohet personi i cili i pËrmbush kËto kushte:

- 1) тË jetË shtetas i RepublikËs sË MaqedonisË sË Veriut;
- 2) нË momentin e caktimit me aktgјykim тË plotfuqishËm гјуqËsor nuk i ËshtË shqiptuar dËnim ose sanksion kundËrvajtËs me ndalimin e ushtrimit тË profesionit, veprimtarisË ose detyrËs;
- 3) тË ketË fituar сË paku 240 kredi sipas STKE ose тË ketË pËrfunduar shkallËn VII/1;
- 4) тË ketË сË paku pesË vjet pËrvojË pune нË fushËn juridike ose ekonomike;
- 5) тË posedojË нјË nga certifikatat e mËposhtme тË njohura ndËrkombËtarisht ose certifikatat pËr njohje aktive тË гјућËs angleze jo mË тË vjetËr se pesË vjet:

- TOEFL IBT тË paktËn 74 pikË,
  - IELTS - тË paktËn 6 pikË,
  - ILEC (Cambridge English: Legal) - тË paktËn niveli B2,
  - FCE (Cambridge English: First) – тË dhËnË,
  - BULATS (BULATS) - тË paktËn 60 pikË ose
  - APTIS - тË paktËn niveli B2 (B2)
- 6) тË posedojË certifikatË pËr njohje тË programeve компјутерике pËr punË нË zyrË.

Мандат на Директорот  
Член 19

Директорот има мандат кој трае пет години.

Престанок на мандатот и разрешување на  
директорот  
Член 20

На директорот на Агенцијата му престанува мандатот пред истекот:

- на негово барање,
- поради смрт или болест која го спречува во извршувањето на обврските, и
- ако ги исполнува условите за пензионирање.

Директорот на Агенцијата се разрешува пред истекот на мандатот:

- ако со својата несовесна и неправилна работа предизвика нарушување во вршењето на работите на Агенцијата и причини штета утврдена во постапка согласно со закон;
- ако не работи и не постапува согласно закон, Статутот и актите на Агенцијата, или неоправдано не ги спроведува одлуките на Управниот одбор, или постапува спротивно со нив;
- кога му е изречена санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- ако со правосилна судска одлука е осуден на казна затвор во траење над шест месеци;
- ако не достави извештај согласно со членот 15 од овој закон, односно ако и по истекот на рокот определен во истиот став не ги отстрани недостатоците и/или во тој рок повторно има недостатоци и/или загуби во финансиското работење и

- ако се утврди дека постапил спротивно на одредбите од прописите од областа на спречувањето на корупцијата и судирот на интереси, во постапка согласно закон.

Работи што ги врши директорот  
Член 21

Директорот на Агенцијата ги врши следниве работи:

- ја претставува и ја застапува Агенцијата,
- ја организира работата и раководи со стручните служби на Агенцијата,
- ги извршува одлуките на Управниот одбор,
- изготвува и му предлага на Управниот одбор годишен план и ревидиран финансиски план,

Mandati i Drejtorit  
Neni 19

Drejtori ka mandat i cili zgjat pesë vite.

Ndërprerja e mandatit dhe shkarkimi i drejtorit  
Neni 20

Mandati i drejtorit të Agjencisë ndërpritet para skadimit:

- me kërkesën e tij,
- për shkak të vdekjes ose sëmundjes e cila e pengon në kryerjen e detyrave të tij dhe
- nëse i përmbush kushtet për pensionim.

Drejtori i Agjencisë shkarkohet para skadimit të mandatit:

- nëse me punën e tij të pandërgjegjshme dhe të parregullt shkakton cenim në kryerjen e punës së Agjencisë dhe shkakton dëm të përcaktuar në procedurë në pajtim me ligjin;
- nëse nuk punon dhe nuk vepron në përputhje me ligjin, statutin dhe aktet e Agjencisë, ose në mënyrë të paarsyeshme nuk zbaton i vendimet e Këshillit Drejtues ose vepron në kundërshtim me to;
- kur i është shqiptuar sanksion ndalim të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës;
- nëse me vendim të plotfuqishëm gjyqësor është dënuar me burgim mbi gjashtë muaj;
- nëse nuk paraqet raport në përputhje me nenin 15 të këtij ligji, përkatësisht nëse edhe pas afatit të përcaktuar në të njëjtin paragraf nuk i mënjanon mangësitë dhe/ose brenda atij afati ka sërish mangësi dhe/ose humbje financiare në punën dhe
- nëse konstatohet se ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e rregullave në fushën e parandalimit të korrupsionit dhe konfliktit të interesave, në procedurë në pajtim me ligjin.

Punët që i kryen drejtori  
Neni 21

Drejtori i Agjencisë kryen këto detyra:

- e prezanton dhe e përfaqëson Agjencinë,
- e organizon punën dhe udhëheq me shërbimet profesionale të Agjencisë,
- i zbaton vendimet e Këshillit Drejtues,
- përgatit dhe i propozon Këshillit Drejtues plan vjetor dhe plan të rishikuar financiar,

- изготвува и му предлага на Управниот одбор годишен извештај и ревидиран финансиски извештај,
- изготвува и предлага на Управниот одбор подзаконски прописи за спроведување на овој закон,
- ги донесува актите за организација и систематизација на работните места на Агенцијата,
- се грижи за законито работење и трошење на финансиските средства на Агенцијата,
- донесува поединечни акти за вработените од областа на работните односи и
- одлучува и за други прашања утврдени со овој закон и со статутот на Агенцијата.

Директорот на Агенцијата е должен секои шест месеца да доставува извештај за работата до Владата на Република Северна Македонија и до Управниот одбор на Агенцијата.

#### Овластување за вршење на работи Член 22

Директорот на Агенцијата може да овласти вработен во Агенцијата да потпишува акти, да решава за определени прашања и да врши други работи од надлежност на Агенцијата, освен за акти и работи кои во согласност со закон се во исклучива надлежност на директорот.

Директорот на Агенцијата може во секое време да го одземе даденото овластување од ставот 1 на овој член.

Даденото овластување од ставот 1 на овој член не го спречува директорот да ги врши работите.

#### Утврдување на внатрешна организација Член 23

Внатрешната организација на Агенцијата се утврдува согласно со нејзиниот делокруг на работа утврден со овој закон.

#### Статут на Агенцијата Член 24

Агенцијата има Статут со кој особено се уредуваат:

- работите од надлежностите на Агенцијата и начинот на нивното извршување,
- надлежностите на Управниот одбор и на директорот,

- приготвит и i propozon Këshillit Drejtues raport vjetor dhe raport të rishikuar financiar,
- приготвит и i propozon Këshillit Drejtues akte nënligjore për zbatimin e këtij ligji,
- miraton aktet për organizimin dhe sistemimin e vendeve të punës së Agjencisë,
- kujdeset për funksionimin e ligjshëm dhe shpenzimin e mjeteve financiare të Agjencisë,
- miraton akte të veçanta për punonjësit nga fusha e marrëdhënies së punës dhe
- vendos për çështje të tjera të përcaktuara me këtë ligj dhe me statutin e Agjencisë.

Drejtori i Agjencisë është i obliguar që çdo gjashtë muaj të dorëzojë raport për punën në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në Këshillin Drejtues të Agjencisë.

#### Autorizim për kryerje të punëve Neni 22

Drejtori i Agjencisë mund të autorizojë një punonjës të Agjencisë për të nënshkruar akte, për të vendosur për çështje të caktuara dhe për të kryer punë të tjera me kompetencë të Agjencisë, me përjashtim të akteve dhe detyrave të cilat, në përputhje me ligjin, janë ekskluzivisht kompetencë e drejtorit.

Drejtori i Agjencisë në çdo kohë mund ta heqë autorizimin e dhënë në paragrafin 1 të këtij neni.

Autorizimi i dhënë në paragrafin 1 të këtij neni nuk e pengon drejtorin në kryerjen e detyrave.

#### Përcaktimi i organizimit të brendshëm Neni 23

Organizimi i brendshëm Agjencisë përcaktohet në pajtim me fushëveprimin e saj të përcaktuar me këtë ligj.

#### Statuti i Agjencisë Neni 24

Agjencia ka statut me të cilin rregullohen veçanërisht:

- detyrat e Agjencisë dhe mënyra e realizimit të tyre,
- kompetencat e Këshillit Drejtues dhe drejtorit,
- mënyra e përzgjedhjes dhe shkarkimit të anëtarëve të Këshillit Drejtues,

- начинот на избор и разрешување на членовите на Управниот одбор,
- меѓународната соработка на Агенцијата и
- други прашања од значење за работењето на Агенцијата.

#### IV. ОДНОСИ НА АГЕНЦИЈАТА СО ДРУГИ ОРГАНИ

Известување на Агенцијата за привремено одземен имот и привремено одземен предмет  
Член 25

По донесената одлука на судот или друг орган за привремено одземање на имот или привремено одземање на предмети судот или друг орган, веднаш, а најдоцна во рок од три дена ја известуваат Агенцијата.

Привремено одземен имот и привремено одземените предмети од ставот 1 на овој член се предаваат во Агенцијата, веднаш, а најдоцна во рок од три дена од денот на одземањето, а Агенцијата истите ги прима, освен во случаите кога не постојат услови за нивно примање и чување.

При преземањето на привремено одземен имот и привремено одземените предмети од ставот 1 на овој член, се составува записник кој содржи податоци за видот, количината, состојбата во која се прима, лицето од кое е одземен, како и процена на вредноста утврдена од овластен проценител и сите други релевантни податоци за одземен имот.

Агенцијата може повторно да изготви процена на вредноста на привремено одземен имот во случаите кога настапила очигледна и значителна промена на вредноста на имотот. Направената процена Агенцијата ја доставува до органот што ја води постапата непосредно по направената процена.

Управниот одбор со подзаконски акт го пропишува образецот на записникот од ставот 3 на овој член.

Известување на Агенцијата за конфискуваниот имот и имотна корист и одземените предмети  
Член 26

По донесената правосилна одлука на судот или на

- bashkëpunimi ndërkombëtar i Agjencisë dhe
- çështje të tjera me rëndësi për punën e Agjencisë.

#### IV. MARRËDHËNIET E AGJENCISË ME ORGANE TJERA

Njoftimi i Agjencisë për Pronë të Sekuestruar Përkohësisht dhe Sendet e Sekuestruara përkohësisht  
Neni 25

Pas vendimit të miratuar të gjykatës ose organit tjetër për sekuestrimin e përkohshëm të pronës ose sekuestrimin e përkohshëm të sendeve, gjykata ose organi tjetër e njofton Agjencinë menjëherë, më së voni në afat prej tri ditësh.

Prona e sekuestruar përkohësisht dhe sendet e sekuestruara përkohësisht nga paragrafi 1 i këtij neni i dorëzohen Agjencisë menjëherë, më së voni në afat prej tri ditësh nga dita e sekuestrimit dhe Agjencia i merr ato, përveç në rastet kur nuk ekzistojnë kushte për pranimin dhe ruajtjen e tyre.

Gjatë marrjes së pronës së sekuestruar përkohësisht dhe sendeve të sekuestruara përkohësisht nga paragrafi 1 i këtij neni, përpilohet procesverbal që përmban të dhëna për llojin, sasinë, gjendjen në të cilën pranohet, personi nga i cili është sekuestruar, si dhe vlerësimi i vlerës së përcaktuar nga vlerësues i autorizuar dhe të gjitha të dhënat e tjera relevante për pronën e sekuestruar.

Agjencia mund të përgatisë sërish vlerësim të pronës së sekuestruar përkohësisht në rastet kur ka pasur ndryshim të dukshëm dhe të rëndësishëm në vlerën e pronës. Vlerësimin e bërë Agjencia ia dorëzon organit që e udhëheq procedurën menjëherë pasi është bërë vlerësimi.

Këshilli Drejtues me akt nënligjor përcakton formën e procesverbalit nga paragrafi 3 i këtij neni.

Njoftimi i Agjencisë për Pronën dhe Dobinë Konfiskuar Pronësore dhe Sendet e Sekuestruara  
Neni 26

Pas vendimit të miratuar të plotfuqishëm të gjykatës

друг орган со која се конфискува имот и имотна корист како принос од казнено дело или се одземаат предмети судот, односно надлежниот орган задолжително веднаш, а најдоцна во рок од три дена ја известува Агенцијата и веднаш и ги предава одземените предмети или конфискуваниот имот и имотна корист, доколку претходно веќе не се предадени во Агенцијата.

Извршување на одлука на суд или друг орган за привремено одземање на имот и привремено одземање предмети или конфискација на имот и имотна корист и одземање предмети

#### Член 27

Одлуката за привремено одземање на имот и привремено одземање на предмети, односно одлуката за конфискација на имотот и имотната корист како принос од кривично дело и одземањето предмети, ја спроведува Агенцијата, без одлагање веднаш, а најдоцна во рок од три дена по добивањето на одлуката од страна на надлежниот орган.

При приемот на привремено одземениот имот и привремено одземените предмети во Агенцијата се изготвува записник, на кој се наведува состојбата во која се наоѓаат имотот и предметите, како и евентуалните видливи недостатоци.

При преземањето на дејствијата од ставот 1 на овој член Агенцијата, може да побара асистенција од Министерството за внатрешни работи.

Редослед на постапување со предметите

#### Член 28

Агенцијата по приемот на одлуките е должна да постапи веднаш и предметите да ги земе во работа по редот како што ги примила.

По исклучок од став 1 на овој член, ако природата на предметите бара да се постапи поинаку, Агенцијата е должна предметите да ги земе во работа веднаш пред другите предмети, а за тоа најдоцна во рок од три дена ги известува Владата на Република Северна Македонија и Управниот одбор.

осе të një organi tjetër, i cili konfiskon pronën dhe dobinë pronësore si të ardhura nga vepra penale ose sekuestrohen sende, gjykata, përkatësisht organi kompetent, duhet të njoftojë menjëherë dhe më së voni brenda tri ditëve Agjencisë dhe menjëherë t'ia dorëzojë Agjencisë sendet e sekuestruara ose pronën dhe dobinë e konfiskuar pronësore, nëse nuk i janë dorëzuar Agjencisë.

Zbatimi i vendimit të gjykatës ose organit tjetër për sekuestrim të përkohshëm të pronës dhe sekuestrim të përkohshëm të sendeve ose konfiskim të pronës dhe dobisë pronësore dhe sekuestrim të sendeve

#### Neni 27

Vendimin për sekuestrimin e përkohshëm të pronës dhe sekuestrimin e përkohshëm të sendeve, përkatësisht vendimi për konfiskimin e pronës dhe dobisë pasurore si të ardhura nga vepra penale dhe sekuestrimin e sendeve, e zbaton Agjencia pa prolongim, menjëherë dhe më së voni në afat prej tri ditësh pas pranimit të vendimit nga organi kompetent.

Gjatë pranimit të pronës së sekuestruar përkohësisht dhe sendeve të sekuestruara përkohësisht, në Agjenci përpilohet procesverbal, në të cilin shënohet gjendja në të cilën ndodhen prona dhe sendet, si dhe mangësitë e dukshme.

Gjatë ndërmarrjes së veprimeve nga paragrafi 1 i këtij neni, Agjencia mund të kërkojë ndihmë nga Ministria e Punëve të Brendshme.

Rendi i veprimit me sendet

#### Neni 28

Pas pranimit të vendimeve, agjencia është e detyruar të veprojë menjëherë dhe t'i marrë sendet në punë sipas radhës në të cilën janë pranuar.

Me përjashtim të paragrafit 1 të këtij neni, nëse natyra e objekteve kërkon që të veprohet ndryshe, Agjencia është e obliguar që sendet t'i marrë në punë menjëherë para sendeve të tjera dhe për këtë e njofton Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Këshillin Drejtues.

Процена на вредноста на одземениот имот  
Член 29

По примањето на имотот, Агенцијата врши процена на неговата пазарна вредност, без оглед дали веќе судот или другите органи извршиле проценка, при што може да користи услуги на властени проценители или на Бирото за процена.

Размена на податоци  
Член 30

Агенцијата задолжително електронски се поврзува со информатичкиот систем на Агенцијата за катастар на недвижности, Централен регистар на Република Северна Македонија, Централен депозитар за хартии од вредност и Кредитното биро и ги користи нивите услуги по електронски пат.

Агенцијата е должна веднаш, а надоцна во рок од 24 часа по приемот на одлуката за привремено одземање на имотот или предметите, односно по приемот на одлуката за конфискација на имотот и одземањето на предметите, одлуката да ја достави по електронски пат до Агенцијата за катастар на недвижности, Централен регистар на Република Северна Македонија, Централен депозитар за хартии од вредност и Кредитното биро со цел евидентирање на правата на Агенцијата врз имотот.

Агенцијата веднаш, а надоцна во рок од 24 часа по приемот на имотот, а пред да донесе одлука за продажба или решение за отстапување или давање под закуп на одземениот имот, е должна да прибави податоци за одземениот имот од Агенцијата за катастар, Централен регистар на Република Северна Македонија, Централен депозитар за хартии од вредност и Кредитното биро за да утврди дали одземениот имот е на било каков начин оптоварен.

Агенцијата е должна веднаш, а надоцна во рок од 24 часа по донесувањето на решението за извршување на правосилните одлуки за одземање на имот, продажба, отстапување, закуп и друг правен акт за управување и користење на одземената недвижност, истиот да го достави по електронски пат до Агенцијата за катастар на недвижности, Централен регистар на Република Северна Македонија, Централен депозитар за хартии од вредност и Кредитното биро.

За начинот на размена на податоците меѓу

Чактими i влерës së pronës së sekuestruar  
Neni 29

Pas pranimit të pronës, Agjencia kryen vlerësimin e vlerës së saj tregtare, pavarësisht nëse gjykata ose organet e tjera kanë kryer tashmë vlerësim dhe mund të përdorin shërbimet e vlerësuesve të autorizuar ose të Byrosë së Vlerësimit.

Shkëmbimi i të dhënave  
Neni 30

Agjencia duhet të lidhet në formë elektronike me sistemin informativ të Agjencisë së Kadastrës së Patundshmërive, Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Depozitarin Qendror të Letrave me Vlerë dhe Byronë e Kredive dhe t'i shfrytëzojë shërbimet e tyre në mënyrë elektronike.

Agjencia është e obliguar menjëherë, e më vonë në afat prej 24 orëve pas pranimit të vendimit për sekuestrim të përkohshëm të pronës apo sendeve, përkatësisht pas pranimit të vendimit për konfiskimin e pronës dhe sekuestrimin e sendeve, ta dorëzojë vendimin në mënyrë elektronike në Agjencinë e Kadastrës së Patundshmërive, Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Depozitën Qendrore të Letrave me Vlerë dhe Byronë e Kredive me qëllim të regjistrimit të të drejtave të Agjencisë mbi pronën.

Agjencia menjëherë, e më së voni në afat prej 24 orëve pas pranimit të pronës dhe para se të sjellë vendim për shitje ose vendim për lëshimin ose dhënien me qira të pronës së sekuestruar, është e obliguar të marrë të dhëna për pronën e sekuestruar nga Agjencia e Kadastrës, Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Depozitari Qendror i Letrave me Vlerë dhe Byroja e Kredive për të konstatuar nëse prona e sekuestruar është e ngarkuar në çfarëdo mënyre.

Agjencia është e obliguar menjëherë, e më vonë në afat prej 24 orëve pas miratimit të aktvendimit për zbatimin e vendimeve të plotfuqishme për sekuestrimin e pronës, shitjen, lëshimin, dhënien me qira dhe akt tjetër juridik për menaxhimin dhe shfrytëzimin e patundshmërisë së sekuestruar, ta dorëzojë atë në mënyrë elektronike në Agjencinë e Kadastrës së Patundshmërive, Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Depozitarin Qendror të Letrave me Vlerë dhe Byronë e Kredive. Është lidhur memorandum bashkëpunimi për



Агенцијата и Агенцијата за катастар на недвижности Централен регистар на Република Северна Македонија, Централен депозитар за хартии од вредност и Кредитното биро се склучува меморандум за соработка.

Агенцијата при размената на податоци соработува и со други државни органи и институции кои водат службени регистри кои се однесуваат на конфискуваниот имот.

Агенцијата при размена на електронски документи и податоци ја користи Националната платформа за интероперабилност.

Постапување со имот над кој е засновано заложно право  
Член 31

Доколку е конфискуван имот врз кој е засновано заложно право за кое не е одлучено со правосилната пресуда, тогаш за потребите на наплатата од вредноста на заложиот имот, Агенцијата го известува доверителот дека побарувањето обезбедено со заложно право врз имотот се смета за стасано со правосилноста на одлуката за конфискација на имотот или одземање на предметите.

Доверителот во рок од 60 дена од денот на приемот на известувањето од ставот 1 на овој член е должен да ја известува Агенцијата дека ја започнал постапката за реализацијата на заложното право.

Доколку доверителот во рок од 60 дена од денот на приемот на известувањето од ставот 1 на овој член не преземе дејствија за реализација на заложното право, ќе се смета дека доверителот се откажал од правото на наплата, а Агенцијата ќе достави барање за бришење на заложното право до Агенцијата за катастар на недвижности.

Агенцијата за катастар на недвижности е должна веднаш да постапи по барањето од ставот 3 на овој член и да изврши бришење на заложното право.

Агенцијата во случаите од ставовите 3 и 4 на овој член, продолжува да ја спроведува продажбата согласно овој закон.

За сите останати прашања кои не се уредени со овој закон се применуваат одредбите од Законот за сопственост и други стварни права и Законот за договорен залог.

mënyrën e shkëmbimit të të dhënave ndërmjet Agjencisë dhe Agjencisë së Kadastrës së Patundshmërive, Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Depozitarin Qendror për Letra me Vlerë dhe Byrosë së Kredive.

Në shkëmbimin e të dhënave agjencia bashkëpunon edhe me organe dhe institucione të tjera shtetërore që mbajnë regjistra zyrtarë në lidhje me pronën e konfiskuar.

Agjencia përdor Platformën Nacionale për Interoperabilitet gjatë shkëmbimit të dokumenteve dhe të dhënave elektronike.

Veprimi me pronën mbi të cilën është themeluar e drejta e pengut  
Neni 31

Nëse është konfiskuar prona mbi të cilën bazohet e drejta e pengut për të cilën nuk është vendosur me aktgjykim të plotfuqishëm, atëherë për qëllime të arkëtimit nga vlera e pronës së lënë peng, Agjencia e njofton kreditorin se kërkesa e siguruar me të drejtën e pengut mbi pronën konsiderohet se është bërë i plotfuqishëm vendimi për konfiskimin e pronës ose sequestrimin e sendeve.

Kreditori, në afat prej 60 ditësh nga dita e marrjes së njoftimit nga paragrafi 1 i këtij neni, është i detyruar ta njoftojë Agjencinë se ka filluar procedurën për realizimin e të drejtës së pengut.

Nëse kreditori brenda 60 ditëve nga data e marrjes së njoftimit nga paragrafi 1 i këtij neni nuk ndërmerr veprime për realizimin e të drejtës së pengut, do të konsiderohet se kreditori ka hequr dorë nga e drejta e arkëtimit dhe Agjencia do të paraqesë kërkesë për heqjen e të drejtës së pengut në Agjencinë e Kadastrës së Kadastrës së Patundshmërive.

Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive është e obliguar që të veprojë menjëherë pas kërkesës nga paragrafi 3 i këtij neni dhe ta fshijë të drejtën e pengut.

Në rastet nga paragrafët 3 dhe 4 të këtij neni, agjencia vazhdon të bëjë shitje në pajtim me këtë ligj.

Për të gjitha çështjet tjera që nuk rregullohen me këtë ligj, zbatohen dispozitat e Ligjit për pronësinë dhe të drejtat e tjera sendore dhe Ligjin për pengun kontraktues.

Постапување со имот што е дел од стечајна маса  
Член 32

Агенцијата следи дали над лицето од кое е конфискуван имотот и имотна корист е отворена стечајна постапка.

Во случаите кога имотот е дел од стечајна маса, Република Северна Македонија има излачно право над имотот утврден со одлуката за привремено одземање на имотот или предметите, односно одлуката за конфискација на имотот или одземање на предметите.

Агенцијата во случаите од ставот 2 на овој член е должна веднаш, а најдоцна во рок од три дена да го извести Државното правобранителство на Република Северна Македонија дека е отворена стечајна постапка со цел да ги преземе потребните дејствија и мерки за заштита на излачното право во стечајната постапка.

За сите останати прашања кои не се уредени со овој закон се применуваат одредбите од Законот за стечај (Законот за инсолвентност).

Водење на електронски регистар за одземениот имот  
Член 33

За привремено одземениот имот и привремено одземените предмети, како и за конфискуваниот имот и одземените предмети, Агенцијата води електронски регистар во кој се наведуваат органот и основот за одземање или конфискација, проценетата вредност, место и начин на чување, опис на имотот, начин на управување и располагање.

Управниот одбор на Агенцијата со подзаконски акт ги уредува содржинатаначинот на водењето, пристап и користењето на податоците од регистарот од став 1 на овој член.

V. ПОСТАПУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕНИОТ ИМОТ  
А) Постапување на Агенцијата со привремено одземен имот и привремено одземените предмети

Начела на постапување и чување на привремено одземениот имот и привремено одземените предмети  
Член 34

Со привремено одземениот имот или привремено одземените предмети, Агенцијата постапува

Веprimи ме pronën e cila është pjesë e masës së falimentimit  
Neni 32

Agjencia monitoron nëse është hapur procedurë falimentimi ndaj personit të cilit i është конфискуар prona dhe dobia pronësore.

Në rastet kur prona është pjesë e procedurës së falimentimit, Republika e Maqedonisë së Veriut ka të drejtën e disponimit me pronën e përcaktuar me vendimin për sekuestrim të përkohshëm të pronës ose sendeve, përkatësisht vendimi për конфискуimin e pronës dhe sekuestrimin e sendeve.

Në rastet nga paragrafi 2 i këtij neni, Agjencia është e obliguar që menjëherë ta njoftojë Prokurorinë Shtetërore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, e më së voni në afat prej tri ditësh, se është hapur procedurë e falimentimit me qëllim të ndërmarrjes së veprimeve dhe masave të nevojshme për mbrojtjen e të drejtës së disponimit në procedurë falimentimi. Për të gjitha çështjet e tjera që nuk rregullohen me këtë ligj zbatohen dispozitat e Ligjit për falimentim (Ligji për insolvencë).

Mbajtja e regjistrit elektronik për pronën e sekuestruar  
Neni 33

Për pronën e sekuestruar përkohësisht dhe sendet e sekuestruara përkohësisht, si dhe për pronën e конфискуар dhe sendet e sekuestruara, Agjencia mban regjistër elektronik ku shënohen organi dhe baza për sekuestrim ose конфискуimi, vlera e caktuar, vendi dhe mënyra e ruajtjes, përshkrimi i pronës mënyra e menaxhimit dhe disponimit.

Këshilli Drejtues i Agjencisë me akt nënligjor rregullon përmbajtjen, mënyrën e menaxhimit, qasjen dhe përdorimin e të dhënave nga regjistri nga paragrafi 1 i këtij neni.

V. VEPRIMI ME PRONËN E SEKUESTRUAR  
A) Veprimi i Agjencisë me pronën e sekuestruar dhe sendet e sekuestruara përkohësisht

Parimet e veprimit dhe ruajtja e pronës së sekuestruar përkohësisht dhe sendet e sekuestruara përkohësisht  
Neni 34

Me pronën e sekuestruar përkohësisht ose sendet e sekuestruara përkohësisht, Agjencia vepron në

согласно со начелото на итност, ефикасност и начелата на добар домаќин и добар стопанственик.

Агенцијата ги презема сите неопходни мерки за чување и одржување на привремено одземените имот и одземените предмети, а трошоците за чување и одржување се на товар на Агенцијата.

По исклучок од ставовите 1 и 2 на овој член, во случаите кога Агенцијата не располага со специфични знаења и вештини за процена на конкретен имот, негово продавање или со начинот на управување на тој имот, Агенцијата може да побара определени дејствија, да бидат спроведени од други специјализирани правни или физички лица кои располагаат со соодветните знаења, вештини, лиценци и/или сертификати, доколку со посебен закон е уредено дека постапувањето со таквиот имот е поврзано со вештини и знаења кои се докажуваат со посебни сертификати или лиценци,

Лицата од ставот 3 на овој член, со привремено одземените имот или привремено одземените предмети управуваат во име и за сметка на Агенцијата, а за преземните дејствија Агенцијата им исплаќа соодветен надомест во висина на реалните трошоци за управување, како и награда на месечно ниво во висина од 20% од просечна плата во Република Северна Македонија за претходната година објавена од Државниот завод за статистика.

Привремено одземените имот или привремено одземените предмети што се состојат во пари, веднаш по приемот, а најдоцна во рок од три дена се уплатуваат на посебна трезорска сметка на Агенцијата.

Во оправдани случаи, кога постои реална опасност за намалување на вредноста на одземените имот, имотот може да биде и осигуран, за што одлука носи Управниот одбор по предлог на Директорот на Агенцијата.

Управниот одбор на Агенцијата со правилник ги утврдува поблиските услови за начинот на избор на лицата од ставот 3 на овој член, како и услови и критериуми за начинот на избор на осигурителна компанија и имотот што е предмет на осигурување од ставот 5 на овој член.

пөрпутье ме паримин е ургјенчс, ефикаситетит дхе паримеџе тс никоќирит тс мирс дхе економистит тс мирс.

Агјенциа ндсрмерр тс гјитха масат е неџојшме пср руајтјен дхе мирсбгајтјен е пронс сс секвеструар псрћоћсисхт, ндсрса шпензимет е руајтјес дхе мирсбгајтјес јанс нс barrs тс Агјенцисс.

Ме псрјасхтим тс парграфсџе 1 дхе 2 тс ксџитј нени, нс растет кур Агјенциа нук ка нјоћурит дхе афтсс специфике пср влерссимин е пронс конкрете, шитјен е сај осе мснјрсн е менасхимит тс асај проне, Агјенциа мунд тс ксрћојс қс џеприме тс сактуара, тс крсћен нга персона тс тјерс јуридикс осе физикс тс специализуар, тс цилс канс нјоћуритс, афтсситс, лиценсат дхе/осе сертификатат е дхура, нссе ррегulloћет ме лигј тс џсчантс қс џепримит ме пронс е тиллс ссхтс и лићур ме шкатхтсс дхе нјоћурит қс џсртсћен ме сертификата осе лиценса тс џсчанта.

Персонат нга парграфит 3 и ксџитј нени ме пронс е секвеструар псрћоћсисхт осе сандет е секвеструара псрћоћсисхт менасхојнс нс емср дхе ме шпензиме тс Агјенцисс дхе Агјенциа у паган компенсимин е дхур нс шумсн е шпензимеџе реале тс менасхимит, си дхе чдо муај шпсрблм нс влерс прсј 20% нга пага месатаре нс Републиксн е Маћедонисс сс Верит пср витин парасрак, тс публикуар нга Enti Shtetсror i Statistikave.

Прона е секвеструар псрћоћсисхт осе сандет е секвеструара псрћоћсисхт қс псрбсћен нга паратс, менјсћерс пас пранимит, е мс сс вонит брнда три дитсџе, арксћоћен нс ллогарит тс џсчантс тс тссарит тс Агјенцисс.

Нс расте тс арсысћме, кур екзистон ррезикит реал пср ѕвогслимин е влерс сс пронс сс конфискуар, прона мунд тс сигуоћет, пср тс цилсн сјелл џендим Ксшхиллит Дрејтues ме пропозим тс дрејторит тс Агјенцисс.

Ксшхиллит Дрејтues и Агјенцисс ме ррегulloре и псрчактон куштет мс тс афсрта пср мснјрсн е псрзгједхјес сс персонаџе нга парграфит 3 и ксџитј нени, си дхе куштет дхе критерет пср псрзгједхјен е компанисс сс сигуримит дхе пронс қс ссхтс објект и сигуримит нга парграфит 5 и ксџитј нени.

Продажба или отстапување на привремено одземен имот или привремено одземен предмет  
Член 35

Привремено одземен имот или привремено одземените предмети не може да бидат предмет на продажба, освен во случаите кога управувањето со таквиот имот е сврзано со поголеми трошоци или трошоците за одржување ја надминуваат вредноста на имотот или предметите или во случаите кога лицето од кое е одземен недвижниот имот дал писмена согласност за продажба, а со цел зачувување на вредноста на недвижниот имот.

Агенцијата со добиена претходна согласност на судот кој ја донел одлуката за привремено одземање во кривична постапка, или со добиена согласност од сопственикот на привремено одземен имот или привремено одземените предмети, ќе донесе одлука за продажба на привремено одземен имот или привремено одземените предмети во кривична постапка, доколку процени дека со чувањето се намалува нивната вредност или трошоците за нивно чување се несразмерно големи. Барањето за претходна согласност за продажба и отстапување, Агенцијата го доставува до судот кој донел одлука за привремено одземање имот и привремено одземање предмети во кривична постапка во рок од десет дена од денот на известувањето за привремено одземен имот или привремено одземените предмети во кривична постапка.

Согласноста за продажба на привремено одземен имот или привремено одземените предмети во кривична постапка судот ќе ја донесе во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето од страна на Агенцијата.

Агенцијата по применото известување од судот или органот кој донел одлука за привремено одземен имот или привремено одземените предмети во прекршочна постапка ќе донесе одлука за продажба на привремено одземен имот или привремено одземените предмети во прекршочна постапка доколку процени дека со чувањето на имотот или предметите се намалува нивната вредност или трошоците за нивно чување се несразмерно големи. Одлуката за продажба на привремено одземен имот и привремено одземените предмети во прекршочна постапка Агенцијата ја донесува во рок од 15 дена од денот на известувањето за привремено одземен имот

Шитја ose kalimi i pronës së sekuestruar  
përkohësisht ose sendeve të sekuestruara  
përkohësisht

Neni 35

Prona sekuestruar përkohësisht ose sendet e sekuestruara përkohësisht nuk mund të jenë objekt shitjeje, me përjashtim të rasteve kur menaxhimi me pronën e tillë shoqërohet me shpenzime më të mëdha ose shpenzimet e mirëmbajtjes e tejkalojnë vlerën e pronës ose sendeve, ose në rastet kur personi nga i cili prona e paluajtshme është sekuestruar ka dhënë pëlqimin me shkrim për shitjen, me qëllim të ruajtjes së vlerës së pronës së paluajtshme.

Agjencia, me pëlqimin paraprak të gjykatës që ka marrë vendimin për sekuestrimin e përkohshëm në procedurë penale, ose me pëlqimin e pronarit të pronës së sekuestruar përkohësisht ose sendeve të sekuestruara përkohësisht, do të marrë vendim për shitjen e pronës së sekuestruar përkohësisht ose sendeve të sekuestruara përkohësisht në procedurë penale, nëse vlerëson se vlera e tyre zvogëlohet me ruajtjen ose shpenzimet e ruajtjes së tyre janë shumë të mëdha. Kërkesën për pëlqimin paraprak për shitje dhe kalim, Agjencia ia paraqet gjykatës e cila ka sjellë vendim për sekuestrim të përkohshëm të pronës dhe sekuestrim të përkohshëm të sendeve në procedurë penale në afat prej dhjetë ditësh nga dita e njoftimit për pronën e sekuestruar përkohësisht ose sendet e sekuestruara përkohësisht në procedurë penale.

Pëlqimin për shitjen e pronës së sekuestruar përkohësisht ose sendeve të sekuestruara përkohësisht në procedurë penale gjykata do ta sjellë në afat prej 15 ditësh nga dita e paraqitjes së kërkesës nga Agjencia.

Agjencia, pas marrjes së njoftimit nga gjykata ose organi i cili e ka sjellë vendimin për pronën e sekuestruar përkohësisht ose sendet e sekuestruara përkohësisht në procedurë kundërvajtëse, do të marrë vendim për shitjen e pronës së sekuestruar përkohësisht ose sendeve të sekuestruara përkohësisht në procedurë kundërvajtëse nëse vlerëson se ruajtja e pronës ose e sendeve ul vlerën e tyre ose shpenzimet e ruajtjes së tyre janë shumë të larta. Vendimin për shitjen e pronës së sekuestruar përkohësisht dhe sendeve të sekuestruara përkohësisht në procedurë për kundërvajtje Agjencia e merr në afat prej 15 ditësh nga dita e njoftimit për pronën e luajtshme të

подвижен имот во прекршочна постапка. Во случајот од ставовите 2 и 4 на овој член, Агенцијата во рок од десет дена обезбедува процена на вредноста на привремено одземенiot имот и привремено одземените предмети од страна на овластен проценител или Бирото за процена.

Агенцијата ги известува Судскиот совет на Република Северна Македонија и претседателот на судот заради покренување на постапка за утврдување одговорност за судија за непостапување по однос на барањето за согласност за продажба согласно со ставот 3 на овој член.

Постапката за продажба на привремено одземенiot имот и привремено одземените предмети се спроведува според одредбите од членовите 40 до 53 од овој закон.

Во случаите кога имотот од став 1 на овој член не може да се продаде ниту по третиот обид, истиот може да се отстапи во согласност со одредбите од членовите 54 и 56 од овој закон.

Постапување со привремено одземенii предмети како храна, облека, обувки и безалкохолни пијалоци

#### Член 36

Агенцијата со добиена претходна согласност на судот кој ја донел одлуката за привремено одземање, ќе донесе одлука привремено одземените предмети како храна, облека, обувки и безалкохолни пијалоци да ги отстапи без надоместок на државни органи, јавни установи основани од државата, здруженија и фондации регистрирани согласно со закон. За ваквата одлука Агенцијата ја известува Владата на Република Северна Македонија.

За постапката за добивање на согласноста за отстапување од страна на судот, како и за постапката проценката на вредноста на остапените привремено одземенii предмети се применуваат одредбите од членот 35 од овој закон.

Пред отстапувањето на привремено одземените предмети од ставот 1 на овој член, Агенцијата обезбедува и мислење од Агенцијата за храна и ветеринарство дали предметите ги исполнуваат здравствените, ветеринарните, фитосанитарните и безбедносните услови. Доколку мислењето е негативно, со привремено одземените предмети

секвеструар перкохесисхт не процедуре пер kundervajtje.

Не растин е параграфеве 2 dhe 4 те кетий нени, Агјенциа не афат преј дхјетеве денеш бен влересимин е влерес се пронес се секвеструар перкохесисхт dhe sendeve те секвеструара перкохесисхт nga влересуеси i авторизуар ose nga Byroja e Vлересимит.

Агјенциа е нјофтон Кешиллин Гјјкесор те Републикес се Македонисе се Veriut dhe kryetarin e гјјкатес пер fillimin e процедурес пер перцактимин е пергјегјесисе се гјјктарит пер mosveprim не lidhje me керкесен пер пелқим пер shitje не pajtim me параграфин 3 те кетий.

Процедура пер shitjen e пронес се секвеструар перкохесисхт dhe sendeve те секвеструара перкохесисхт zbatohet sipas dispozitave те neneve 40 deri не 53 те кетий ligji.

Не растет кур прона nga параграфи 1 i кетий нени nuk mund те shitet edhe pas перпјекјес се третеве, ajo mund те shitet не перпутьје me dispozitat e neneve 54 dhe 56 те кетий ligji.

Veprimi me sendet e секвеструара перкохесисхт si ushqim, veshje, mbathje dhe pije joalkoolike

#### Нени 36

Агјенциа, me пелқимин паракрак те гјјкатес е cila ka marrеве vendim пер секвестрим те перкохешем, do те sjellеве vendim qеве sendet e секвеструара перкохесисхт si ushqime, veshje, mbathje dhe pije joalkoolike t'ua kaloјеве pa kompensim organeve shtetevore, institucioneve publike те themeluara nga shteti, shoqata dhe fondacione те regjistruara не перпутьје me ligj. Пер vendimin e tillеве Агјенциа е нјофтон Qeverиневе e Републикес се Македонисе се Veriut.

Пер процедурен пер marrje те пелқимит пер kalim nga гјјката, si dhe процедурен пер caktimin e влерес се sendeve те конфискуара перкохесисхт те kaluara zbatohen dispozitat e nенит 35 те кетий ligji.

Para kalimit те sendeve те секвеструара перкохесисхт nga параграфи 1 i кетий нени, Агјенциа siguron edhe mendim nga Агјенциа е Ushqimit dhe Veterinarисеве несе sendet i plotесојневе kushtet shendetevore, veterinare, фитосанитарне dhe те sigurisеве. Несе mendimi есхтеве negativ, sendet e секвеструара перкохесисхт те cilat nuk janеве objekt i prishjes

кои не се подложни на расипливост се постапува согласно членот 34 од овој закон, а во спротивно предметите се уништуваат согласно членот 72 од овој закон.

Во зависност од природата на предметите, постапката е итна, а Агенцијата за храна и ветеринарство е должна да го достави своето мислење до Агенцијата најдолго во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

Управниот одбор со подзаконски акт го пропишува начинот на отстапување на привремено одземените предмети на државни органи, јавни установи основани од државата, здруженија и фондации.

Постапување со привремено одземена жива стока, саден и семенски материјал, земјоделски и рано градинарски производи и производи за заштита на растенијата

#### Член 37

За привремено одземените предмети како жива стока, саден и семенски материјал, земјоделски и рано градинарски култури, производи за заштита на растенија и други слични предмети за кои трошоците за чување се несразмерно големи и Агенцијата нема услови да ги чува поради специфичност на одземените предмети, Агенцијата веднаш по известувањето за привремено одземање на вакви предмети:

- ги отстапува на чување на државен орган, или правно лице кои поседуваат соодветни услови за чување (ветеринарна станица, земјоделски трговски друштва и сл.) и

- обезбедува мислење со задолжителен наод од Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија за продавање или уништување на предметите.

По добиеното мислење од Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија, Агенцијата постапува по насоките од наодот од ставот 1 алинеја 2 на овој член, а согласно со одредбите од овој закон.

veprohet në pajtim me nenin 34 të këtij ligji, ndërsa në të kundërtën sendet shkatërrohen në pajtim me nenin 72 të këtij ligji.

Varësisht nga natyra e sendeve, procedura është urgjente dhe Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë është e obliguar që mendimin e saj t'ia dorëzojë Agjencisë më së voni në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

Këshilli Drejtues me akt nënligjor përcakton mënyrën e kalimit të sendeve të sekuestruara përkohësisht organeve shtetërore, institucioneve publike të themeluara nga shteti, shoqatave dhe fondacioneve.

Veprimi me bagëtitë e gjallë e sekuestruara përkohësisht, materialin për mbëltim dhe faror produktet bujqësore dhe të hershme të kopshtarisë dhe produkte për mbrojtjen e bimëve

#### Neni 37

Për e sekuestruara përkohësisht si bagëtia e gjalla, materiali për mbëltim dhe faror, kulturat bujqësore dhe të hershme të kopshtarisë, produkte për mbrojtjen e bimëve dhe sende të tjera të ngjashme për të cilat shpenzimet e ruajtjes janë shumë të mëdha dhe Agjencia nuk ka kushte për t'i ruajtur ato për shkak të specifikës së sendeve të sekuestruara, Agjencia menjëherë pas njoftimit për sekuestrimin e përkohshëm të këtyre sendeve:

- ia kalon për ruajtje organit shtetëror, ose një personi juridik që ka kushte të përshtatshme për ruajtje (stacion veterinar, shoqëri tregtare bujqësore, etj.) dhe

- siguron mendim me konstatim të detyrueshëm nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë e Republikës së Maqedonisë së Veriut për shitjen ose shkatërrimin e sendeve.

Pas marrjes së mendimit nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Agjencia vepron sipas udhëzimeve të konstatimit nga paragrafi 1 paragrafi 2 i këtij neni dhe në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Уплата на средствата од продажба и отстапување  
на привремено одземен имот или привремено  
одземени предмети  
Член 38

Средствата добиени од продажбата на привремено одземениот имот или привремено одземените предмети, согласно членот 35 од овој закон, се уплатуваат на посебна приходна шифра од депозитната сметка на Агенцијата

Доколку ќе биде донесена правосилна одлука за враќање на имотот или предметот кој е продаден, Агенцијата на сопственикот му ги исплаќа средствата добиени од продажбата, што се депонирани и чувани на посебна приходна шифра од депозитната сметка на Агенцијата од ставот 1 на овој член.

Доколку ќе биде донесена правосилна одлука за враќање на отстапен привремено одземен имот или привремено одземени предмети согласно со членот 35, 36 и 37 од овој закон, Агенцијата на сопственикот му ги враќа отстапените предмети или доколку тоа не е можно, поради природата на привремено одземениот имот или привремено одземените предмети му ги исплаќа средствата во висина утврдена со направената процена согласно со членот 35 став 5 од овој закон, од Буџетот на Република Северна Македонија.

Б) Постапување на Агенцијата со одземени  
предмети и конфискуван имот

Начин на постапување со одземени предмети и  
конфискуван имот  
Член 39

Со одземените предмети и конфискуваниот имот со правосилна одлука управува Агенцијата. Одземените предмети и конфискуваниот имот со правосилна одлука, Агенцијата ги продава, ги отстапува на други органи без надоместок, ги дава во закуп или ги уништува.

Продажба на одземени предмети и конфискуван  
имот  
Член 40

Агенцијата ги продава одземените предмети и конфискуваниот имот со правосилна одлука по правосилноста на одлуката.

Агенцијата предметите од ставот 1 на овој член,

Аркѐtimi i mjeteve nga shitja dhe kalimi i pronës së  
sekuestruar përkohësisht ose sendeve të  
sekuestruara përkohësisht  
Neni 38

Mjetet e marra nga shitja e pronës së sekuestruar përkohësisht ose e sendeve të sekuestruara përkohësisht, në përputhje me nenin 35 të këtij ligji, arkëtohen në shifër të veçantë të të ardhurave nga llogaria e depozitës së Agjencisë.

Nëse miratohet vendim përfundimtar për kthimin e pronës apo sendit që është shitur, Agjencia i paguan pronarit mjetet e marra nga shitja, të cilat depozitohen dhe ruhen në shifër të veçantë të të ardhurave nga llogaria e depozitës së Agjencisë nga paragrafi 1 i këtij neni.

Nëse merret vendim përfundimtar për kthimin e pronës së kaluar të sekuestruar përkohësisht ose sendeve të sekuestruara përkohësisht në përputhje me nenet 35, 36 dhe 37 të këtij ligji, Agjencia ia kthen sendet e kaluara pronarit ose nëse kjo nuk është e mundur, për shkak të natyrës së pronës së konfiskuar përkohësisht ose sendeve të sekuestruara përkohësisht, i paguan mjetet në shumën e përcaktuar me vlerësimin e bërë në pajtim me nenin 35 paragrafi 5 të këtij ligji, nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Б) Veprimi i Agjencisë me sendet e  
sekuestruara dhe pronën e konfiskuar

Mënyra e veprimit me sendet e sekuestruara  
dhe pronën e konfiskuar  
Neni 39

Sendet e sekuestruara dhe prona e konfiskuar menaxhohen nga Agjencia me vendim të plotfuqishëm. Sendet e sekuestruara dhe pronën e konfiskuar, Agjencia ua shet, ua kalon organeve të tjera pa kompensim, i jep me qira ose i shkatërron.

Shitja e sendeve të sekuestruara dhe e pronës së  
konfiskuar  
Neni 40

Agjencia i shet sendet e sekuestruara dhe pronën e konfiskuar me vendim të plotfuqishëm pasi plotfuqishmërisë së vendimit.

Agjencia mund të vendosë që sendet nga paragrafi 1

може да одлучи да не ги продаде, и истите да ги остапи, по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија, доколку станува збор за специфичен имот од поголема вредност или постојат оправдани економски или социјални интереси за отстапување на овие предмети.

Во случаите од ставот 2 на овој член, Агенцијата се обраќа со барање за согласност од Владата на Република Северна Македонија, која е должна да даде согласност во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето. Доколку Владата не даде согласност во определениот рок, Агенцијата ја спроведува постапката за отстапување на одземените предмети и конфискуван имот согласно членот 54 од овој закон.

#### Редослед на постапување Член 41

Агенцијата пристапува кон продажба на одземените предмети и конфискуван имот според редоследот на доставување на правосилните одлуки во Агенцијата. Во овие случаи директорот на Агенцијата е должен да изготви предлог за продажба веднаш по приемот на правосилната одлука за одземање на предметите или конфискација на имотот.

Во случај на отстапување од овој редослед, Агенцијата е должна да побара согласност од Управниот одбор, образложувајќи ги причините за таквото отстапување, како и да ја извести Владата на Република Северна Македонија.

Агенцијата барањето за согласност и известувањето од ставот 2 на овој член, ги доставува веднаш по нивното донесување, односно пред преземањето на активностите за продажба.

Доколку Управниот одбор на Агенцијата не даде согласност по барањето од ставот 2 на овој член во рок од 15 дена, тогаш директорот на Агенцијата е должен да го почитува редоследот на постапување согласно став 1 на овој член.

#### Одлука за продажба на одземените предмети и конфискуван имот Член 42

Одлука за продажба на одземените предмети и конфискуван имот кој се состои од движни ствари донесува Управниот одбор на Агенцијата, на

i këtij neni të mos i shesë dhe t'i kalojë, pas pëlqimit të marrë paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nëse bëhet fjalë për pronë specifike me vlerë më të madhe ose ekzistojë interesa të arsyeshme ekonomike ose shoqërore për kalimin e këtyre sendeve.

Në rastet nga paragrafi 2 i këtij neni, Agjencia drejtohet kërkesë për pëlqim nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila është e obliguar të japë pëlqimin në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës. Nëse Qeveria nuk jep pëlqimin brenda afatit të caktuar, Agjencia zbaton procedurën për kalimin e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar në pajtim me nenin 54 të këtij ligji.

#### Rendi i veprimet Neni 41

Agjencia vazhdon me shitjen e sendeve të sekuestruara dhe të pronës së konfiskuar sipas radhës së dorëzimit të vendimeve të plotfuqishme në Agjenci. Në këto raste, drejtori i Agjencisë është i detyruar të përgatisë propozimin për shitje menjëherë pas marrjes së vendimit të plotfuqishëm për sekuestrimin e sendeve ose konfiskimin e pronës.

Në rast të shmangies nga ky rend, Agjencia është e obliguar të kërkojë pëlqimin e Këshillit Drejtues, duke i sqaruar arsyet e shmangies së tillë, si dhe ta njoftojë Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Agjencia e paraqet kërkesën për pëlqim dhe njoftimin nga paragrafi 2 i këtij neni menjëherë pas miratimit të tyre, përkatësisht para ndërmarrjes së aktiviteteve të shitjes.

Nëse Këshilli Drejtues i Agjencisë nuk e jep pëlqimin për kërkesën nga paragrafi 2 i këtij neni në afat prej 15 ditësh, atëherë drejtori i Agjencisë është i obliguar të respektojë rendin e veprimet sipas paragrafit 1 të këtij neni.

#### Vendimi për shitje të sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar Neni 42

Vendimin për shitjen e sendeve të sekuestruara dhe të pronës së konfiskuar sendeve të luajtshme e merr Këshilli Drejtues i Agjencisë, me propozim të



предлог на директорот.

Одлука за продажба на одземени предмети и конфискуван имот кој се состои од недвижни ствари донесува Владата на Република Северна Македонија.

Начин на продажба на одземени предмети и конфискуван имот  
Член 43

Продажбата на одземените предмети и конфискуваниот имот се врши со јавно наддавање по електронски пат.

Јавното наддавање по електронски пат за продажба го спроведува комисија формирана од директорот на Агенцијата.

Почеток на продажба на одземени предмети и конфискуван имот  
Член 44

Агенцијата, врз основа на одлуките од членот 42 од овој закон, донесува заклучок за продажба на недвижниот имот со кој се определуваат начинот и условите на продажбата, како и времето и местото на продажбата.

Заклучокот за продажба на недвижните ствари, Агенцијата го објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“, во најмалку два дневни весници, од кои еден кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик и на интернет страницата на Агенцијата.

Продажбата се спроведува во рок од 15 до 30 дена од објавувањето на заклучокот за продажба во средствата за јавно информирање.

Продажбата на одземените предмети и конфискуван имот што се состојат од движни ствари се објавува најмалку седум дена пред одржувањето на јавното наддавање најмалку во два дневни весници, од кои еден кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, како и на интернет страницата на Агенцијата каде што ќе се презентира и листа со детален опис на предметите што се продаваат.

директорит.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut merr vendim për shitjen e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar.

Mënyra e shitjes së sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar  
Neni 43

Shitja e sendeve të sekuestruara dhe e pronës së konfiskuar kryhet me ankand publik me mjete elektronike.

Ankandi publik në formë elektronike për shitje kryhet nga komisioni i formuar nga drejtori i Agjencisë.

Fillimi i shitjes së sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar  
Neni 44

Agjencia, në bazë të vendimeve nga neni 42 i këtij ligji, miraton konkluzion për shitjen e pronës së paluajtshme, me të cilin përcaktohet mënyra dhe kushtet e shitjes, si dhe koha dhe vendi i shitjes.

Agjencia e publikon konkluzionin për shitjen e sendeve të paluajtshme në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, në së paku dy gazeta ditore, njëra prej të cilave botohet në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve që flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase dhe në ueb faqen e Agjencisë.

Shitja kryhet në afat nga 15 deri në 30 ditë nga publikimi i konkluzionit të shitjes në mjetet e informimit publik.

Shitja e sendeve të sekuestruara dhe e pronës së konfiskuar e përbërë nga sende të luajtshme publikohet së paku shtatë ditë para mbajtjes së ankandit publik në të paktën dy gazeta ditore, njëra prej të cilave botohet në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetarëve që flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase, si dhe në ueb faqen e Agjencisë, ku do të prezantohet një listë me përshkrim të detajuar të artikujve për shitje.

Полагање гаранција како предуслов за учество во јавното наддавање по електронски пат

#### Член 45

Во јавното наддавање можат да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција (депозит). Гаранцијата изнесува една десеттина од утврдената вредност на имотот кој е предмет на продажбата.

На понудувачите чија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање.

Дополнителни услови за продажба на одземени предмети и конфискуван имот што се состојат од недвижна ствар

#### Член 46

Условите за продажба, покрај другите податоци содржат:

- 1) поблизок опис на недвижноста;
- 2) лицето во чија корист постои законско или укнижено право на уживање или укнижено право на станување (домување) на конфискуваната недвижност, како и полските и куќните службености;
- 3) вредноста на недвижноста утврдена согласно со членот 29 од овој закон;
- 4) цена по која недвижноста може да се продаде;
- 5) рок во кој купувачот е должен да ја положи цената;
- 6) начин на продажба;
- 7) износ на гаранција и
- 8) клаузула дека данокот за промет го плаќа купувачот.

Постапка за спроведување на јавно наддавање за продажба на одземени предмети и конфискуван имот и продажба

#### Член 47

Продажбата на недвижната ствар се врши со јавно наддавање по електронски пат.

Комисијата за продажба откако ќе утврди дека се исполнети условите за одржување на јавното наддавање по електронски пат, ја следи и спроведува постапката за јавно наддавање.

На првото јавно наддавање одземените предмети и конфискуваниот имот не може да се продадат под утврдената вредност согласно со членот 29 од

Dhënia e garancisë si parakusht për pjesëmarrje në ankandin publik në formë elektronike  
Neni 45

Në ankandin publik mund të marrin pjesë vetëm personat që kanë dhënë më parë një garanci (depozitë).

Garancia është një e dhjeta e vlerës së përcaktuar të pronës që është objekt i shitjes.

Garancia u kthehet ofertuesve, oferta e të cilëve nuk u pranohet menjëherë pas përfundimit të ankandit publik.

Kushtet shtesë për shitjen e sendeve të sekuestruara dhe të pronës së konfiskuar që përbëhen nga send i paluajtshëm

#### Neni 46

Kushtet e shitjes, krahas të dhënave të tjera, përmbajnë:

- 1) përshkrim më të afërt të pronës së paluajtshme;
- 2) personin në favor të të cilit ekziston e drejta ligjore ose e regjistruar e gëzimit ose e drejtë e regjistruar e banimit të paluajtshmerisë së konfiskuar, si dhe servitutet e fushës dhe të shtëpisë;
- 3) vlerën e paluajtshmerisë e përcaktuar në pajtim me nenin 29 të këtij ligji;
- 4) çmimin me të cilin mund të shitet paluajtshmeria;
- 5) afati në të cilin blerësi është i detyruar të paguajë çmimin;
- 6) mënyrën e shitjes;
- 7) shumën e garancisë dhe
- 8) klauzolën që tatimin e qarkullimit e paguan blerësi.

Procedura për zhvillimin e ankandit publik për shitjen e sendeve të konfiskuara dhe pronës së konfiskuar dhe shitjen

#### Neni 47

Shitja e sendit të paluajtshëm kryhet me ankand publik elektronik.

Komisioni i shitjes, pasi konstaton se janë plotësuar kushtet për mbajtjen e ankandit publik me mjete elektronike, monitoron dhe zbaton procedurën e ankandit publik.

Në ankandin e parë publik, sendet e sekuestruara dhe prona e konfiskuar nuk mund të shiten nën vlerën e përcaktuar në përputhje me nenin 29 të këtij

овој закон.

Јавното наддавање се заклучува по истекот на три минути непосредно по истакнувањето на најповолната понуда.

По заклученото јавно наддавање претседателот на Комисијата констатира кој понудувач понудил најдобра цена и дека на тој понудувач му се продава одземениот имот од ставот 2 на овој член.

#### Прогласување на продажбата за неуспешна Член 48

Јавното наддавање се смета за неуспешно доколку на јавното наддавање по електронски пат не се пријавил ниту еден понудувач.

Доколку настапат случаите од ставот 1 на овој член, односно доколку одземените предмети и конфискуваниот имот не може да се продадат на првото јавно наддавање, Агенцијата ќе закаже второ јавно наддавање со почетна цена на одземениот имот намалена за една четвртина од проценетата вредност.

Доколку одземените предмети и конфискуваниот имот не може да се продадат и на второто јавно наддавање согласно ставот 2 од овој член, Агенцијата ќе закаже трето јавно наддавање со почетна цена на одземените предмети и конфискуваниот имот намалена за една четвртина од проценетата вредност. Од второто до третото јавно наддавање мора да изминат најмалку 15 дена, но не повеќе од 30 дена.

Доколку одземените предмети и конфискуваниот имот не може да се продадат ниту на третото јавно наддавање, постапката за продажба може да се повтори по претходно донесена одлука од Управниот одбор, најдоцна во рок од шест месеци од денот на неуспешното трето јавно наддавање. Повторената постапка се спроведува согласно одредбите за продажба на одземени предмети и конфискуван имот од овој закон.

Доколку одземените предмети и конфискуваниот имот не може да се продадат, тогаш одземените предмети и конфискуваниот имот се отстапува, се дава под закуп или се уништува согласно одредбите од овој закон.

ligji.

Ankandi publik përmbillet pas skadimit të tre minutave menjëherë pas paraqitjes së ofertës më të volitshme.

Pas përmbylljes së ankandit publik, Kryetari i Komisionit konstaton se cili ofertues ka ofruar çmimin më të mirë dhe se prona e sekuestruar nga paragrafi 2 i këtij neni i shitet atij ofertuesi.

#### Shpalla e shitjes si e pasuksesshme Neni 48

Ankandi publik konsiderohet i pasuksesshëm nëse në mënyrë elektronike nuk ka aplikuar asnjë ofertues për ankandin publik.

Nëse paraqiten rastet nga paragrafi 1 i këtij neni, gjegjësisht nëse sendet e sekuestruara dhe prona e konfiskuar nuk mund të shiten në ankandin e parë publik, Agjencia do të caktojë ankand të dytë publik me çmimin fillestar të pronës së sekuestruar të reduktuar për një të katërtën e vlerës së caktuar.

Nëse sendet e sekuestruara dhe prona e konfiskuar nuk mund të shiten në ankandin e dytë publik në pajtim me paragrafin 2 të këtij neni, Agjencia do të caktojë ankand të tretë publik me çmimin fillestar të sendeve të sekuestruara dhe të pronës së konfiskuar të reduktuar për një të katërtën e vlerës së caktuar. Nga ankandi i dytë publik deri te i treti duhet të kalojnë të paktën 15 ditë, por jo më shumë se 30 ditë.

Nëse sendet e sekuestruara dhe prona e konfiskuar nuk mund të shiten edhe në ankandin e tretë publik, procedura e shitjes mund të përsëritet pas vendimit të miratuar paraprakisht nga Këshilli Drejtues, më së voni në afat prej gjashtë muaj nga dita e ankandit të tretë publik të pasuksesshëm. Procedura e përsëritur kryhet në përputhje me dispozitat për shitjen e sendeve të sekuestruara dhe të pronës së konfiskuar nga ky ligj.

Nëse sendet e sekuestruara dhe prona e konfiskuar nuk mund të shiten, atëherë sendet e sekuestruara dhe prona e konfiskuar kalohet, jepet me qira ose shkatërrohen në përputhje me dispozitat e këtij ligji.

Дисквалификација на понудувач од јавното  
наддавање и прогласување на продажбата за  
неважечка  
Член 49

Доколку при јавното наддавање некој од понудувачите понуди очигледно несразмерно поголема понуда од пазарната вредност на одземените предмети и конфискуваниот имот, утврдена во членот 29 од овој закон, а по завршувањето на јавното наддавање не ја уплати понудената цена за купените одземените предмети и конфискуваниот имот што се продава по пат на јавно наддавање, во тој случај Комисијата за јавно наддавање има право да донесе решение за дисквалификација на тој понудувач.

Во случаите од став 1 на овој член, Комисијата констатира дека не станува збор за неуспешно јавно наддавање, во смисла на членот 48 од овој закон.

Во случаите кога ќе настапат условите од ставот 1 на овој член, Агенцијата ќе ја прогласи продажбата како неважечка и ќе определи нова продажба и закажува ново јавно наддавање во рок од 15 дена, но не подоцна од 30 дена сметано од денот на последното јавно наддавање, а положената гаранција не се враќа.

Полагање на цената, заклучок за продажба на  
одземените предмети и конфискуваниот имот  
Член 50

За продажба на одземените предмети и конфискуваниот имот Комисијата изготвува записник и донесува заклучок за продажба.

Агенцијата ќе донесе заклучок за продажба на одземените предмети и конфискуваниот имот, откако ќе утврди дека се исполнети условите за полноважност на продажбата.

Рокот во кој купувачот на одземените предмети и конфискуваниот имот е должен да ја положи цената не може да биде подолг од 15 дена од денот на продажбата.

Доколку не постои дисквалификација на учесник во наддавањето, во смисла на членот 49 од овој закон, а купувачот во рокот предвиден во ставот 1 од овој член не ја положи цената, Агенцијата со заклучок за продажба може да одлучи одземените предмети и конфискуваниот имот да му ја додели

Shkualifikimi i ofertuesit nga ankandi publik dhe  
shpallja e shitjes si e pavlefshme  
Neni 49

Nëse, gjatë ankandit publik, njëri nga ofertuesit ofron ofertë dukshëm më të lartë se vlera tregtare e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar, të përcaktuar në nenin 29 të këtij ligji, dhe pas përfundimit të ankandit publik, nuk e paguan çmimin e ofruar për sendet e blera të konfiskuara dhe pronën e konfiskuar që shitet përmes ankandit publik, në atë rast Komisioni për Ankand Publik ka të drejtë të marrë vendim për shkualifikimin e atij ofertuesi.

Në rastet nga paragrafi 1 i këtij neni, Komisioni thekson se nuk bëhet fjalë për ankand publik të pasuksesshëm, në kuptim të nenit 48 të këtij ligji.

Në rastet kur paraqiten kushtet nga paragrafi 1 i këtij neni, Agjencia do ta shpallë shitjen të pavlefshme dhe do të përcaktojë shitje të re dhe do të caktojë ankand të ri publik në afat prej 15 ditësh, por jo më vonë se 30 ditë llogaritur nga dita e ankandit të fundit publik, ndërsa garancia e dhënë nuk kthehet.

Dhënia e çmimit, konkluzioni për shitje të sendeve të  
sekuestruara dhe pronës së konfiskuar  
Neni 50

Për shitjen e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar, Komisioni përpilon procesverbal dhe sjell konkluzion për shitjen.

Agjencia do të sjellë konkluzion për shitjen e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar, pasi të konstatojë se janë plotësuar kushtet për vlefshmërinë e shitjes.

Afati në të cilin blerësi i sendeve të sekuestruara dhe i pronës së konfiskuar detyrohet ta japë çmimin nuk mund të jetë më i gjatë se 15 ditë nga dita e shitjes.

Nëse nuk ekziston shkualifikim të pjesëmarrësit në ankand, në kuptim të nenit 49 të këtij ligji, dhe blerësi nuk e paguan çmimin brenda afatit të parashikuar në paragrafin 1 të këtij neni, Agjencia me konkluzion për shitjen mund të vendosë që sendet e sekuestruara dhe pronën e konfiskuar, t'ia ndajë ofertuesit të dytë

на второрангираниот понудувач по цената која што ја понудил. Доколку и второрангираниот понудувач не ја положи цената во рокот од ставот 1 од овој член, тогаш Агенцијата ќе ја огласи продажбата како неважечка и ќе определи нова продажба.

Положената гаранција не се враќа.

По уплатата на цената на одземените предмети и конфискуваниот имот, Агенцијата во рок од три дена донесува решение за извршената продажба и за стекнување на право на сопственост.

Решението за продажба на одземените предмети и конфискуваниот имот од ставот (б) на овој член, се доставува до надлежниот суд, јавното обивнителство и до сите лица кои се учесници во продажбата, до купувачот и до сите учесници во наддавањето во рок од осум дена од донесувањето.

Решението за продажба на одземените предмети и конфискуваниот имот што се состојат од недвижна ствар се доставува и до Катастарот на недвижности во рок од осум дена од донесувањето.

Против решението од ставот б на овој член може да се поведе управен спор пред Управниот суд.

Преземање во владение на одземените предмети и конфискуван имот што се состојат од движна ствар по спроведената постапка за јавно

наддавање

Член 51

Купувачот е должен да ги преземе движните ствари во најкраток рок, но не подолго од осум дена по уплатата.

Продажба на одземените предмети и конфискуван имот што се во странство

Член 52

Доколку одземените предмети или конфискуваниот имот се во странство, тогаш продажбата се врши преку заемна меѓународна правна помош за продажба со месно и стварно надлежната институција во државата во која овие предмети и имот се наоѓаат.

Заемната меѓународна правна помош се одвива според одредбите од посебниот закон.

Директорот на Агенцијата е овластен да потпишува договори за заемна соработка со

sipas rangimit me çmimin që ai ka ofruar. Nëse ofertuesi i dytë nuk e dorëzon çmimin brenda afatit nga paragrafi 1 i këtij neni, atëherë Agjencia do ta shpallë shitjen të pavlefshme dhe do të përcaktojë shitje të re.

Garancia e dhënë nuk kthehet.

Pas pagesës së çmimit të sendeve të sekuestruar dhe pronës së konfiskuar, Agjencia në afat prej tri ditësh merr vendim për shitjen dhe fitimin e së drejtës së pronësisë.

Vendimi për shitjen e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar nga paragrafi (6) i këtij neni, i dërgohet gjykatës kompetente, prokurorisë publike dhe të gjithë personave pjesëmarrës në shitje, blerësit dhe të gjithë pjesëmarrësve në ankand nga .

Vendimi për shitjen e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar që përbëhet nga paluajtshmëri, i dorëzohet edhe Kadastrës së patundshmërive brenda tetë ditëve në afat prej tetë ditësh nga miratimi i tij.

Kundër vendimit nga paragrafi 6 i këtij neni, kontest administrativ mund të iniciohet para Gjykatës Administrative.

Marrja në zotërim e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar që përbëhen nga sendi i luajtshëm pas procedurës së zbatuar për ankand

publik

Neni 51

Blerësi është i detyruar që t'i marrë përsipër sendet e luajtshme në afat sa më të shkurtër, por jo më gjatë se tetë ditë pas arkëtimit.

Shitja e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar që janë jashtë vendit.

Neni 52

Nëse sendet e sekuestruara ose prona e konfiskuar ndodhen jashtë vendit, atëherë shitja kryhet me ndihmën e ndërsjellë juridike ndërkombëtare për shitje me institucionin vendor dhe institucionin kompetent sender.

Ndihma e ndërsjellë juridike ndërkombëtare bëhet sipas dispozitave të ligjit të posaçëm.

Drejtori i Agjencisë autorizohet të nënshkruajë marrëveshje për bashkëpunim të ndërsjellë me

надлежните институции за управување со одземен и конфискуван имот во странство со што би се олеснила постапката во случаите кога е потребна продажба на одзмени предмети и конфискуван имот во странство.

Продажба на одземени предмети и конфискуван имот што се состојат од недвижна ствар која е во сопственост на повеќе сосопственици  
Член 53

Сосопственикот на недвижната ствар што е предмет на продажба има право на првенствено купување.

Пред започнувањето на постапката за продажба на недвижната ствар со јавно наддавање комисијата од членот 43 од овој закон со подавка преку нотар, ќе го понуди идеалниот дел на недвижната ствар кој е предмет на продажба на другите сосопственици на недвижната ствар, по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија.

Доколку сосопствениците се заинтересирани за купување на недвижната ствар од ставот 1 на овој член, продажбата се врши врз основа на непосреден договор, на кој е дадено позитивно мислење од Државното правобранителство на Република Северна Македонија. Доколку сосопствениците не се заинтересирани за купување на недвижната ствар од ставот 1 на овој член, недвижната ствар може да биде предмет на продажба со јавно наддавање согласно со членовите од овој закон.

Доколку понудата е прифатена, носителот на правото на првенствено купување е должен да ја положи цената на недвижната ствар согласно со членот 50 од овој закон.

Кога носителот на правото на првенствено купување не се изјаснил за прифаќање на понудата во рокот од ставот 2 на овој член или изречно ја одбил понудата или не ги уплатил средствата на име цена во рокот од ставот 3 на овој член, недвижната ствар се продава со јавно наддавање согласно со членовите 40 до 53 од овој закон.

институциите компетенте për menaxhimin e pronës së sekuestruar dhe konfiskuar jashtë vendit, me çka do të lehtësohej procedura në rastet kur kërkohet shitja e sendeve të sekuestruara dhe e pronës së konfiskuar jashtë vendit.

Shitja e sendeve të sekuestruara dhe konfiskuara që përbëhen nga sendi i paluajshëm që është në pronësi të më shumë bashkëpronarëve  
Neni 53

Bashkëpronari i sendit të paluajshëm që është objekt i shitjes ka të drejtën për ta blerë i pari.

Përpara fillimit të procedurës për shitjen e sendit të paluajshëm me ankand public, komisioni nga neni 43 i këtij ligji me ofrues përmes noterit, do t'ua ofrojë bashkëpronarëve të tjerë të sendit të paluajshëm pjesën ideale të sendit të paluajshëm që është objekt shitje, pasi pëlqimit të marrë paraprakisht nga Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Nëse bashkëpronarët janë të interesuar për blerjen e sendit të paluajshëm nga paragrafi 1 i këtij neni, shitja bëhet në bazë të marrëveshjes së drejtpërdrejtë, për të cilën është dhënë mendim pozitiv nga Prokuroria shtetërore e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Nëse bashkëpronarët nuk janë të interesuar për blerjen e sendit të paluajshëm nga paragrafi 1 i këtij neni, sendi i paluajshëm mund të shitet me ankand public, në përputhje me nenet e këtij ligji.

Nëse oferta pranohet, bartësi i të drejtës së blerjes së parë është i detyruar të paguajë çmimin e sendit të paluajshëm në përputhje me nenin 50 të këtij ligji.

Kur bartësi i së drejtës së blerjes së parë nuk ka deklaruar pranimin e ofertës në afatin nga paragrafi 2 i këtij neni ose ka refuzuar shprehimisht ofertën ose nuk i ka paguar mjetet në emër të çmimit në afatin nga paragrafi 3 të këtij nen, sendi i paluajshëm shitet me ankandin public, në përputhje me nenet nga 40 deri në 53 të këtij ligji.

Објава за одземени предмети и конфискуван имот  
во електронскиот регистар  
Член 54

Доколку одземените предмети и конфискуваниот имот не бидат продадени согласно членовите 40 до 53 од овој Закон, Агенцијата е должна овие одземени предмети и конфискуван имот да ги објави преку електронскиот регистар веднаш, а најдоцна во рок од седум дена од денот на неуспешната продажба.

По објавата на одземените предмети и конфискуваниот имот преку електронскиот регистар државните органи, фондовите, агенциите, дирекциите, јавните установи и јавни претпријатија, независните регулаторни тела основани од државата, трговските друштва во целосна државна сопственост и други институции основани од државата, единиците на локалната самоуправа како и на здруженијата и фондациите, во рок од осум дена од објавата ги најавуваат до Агенцијата своите потреби за предметите од ставот 1 на овој член.

Заинтересираните институции од ставот 2 на овој член се должни до Агенцијата да достават образложен предлог со елаборат на намена и остварување на социјално оправдани цели во рок од 15 дена од денот на изјавата на потребите. Доколку во рокот од 15 дена не достават образложен предлог со елаборат на намена и остварување на социјално оправдани цели се смета дека заинтересираните органи и здруженијата и фондациите од ставот 2 на овој член се откажале од предјавените потреби.

Пријавата со доказите за исполнување на условите од ставовите 2 и 3 на овој член во форма на електронски документи можат да се достават преку квалификувана електронска препорачана достава на електронската адреса наведена во објавата, согласно прописите од областа на електронските документи, електронската идентификација и доверливите услуги.

Предлог за начинот на постапување со одземените предмети, односно за отстапувањето на одземените предмети и конфискуван имот дава директорот на Агенцијата, а по претходно добиена согласност од Управниот одбор на Агенцијата.

Предлогот на директорот е врз основа на начелото на приоритет при отстапувањето на одземените предмети и конфискуваниот имот на

Publikimi për sendet e sekuestruara dhe pronën e  
konfiskuar në regjistrin qendror  
Neni 54

Nëse sendet e sekuestruara dhe prona e konfiskuar nuk shiten në pajtim me nenet 40 deri në 53 të këtij ligji, Agjencia është e obliguar t'i publikojë këto sende të sekuestruara dhe pronën e konfiskuar përmes regjistrin elektronik menjëherë, e më së voni në afat prej shtatë ditësh nga dita e shitjes së pasuksesshme.

Pas publikimit të sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar përmes regjistrin elektronik, organeve shtetërore, фондеве, агјенциве, drejtorive, institucioneve publike dhe ndërmarrjeve publike, organeve të pavarura rregullatore të themeluara nga shteti, shoqërive tregtare në pronësi të plotë shtetërore dhe institucioneve të tjera të themeluara nga shteti, njërive të vetëqeverisjes lokale si dhe shoqatave dhe fondacioneve, në afat prej tetë ditësh nga publikimi, e njoftojnë Agjencinë për nevojat e tyre për sendet nga paragrafi 1 i këtij neni.

Institucionet e interesuara nga paragrafi 2 i këtij neni janë të obliguara që në Agjencinë të dorëzojnë propozim të arsyetuar me e laborate të dedikimit dhe realizimit të qëllimeve të arsyetuara sociale në afat prej 15 ditësh nga dita e deklarimit të nevojave. Nëse në afat prej 15 ditësh nuk paraqesin propozim të arsyetuar me elaborim të dedikimit dhe realizimit të qëllimeve të arsyetuara shoqërore, konsiderohet se organet e interesuara dhe shoqatat dhe fondacionet nga paragrafi 2 i këtij neni kanë hequr dorë nga nevojat e deklaruara.

Paraqitja me dëshmitë për plotësimin e kushteve nga paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni në formën e dokumenteve elektronike mund të dorëzohet përmes dorëzimit të rekomanduar të kualifikuar elektronik në adresën elektronike të cekur në publikimin, në përputhje me rregullat nga fusha e dokumenteve elektronike, identifikimi elektronik dhe shërbimet konfidenciale.

Propozimin për mënyrën e veprimit me sendet e sekuestruara, përkatësisht për kalimin e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar, e jep drejtori i Agjencisë, pas pëlqimit të marrë paraprakisht nga Këshilli Drejtues i Agjencisë.

Propozimi i drejtorit bazohet në parimin e përparësisë gjatë kalimit të sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar institucioneve të

заинтересираните институции од ставот 3 на овој член, кои што најавиле интерес со најголемо влијание врз социјалното искористување на конкретниот имот.

Управниот одбор со подзаконски акт поблиску ги пропишува условите за начинот и одлуката за распределба и приоритет во отстапувањето на одземените предмети и конфискуван имот.

Одлука на Владата при отстапување на одземените предмети и конфискуван имот  
Член 55

Агенцијата го доставува предлогот од членот 54 од овој закон во рок од 15 дена од денот на приемот на образложениот предлог со елаборат на заинтересираните институции, до Владата на Република Северна Македонија.

Доколку Владата на Република Северна Македонија го одбие предлогот на Агенцијата од членот 54 од овој закон, за тоа ја известува Агенцијата која е должна да продолжи да управува со одземените предмети или конфискуван имот во согласност од одредбите од овој Закон.

Отстапување на одземените подвижни предмети како храна, облека, обувки и безалкохолни пијалаци  
Член 56

Одземените подвижни предмети како храна, облека, обувки и безалкохолни пијалаци Агенцијата може да ги отстапи без надоместок на државни органи, јавни установи основани од државата, здруженијата и фондациите, за што ја известува Владата на Република Северна Македонија.

Пред отстапувањето на одземените предмети од ставот 1 на овој член Агенцијата обезбедува мислење од Агенцијата за храна и ветеринарство дали предметите ги исполнуваат здравствените, ветеринарните, фитосанитарните и безбедносните услови. Доколку мислењето е негативно, односно доколку одземените предмети не ги задоволуваат условите, Агенцијата е должна овие предмети да ги уништи, согласно постапката уредена во членот 72 од овој закон, во рок до 30 дена од приемот на негативното мислење.

Во зависност од природата на предметите, постапката е итна, а Агенцијата за храна и

интересуара nga paragrafi 3 i këtij neni, të cilat kanë shpallur interesim me ndikimin më të madh në shfrytëzimin social të pronës.

Këshilli Drejtues me akt nënligjor I përcakton më afërsisht kushtet për mënyrën dhe vendimin për ndarjen dhe përparësinë në kalimin e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar.

Vendimi i Qeverisë gjatë kalimit të sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar  
Neni 55

Agjencia e dorëzon propozimin nga neni 54 i këtij ligji në afat prej 15 ditë nga dita e pranimi të propozimit të arsyetuar me elaboratin e institucioneve të interesuara në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Nëse Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut e refuzon propozimin e Agjencisë nga neni 54 i këtij ligji, për këtë e njofton Agjencinë, e cila është e detyruar të vazhdojë me menaxhimin e sendeve të sekuestruara ose pronës së konfiskuar në pajtim me dispozitat e këtij Ligji.

Kalimi i sendeve të luajtshme të sekuestruara si ushqimi, rroba, këpucët dhe pijet joalkoolike  
Neni 56

Sendet e luajtshme të sekuestruara si ushqimi, rroba, këpucët dhe pijet joalkoolike, Agjencia mund t'ua kalojë pa kompensim organeve shtetërore, institucioneve publike të themeluara nga shteti, shoqatave dhe fondacioneve, për çka e njofton Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Para kalimit të sendeve të sekuestruara nga paragrafi 1 i këtij neni, Agjencia siguron mendim nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë nëse sendet i plotësojnë kushtet shëndetësore, veterinare, фитосанитарне dhe të sigurisë. Nëse mendimi është negativ, gjegjësisht nëse sendet e sekuestruara nuk i plotësojnë kushtet, Agjencia është e detyruar t'i shkatërrojë këto sende, në pajtim me procedurën e përcaktuar në nenin 72 të këtij ligji, në afat prej 30 ditë nga pranimi i mendimit negativ.

Varësisht nga natyra e sendeve, procedura është



ветеринарство на Република Северна Македонија е должна да го достави своето мислење до Агенцијата најдолго во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

Управниот одбор со подзаконски акт го пропишува начинот на отстапување на одземените предмети на државни органи, јавни установи основани од државата, здруженија и фондации.

#### Давање во закуп Член 57

Одземените предмети или конфискуван имот што се состојат од недвижна ствар може да се дадат и во закуп.

Давањето во закуп на одземените предмети или конфискуван имот што се состојат од недвижна ствар се врши со јавно наддавање по електронски пат.

Висината на вкупната почетна цена на закупнината изнесува 0,5% од проценетата вкупна вредност за месечна закупнина на одземената недвижност.

Во постапката за давање во закуп на одземените недвижности со јавно наддавање соодветно се применуваат одредбите од овој закон кои се однесуваат на продажба на одземени предмети или конфискуван имот што се состојат од недвижна ствар со јавно наддавање.

Средствата од закупот на одземените предмети или конфискуваниот имот се уплаќаат на посебна сметка на Агенцијата согласно членот 65 од овој закон, и истите се наменети за тековно одржување на одземниот имот, како и за финансирање на тековните активности на Агенцијата.

#### Субјекти кои не можат да учествуваат во постапките за јавното наддавање Член 58

Во постапките за продажба, отстапување или давање под закуп на одземените предмети или конфискуван имот што се состојат во движни и недвижни ствари, како купувачи или закупувачи не можат да се јават вработените во Агенцијата или други лица кои службено учествуваат во постапката за продажба или учествувале во кривичната или прекршочната постапка, како и осуденото или лицето против кое се водела судската или прекршочната постапка.

ургјенте, ndërsa Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë e Republikës së Maqedonisë së Veriut është e detyruar që mendimin e saj t'ia dorëzojë Agjencisë më së voni në afat prej tri ditë nga dita e pranimit të kërkesës.

Këshilli Drejtues me akt nënligjor e përcakton mënyrën e kalimit të sendeve të sekuestruara organeve shtetërore, institucioneve publike të themeluara nga shteti, shoqatave dhe fondacioneve.

#### Dhënia me qira Neni 57

Sendet e sekuestruara ose prona e konfiskuar e përbërë nga sendet e paluajtshme mund të jepen edhe me qira.

Dhënia me qira e sendeve të sekuestruara ose pronës së konfiskuar që përbëhen nga sendet e paluajtshme bëhet me ankand publik në formë elektronike.

Lartësia e totalit të çmimit fillestar të qirasë është 0,5% e vlerës totale të parashikuar për qiranë mujore të sendit të paluajtshëm të sekuestruar.

Në procedurën për dhënien me qira të sendeve të paluajtshme të sekuestruara me ankand publik, në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat e këtij ligji që kanë të bëjnë me shitjen e sendeve të sekuestruara ose pronës së konfiskuar që përbëhen nga sendet e paluajtshme me ankand publik.

Mjetet nga qiraja e sendeve të sekuestruara ose pronës së konfiskuar paguhën në llogari të veçantë të Agjencisë në pajtim me nenin 65 të këtij ligji dhe ato janë të dedikuara për mirëmbajtjen rrjedhëse të pronës së sekuestruar, si dhe për financimin e aktiviteteve rrjedhëse të Agjencisë.

#### Subjektet që nuk mund të marrin pjesë në procedurat e ankandit publik Neni 58

Në procedurat për shitjen, kalimin ose dhënien me qira të sendeve të sekuestruara ose pronës së konfiskuar që përbëhen nga sendet e luajtshme dhe të paluajtshme, si blerës ose qiramarrës nuk mund të paraqiten punonjësit e Agjencisë ose personat e tjerë që zyrtarisht marrin pjesë në procedurën e shitjes ose kanë marrë pjesë në procedurën penale ose të kundërvajtjes, si dhe personi i dënuar ose personi ndaj të cilit është mbajtur procedura gjyqësore ose procedura e kundërvajtjes.

Во постапките за продажба, отстапување или давање под закуп на одземените предмети или конфискуван имот што се состојат во движни и недвижни ствари, како купувачи или закупувачи не можат да се јават ниту брачниот или вонбрачниот другар или роднина во права линија или до четврти степен во странична линија на вработените во Агенцијата или на други лица кои службено учествуваат во постапката за продажба или учествувале во кривичната или прекршочната постапка, како и брачниот или вонбрачниот другар или роднина во права линија или до четврти степен во странична линија на осуденото или лицето против кое се водела судската или прекршочната постапка.

Во постапките за продажба, отстапување или давање под закуп на одземените предмети или конфискуван имот што се состојат во движни и недвижни ствари, како купувачи не можат да се јават ниту правни лица или одговорни лица во правните лица или бранителот или правниот застапник на правно лице во кое осуденото лице од кое што е конфискуван или одземен имотот се наоѓа како сопственик на најмалку 25% од сите акции или пак се наоѓа на раководна позиција во тоа правно лице.

Лицата од ставовите 1, 2 и 3 на овој член се должни да достават писмена изјава заверена на нотар за исполнување на условите.

В) Постапување на Агенцијата со конфискувана имотна корист  
Извршување на правосилни пресуди за конфискување на имотна корист  
Член 59

Агенцијата, по приемот, веднаш ја извршува правосилната пресуда на судот со која е наложена конфискација на имотна корист во кривичната постапка.

Во случаите кога судот определил конфискација на имотна корист што се состои во парични средства еквивалентни со вредноста на имотот што треба да се конфискува, а лицето доброволно не ја платило соодветната вредност во рокот наведен во пресудата, Агенцијата пристапува кон извршување на истата со барање на податоци за имотот што е во сопственост на лицето или тоа со нив управува. Овие податоци Агенцијата може да ги побара од банките,

Нè процедурат е shitjes, kalimit ose dhënies me qira të sendeve të sekuestruara ose pronës së konfiskuar që përbëhen nga sendet e luajtshme dhe të paluajtshme, si blerës ose qiramarrës nuk mund të paraqiten as bashkëshorti / bashkëshortja ose partneri jashtëmartesor ose i afërmi në vijë të drejtë ose deri në shkallën e katërt në vijë anësore e punonjësve të Agjencisë ose e personave të tjerë që zyrtarisht marrin pjesë në procedurën e shitjes ose kanë marrë pjesë në procedurën penale ose procedurën e kundërvajtjes, si dhe bashkëshorti / bashkëshortja ose partneri jashtëmartesor ose i afërmi në vijë të drejtë ose deri në shkallën e katërt në vijë anësore e personit të dënuar ose personit ndaj të cilit është mbajtur procedura gjyqësore ose procedura e kundërvajtjes.

Нè процедурат е shitjes, kalimit ose dhënies me qira të sendeve të sekuestruara ose pronës së konfiskuar që përbëhen nga sendet e luajtshme dhe të paluajtshme, si blerës nuk mund të paraqiten as personat juridikë ose personat përgjegjës në personat juridikë ose mbrojtësi ose përfaqësuesi juridik i personit juridik në të cilën personi i dënuar nga i cili është konfiskuar ose është sekuestruar prona ndodhet si pronar i të paktën 25% të të gjitha aksioneve ose është në pozicion udhëheqës në atë person juridik.

Personat nga paragrafët 1, 2 dhe 3 të këtij neni janë të detyruar të dorëzojnë deklaratë me shkrim të verifikuar në noter për plotësimin e kushteve.

V) Veprimi i Agjencisë me dobinë pronësore të konfiskuar  
Ekzekutimi i aktgjykimeve të plotfuqishme për konfiskimin e dobisë pronësore  
Neni 59

Agjencia, pas pranimit, menjëherë e ekzekuton aktgjykimin e plotfuqishëm të gjykatës që urdhëron konfiskimin e dobisë pronësore në procedurën penale.

Nè rastet kur gjykata ka përcaktuar konfiskimin e dobisë pronësore që përbëhet nga mjetet monetare ekuivalente me vlerën e pronës që duhet të konfiskohet, ndërsa personi nuk e ka paguar vullnetarisht vlerën përkatëse në afatin e theksuar në aktgjykim, Agjencia i qaset ekzekutimit të tij duke kërkuar të dhëna për pronën që është në pronësi të personit ose të menaxhuar prej tij. Agjencia mund t'i kërkojë këto të dhëna nga bankat, Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive, Regjistri Qendror i

Агенцијата за катастар на недвижности, Централниот Регистар на Република Северна Македонија, Централниот депозитар за хартии од вредност и други прави лица и државни органи од кои можат да се прибават податоци за сопственоста или правото за управување со имотот.

Доколку Агенцијата пронајде имот што се состои во парични средства во висина пониска од определената имотна корист еквивалентни со вредноста на имотот што се конфискува во правосилната пресуда согласно ставот 2 на овој член, Агенцијата пронајдените парични средства ги конфискува или доколку воопшто не пронајде имот што се состои во парични средства, задолжително ги известува јавниот обвинител и судот кој ја донел правосилната пресуда.

Доколку во случаите од ставот 2 на овој член, Агенцијата не пронајде, односно пронајде друг имот што не се состои во парични средства еквивалентни со вредноста на имотната корист за тоа задолжително ги известуваат јавниот обвинител и судот кој ја донел правосилната пресуда согласно Законот за кривичната постапка.

Г) Постапување на Агенцијата со одземени предмети од историско и културно значење, скапоцени камења и благородни метали, хартии од вредност или удели

Постапување со предмети од историско и уметничко значење  
Член 60

Ако привремено се одземени предмети со посебна историска, научна или уметничка вредност, Агенцијата ги предава на чување во соодветна институција надлежна за чување на овој вид предмети.

По правосилноста на одлуката со која се одземаат или конфискуваат предметите од ставот 1 на овој член тие, без надоместок, се отстапуваат на соодветна институција надлежна за чување на овој вид предмети, определена со закон.

Постапување со одземени скапоцени камења и благородни метали (злато и сребро)  
Член 61

Доколку привремено одземениот имот се состои во скапоцени камења и благородни метали,

Републикës së Maqedonisë së Veriut, Depozitari Qendror për Letrat me Vlerë dhe personat e tjerë juridikë dhe organet shtetërore nga të cilat mund të merren të dhënat për pronësinë ose të drejtën për të menaxhuar pronën.

Nëse Agjencia gjen pronë që përbëhet nga mjetet monetare në lartësi më të ulët se dobia pronësore e përcaktuar ekuivalente me vlerën e pronës që është konfiskuar në aktgjykimin e plotfuqishëm në pajtim me paragrafin 2 të këtij neni, Agjencia i konfiskon mjetet monetare të gjetura ose nëse aspak nuk gjen pronë që përbëhet në mjetet monetare, detyrimisht e njofton prokurorin publik dhe gjykatën që ka miratuar aktgjykimin e plotfuqishëm.

Nëse në rastet nga paragrafi 2 i këtij neni, Agjencia nuk gjen, gjegjësisht gjen pronë tjetër që nuk përbëhet nga mjetet monetare ekuivalente me vlerën e dobisë pronësore për këtë detyrimisht e njofton prokurorin publik dhe gjykatën që ka miratuar aktgjykimin e plotfuqishëm në pajtim me Ligjin për procedurë penale.

G) Veprimi i Agjencisë me sendet e sekuestruara me rëndësi historike dhe kulturore, gurë të çmuar dhe metale fisnike, letra me vlerë ose pjesë

Veprimi me sendet me rëndësi historike dhe artistike  
Neni 60

Nëse përkohësisht sekuestrohen sendet me vlerë të veçantë historike, shkencore ose artistike, Agjencia i dorëzon për ruajtje në institucionin përkatës kompetent për ruajtjen e këtyre sendeve.

Pas plotfuqishmërisë së vendimit me të cilin sekuestrohen ose konfiskohen sendet nga paragrafi 1 i këtij neni, ato, pa kompensim i kalohen institucionit përkatës kompetent për ruajtjen e këtij lloji të sendeve, të përcaktuar me ligj.

Veprimi me gurët e çmuar të sekuestruar dhe metalet fisnike (ari dhe argjendi)  
Neni 61

Nëse prona e sekuestruar përkohësisht përbëhet nga gurë të çmuar dhe metale fisnike, Agjencia në

Агенцијата согласно записникот од член 27 од овој закон, ги предава на чување на Народна банка на Република Северна Македонија.

По правосилноста на одлуката со која се одзема или конфискува злато, сребро и скапоцени камења, Агенцијата ги предава на чување согласно одредбите од овој закон и согласно одредбите од посебниот закон со кој е уредено чувањето на овие предмети, односно ги продава согласно одредбите од членовите 40 до 53 од овој закон со кои е уредена постапката за продажба на одземени предмети или конфискуван имот што се состојат во движни ствари.

Предметите од ставот 2 на овој член се чуваат во Народната банка на Република Северна Македонија се до плаќањето на цената од страна на купувачот.

Постапување со одземени хартии од вредност и  
електронски пари  
Член 62

Во случаите кога привремено е одземен имот што се состои од хартии од вредност, се применуваат одредбите што се однесуваат на продажба на привремено одземен имот и привремено одземени предмети, согласно членот 35 од овој закон, со цел зачувување на нивната вредност, при што продажбата се врши во согласност со прописите со кои е уреден прометот со хартиите од вредност.

Продажбата и управувањето на одземените предмети или конфискуван имот со правосилна одлука кој се состои од хартии од вредност се врши согласно со прописите со кои е уреден прометот на хартии од вредност.

Управувањето и располагањето со хартиите од вредност од ставовите 1 и 2 на овој член го вршат банки и овластени финансиски институции согласно со Законот за хартии од вредност.

Во случаите кога привремено е одземен имот што се состои од електронски пари, се применуваат одредбите што се однесуваат на продажба на привремено одземен имот и привремено одземени предмети, согласно членот 35 од овој закон со цел зачувување на нивната вредност. Управувањето и располагањето на електронските пари се врши согласно позитивните законски прописи со кои се уредува трговијата со електронските пари.

За продажбата на одземените хартии од вредност

пajтим me procesverbalin nga neni 27 të këtij ligji ia dorëzon Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut për ruajtje.

Pas plotfuqishmërisë së vendimit me të cilin sekuestrohet ose konfiskohet ari, argjendi dhe gurët e çmuar, Agjencia i dorëzon në ruajtje në pajtim me dispozitat e këtij ligji dhe në pajtim me dispozitat e ligjit të veçantë që rregullon ruajtjen e këtyre sendeve, gjegjësisht i shet në pajtim me dispozitat nga nenet 40 deri në 53 të këtij ligji, të cilat rregullojnë procedurën e shitjes së sendeve të sekuestruara ose pronës së konfiskuar të përbëra nga sendet e luajtshme.

Sendet nga paragrafi 2 i këtij neni ruhen në Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut deri në pagesën e çmimit nga blerësi.

Veprimi me letrat me vlerë të sekuestruara dhe  
paratë elektronike  
Neni 62

Në rastet kur përkohësisht merret prona e përbërë nga letrat me vlerë, zbatohen dispozitat që kanë të bëjnë me shitjen e pronës së sekuestruar përkohësisht dhe sendeve të sekuestruara përkohësisht, në pajtim me nenin 35 të këtij ligji, për të ruajtur vlerën e tyre, ku shitja bëhet në pajtim me rregullat që rregullojnë shitjen e letrave me vlerë.

Shitja dhe menaxhimi i sendeve të sekuestruara ose pronës së konfiskuar me vendim të plotfuqishëm të përbërë nga letrat me vlerë bëhet në pajtim me rregullat që rregullojnë qarkullimin e letrave me vlerë.

Menaxhimin dhe shitjen e letrave me vlerë nga paragrafët 1 dhe 2 të këtij neni e kryejnë bankat dhe institucionet e autorizuara financiare në pajtim me Ligjin për letrat me vlerë.

Në rastet kur përkohësisht është sekuestruar prona e përbërë nga paratë elektronike, zbatohen dispozitat që kanë të bëjnë me shitjen e pronës së sekuestruar përkohësisht dhe sendeve të sekuestruara përkohësisht, në pajtim me nenin 35 të këtij ligji për të ruajtur vlerën e tyre. Menaxhimi dhe dispozicioni i parave elektronike kryhet në pajtim me rregullat ligjore pozitive që rregullojnë tregtinë e parave elektronike.

Për shitjen e letrave me vlerë të sekuestruara,

Управниот одбор на Агенцијата донесува одлука за продажба на хартиите од вредност, по претходна согласност на Владата на Република Северна Македонија, согласно членот 42 од овој закон.

Управниот одбор на Агенцијата по пат на јавен повик во постапка уредена согласно закон ги избира банките и овластените финансиски институции што управуваат и ги продаваат одземените хартии од вредност.

#### Продажба на одземен удел Член 63

По приемот на правосилната одлука за конфискација на удели, Агенцијата на име на Република Северна Македонија ќе го запише уделот во Книгата на удели и Трговскиот регистар. Продажба на удели се врши согласно со одредбите за продажба на одзмени предмети или конфискуван имот што се состојат од подвижни ствари согласно членовите 40 до 53 од овој закон и Законот за трговските друштва.

Трајно одземен и конфискувани подвижни предмети во прекршочна и управна постапка и согласно меѓународна рестриктивна мерка.

#### Член 64

Одредбите од овој закон што се однесуваат на управување со конфискуваните или одземените предмети во кривична постапка ќе се однесуваат и на трајно одземените и конфискувани подвижни предмети во прекршочна и управна постапка согласно со закон, како и согласно меѓународна рестриктивна мерка.

Одредбите од ставот 1 на овој член, не се применуваат за одземените предмети согласно со Законот за даночната постапка.

Буџет, средства за работа на Агенцијата и поделба на средствата од продажбата на одземениот имот

#### Член 65

Средствата за работа на Агенцијата се обезбедуваат од Буџетот на Република Северна Македонија, како и од процентот на продажбата на одземениот имот.

За потребите за тековно организирање на активностите на Агенцијата, како и за тековно

Кëshilli Drejtues i Agjencisë miraton vendim për shitjen e letrave me vlerë, pas pëlqimit paraprak të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, në pajtim me nenin 42 të këtij ligji.

Këshilli Drejtues i Agjencisë në formë të thirrjes publike në procedurë të rregulluar me ligj i zgjedh bankat dhe institucionet e autorizuara financiare që menaxhojnë dhe i shesin letrat me vlerë të sekuestruara.

#### Shitja e pjesës së sekuestruar Neni 63

Pas pranimit të vendimit të plotfuqishëm për konfiskimin e pjesëve, Agjencia në emër të Republikës së Maqedonisë së Veriut do ta regjistrojë pjesën në Librin e Pjesëve dhe Regjistrin Tregtar.

Shitja e pjesëve bëhet në pajtim me dispozitat për shitjen e sendeve të sekuestruara ose pronës së konfiskuar të përbëra nga sendet e luajtshme në pajtim me nenet 40 deri në 53 të këtij ligji dhe Ligjit për shoqëritë tregtare.

Sekuestrimi dhe konfiskimi i përhershëm i sendeve të luajtshme në procedurë të kundërvajtjes dhe administrative dhe në pajtim me masën restriktive ndërkombëtare.

#### Neni 64

Dispozitat e këtij ligji që i referohen menaxhimit të sendeve të konfiskuara ose të sekuestruara në procedurë penale do t'u referohen edhe sendeve të luajtshme të sekuestruara dhe të konfiskuara përgjithmonë në procedurën e kundërvajtjes dhe administrative në pajtim me ligjin, si dhe në pajtim me masën restriktive ndërkombëtare.

Dispozitat nga paragrafi 1 i këtij neni nuk zbatohen për sendet e sekuestruara në pajtim me Ligjin për procedurën tatimore.

Buxheti, mjetet për punën e Agjencisë dhe ndarja e mjeteve nga shitja e pronës së sekuestruar

#### Neni 65

Mjetet për punën e Agjencisë sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe nga përqindja e shitjes së pronës së sekuestruar.

Për nevojat e organizimit rrjedhës të aktiviteteve të Agjencisë, si dhe për mirëmbajtjen dhe menaxhimin rrjedhës të pronës së sekuestruar, Agjencia mban 7% të vlerës së të ardhurave të realizuara nga çdo

одржување и управување со одземениот имот, Агенцијата задржува 7% од вредноста на остварениот приход од секоја продажба на одземените предмети и конфискуваниот имот од страна на Агенцијата, како и 100% од средствата од закупнина согласно членот 57 од овој закон.

Средствата се уплаќаат на начин што по спроведената продажба, купувачот е должен 7 % од вредноста да уплати на посебна приходна шифра на депозитната сметка на Агенцијата, а останатите 93 % е должен да ги уплати на друга пригодна шифра на депозитната сметка од која ќе се изврши трансфер во корист на Буџетот на Република Северна Македонија.

По 2% од вредноста на остварениот приход од секоја продажба на одземените предмети и конфискуваниот имот, од Буџетот на Република Северна Македонија се пренесуваат на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција и Царинската управа.

## VI. ПОСТАПУВАЊЕ СО СТВАРИ НАДВОР ОД ПРОМЕТ

Постапување со одземен или конфискуван имот што е бесправно изграден (дивоградба)  
Член 66

Во случаите кога со правосилна одлука е одземен или конфискуван недвижен имот кој е бесправно изграден (дивоградба), тогаш Агенцијата по предлог на Управниот одбор врз основа на одлука на Владата на Република Северна Македонија го предава на единицата на локална самоуправа на нејзина понатамошна надлежност. Единицата на локална самоуправа е должна да поведе постапка истиот имот да го легализира или да го сруши во рок од шест месеци од приемот. Доколку имотот се легализира, единицата на локална самоуправа има право да стопанисува со недвижноста согласно одлука на Владата на Република Северна Македонија.

Стектатата недвижност според ставот 1 од овој член, не смее да биде предмет на комерцијална продажба од страна на единиците на локална самоуправа, но може да биде отстапена на други органи на власта или на здруженија кои што се регистрирани за давање помош и заштита на социјално ранливите категории на граѓани на Република Северна Македонија.

shitje e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar nga Agjencia, si dhe 100% të mjeteve nga qiraja në pajtim me nenin 57 të këtij ligji.

Mjetet paguhen në mënyrën që pas zbatimit të shitjes, blerësi detyrohet të paguajë 7% të vlerës në shifrën e veçantë të të ardhurave në llogarinë e depozitës së Agjencisë, ndërsa 93% të mbetura detyrohet t'i paguajë në shifër tjetër të përshtatshëm në llogarinë e depozitës nga e cila do të bëhet transferimi në favor të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Për 2% të vlerës së të ardhurave të realizuara nga çdo shitje e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar, nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut transferohen në Prokurorinë Publike të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Drejtorinë e Policisë Financiare dhe Drejtorinë e Doganave.

VI. VEPRIMI ME SENDET JASHTË QARKULLIMIT  
Veprimi me pronën e sekuestruar ose të konfiskuar që është ndërtuar në mënyrë të paligjshme (ndërtim pa leje)  
Neni 66

Në rastet kur me vendim të plotfuqishëm sekuestrohet ose konfiskohet prona e paluajtshme e ndërtuar në mënyrë të paligjshme (ndërtim pa leje), atëherë Agjencia me propozimin e Këshillit Drejtues në bazë të vendimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut ia dorëzon njësisë së vetëqeverisjes lokale në kompetencën e mëtejshme të saj. Njësia e vetëqeverisjes lokale është e detyruar të inicijojë procedurë që pronën e njëjtë ta legalizojë ose ta prish në afat prej gjashtë muajve nga pranimit. Nëse prona legalizohet, njësia e vetëqeverisjes lokale ka të drejtë të ekonomizojë pronën e paluajtshme në pajtim me vendimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Prona e fituar e paluajtshme sipas paragrafit 1 të këtij neni, nuk duhet të jetë lëndë e shitjes komerciale nga njësitë e vetëqeverisjes lokale, por mund t'u kalohet organeve të tjera të pushtetit ose shoqatave të cilat janë të regjistruara për ofrimin e ndihmës dhe mbrojtjen e kategorive të cenueshme sociale të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Постапување со одземени наркотични дроги,  
психотропни супстанции и прекурзори  
Член 67

Одземените наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори до моментот на донесување на одлуката за уништување и уништувањето се предаваат на чување во Агенцијата. Доколку во Агенцијата не постојат услови за чување на наркотичните дроги, психотропни супстанции и прекурзори тие се чуваат кај надлежен државен орган што ги исполнува пропишаните услови за нивно чување. При предавањето се составува записник.

Одземените наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори се чуваат во посебна просторија.

Стандардите за безбедност и начинот на чување на одземените наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори се уредува со посебен закон.

Владата на Република Северна Македонија со акт може да отстапи примероци од одземените наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори за научно-истражувачки цели.

Управниот одбор со подзаконски акт го пропишува образецот на записникот од ставот 1 на овој член.

Отстапување на наркотични дроги, психотропни  
супстанции и прекурзори за научни истражувања  
Член 68

Заради потребите за едукација и стручно оспособување судот може да донесе одлука примерок од одземените наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори Агенцијата да отстапи на соодветна институција која врши научни истражувања или врши научно-едукативна или стручно-едукативна дејност, односно тренинг или обука на службени кучиња согласно закон.

Уништување на наркотични дроги, психотропни  
супстанции и прекурзори  
Член 69

По добиената одлука за уништување на одземени наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори донесена од надлежниот орган или суд согласно одредбите од Законот за кривичната

Веprimi me drogat narkotike, substancat psikotrope  
dhe prekursorët e sekuestruar  
Neni 67

Drogat narkotike, substancat psikotrope dhe prekursorët e sekuestruar deri në momentin e miratimit të vendimit për shkatërrim dhe shkatërrimi i kalojnë Agjencisë për ruajtje. Nëse në Agjenci nuk ekzistojnë kushte për ruajtjen e drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve, ato ruhen tek organi shtetëror kompetent që i plotëson kushtet e përcaktuara për ruajtjen e tyre. Gjatë dorëzimit përpilohet procesverballi.

Drogat narkotike, substancat psikotrope dhe prekursorët e sekuestruar ruhen në ambient të veçantë.

Standardet e sigurisë dhe mënyra e ruajtjes së drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve të sekuestruar rregullohen me ligj të veçantë.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me akt mund të kalojë mostrat e drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve të sekuestruar për qëllimet kërkimore shkencore.

Këshilli Drejtues me akt nënligjor e përcakton formularin e procesverballit nga paragrafi 1 i këtij neni.

Kalimi i drogave narkotike, substancave psikotrope  
dhe prekursorëve për kërkime shkencore  
Neni 68

Për shkak të nevojave për edukimin dhe aftësimin profesional, gjykata mund të miratojë vendim që mostrat e drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve të sekuestruar, Agjencia t'ia kalojë institucionit përkatës që kryen kërkime shkencore ose kryen veprimtari shkencore-edukative ose profesionale-edukative, gjegjësisht trajnimin e qenve të sherbimit në pajtim me ligjin.

Shkatërrimi i drogave narkotike, substancave  
psikotrope dhe prekursorëve  
Neni 69

Pas marrjes së vendimit për shkatërrimin e drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve të sekuestruar nga organi kompetent ose gjykata në pajtim me dispozitat e Ligjit për procedurë penale,

постапка, одземените наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори се уништуваат од комисија за уништување на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори формирана од Управниот одбор.

Комисијата од ставот 1 на овој член е составена од пет члена кои се претставници од судот, јавното обвинителство, Министерството за правда, Министерството за внатрешни работи и Агенцијата.

Формирањето и начинот на работа на Комисијата се уредува со подзаконски акт кој го донесува Управниот одбор. За спроведеното уништување членовите на Комисијата добиваат надоместок во висина од 20% од просечна исплатена плата, при што во текот на месецот не е дозволено да се спроведат повеќе од една постапка за уништување.

Уништувањето на одземените наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори се изведува со палење во објект со одобрение за согорување на материји.

За спроведеното уништување комисијата го известува надлежниот орган или суд кој ја донел одлуката за уништување.

Постапување со одземено оружје, муниција и експлозивен материјал  
Член 70

Оружјето, деловите и компонентите на оружје, муницијата и експлозивниот материјал одземени во кривична или прекршочна постапка, како и пронајденото оружје, деловите и компонентите на оружје, муницијата и експлозивниот материјал за кои не е водена кривична и прекршочна постапка иниту е познат нивниот сопственик, се предаваат на Агенцијата. При предавањето се составува записник. Доколку Агенцијата нема услови за нивно чување, се чуваат во Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана.

Исправното оружје, како и деловите и компонентите на оружје, согласно со закон, со претходна согласност на Владата на Република Македонија може да биде отстапено без надоместок на судската полиција, Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Армијата на Република Северна Македонија, Министерство за правда- Управата за извршување на санкциите, Министерството за финансии - Финансиската полиција и други органи кои со

дрогат наркотике, substancat psikotrope dhe prekursorët e sekuestruar shkatërrohen nga Komisioni për shkatërrimin e drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve të themeluar nga Këshilli Drejtues.

Komisioni nga paragrafi 1 i këtij neni përbëhet nga pesë anëtarë të cilët janë përfaqësues nga gjykata, prokuroria publike, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Agjencia.

Themelimi dhe mënyra e punës së Komisionit rregullohet me akt nënligjor të miratuar nga Këshilli Drejtues. Për shkatërrimin e kryer, anëtarët e Komisionit marrin kompensim në lartësinë prej 20% të rrogës mesatare të paguar, ndërsa gjatë muajit nuk lejohet të zbatohet më shumë se një procedurë e shkatërrimit.

Shkatërrimi i drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve të sekuestruar, bëhet me djegie në obјekt me leje për djegien e materialeve.

Për shkatërrimin e kryer Komisioni e njofton organin kompetent ose gjykatën që e ka miratuar vendimin për shkatërrimin.

Veprimi me armët, municionet dhe materialin eksploziv të sekuestruar  
Neni 70

Armët, pjesët dhe komponentët e armëve, municionit dhe materialit eksploziv të sekuestruar në procedurën penale ose të kundërvajtjes, si dhe armët e gjetura, pjesët dhe komponentët e armëve, municionit dhe materialit eksploziv për të cilat nuk është mbajtur procedura penale dhe e kundërvajtjes dhe as nuk dihet pronari i tyre, i dorëzohen Agjencisë. Gjatë dorëzimit përpilohet procesverballi. Nëse Agjencia nuk ka kushte për ruajtjen e tyre, ruhen në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Mbrojtjes.

Armët në gjendje të rregullt, si dhe pjesët dhe komponentët e armëve, në pajtim me ligjin, me pëlqim paraprak të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, mund t'i kalohen pa kompensim policisë gjyqësore, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Mbrojtja, Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ministrisë së Drejtësisë - Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve, Ministrisë së Financave - Policisë Financiare dhe organeve të tjera që me ligj kanë të



закон имаат право да користат оружје. Исправното оружје, како и деловите и компонентите на оружје, муниција и експлозивен материјал согласно со закон можат да се продадат по пат на јавно наддавање во постапка утврдена со овој закон на правни лица што се занимаваат со промет на оружје и муниција и на физички лица кои имаат одобрение за набавување на оружје. Заради потребите за едукација и стручно оспособување судот може да донесе одлука примерок од исправното и деактивирано оружје согласно закон, неисправното оружје, како и деловите и компонентите на оружје, да биде отстапен на соодветна институција која врши научни истражувања или врши научно-едукативна дејност.

Оружјето, деловите и компонентите на оружје, муницијата и експлозивниот материјал од ставот 1 на овој член се уништува по добиената одлука за уништување донесена од надлежниот орган или суд согласно одредбите од Законот за кривичната постапка, од страна на комисијата за уништување на одземено оружје, муниција и експлозивен материјал формирана од Управниот одбор.

Комисијата од ставот 4 на овој член, е составена од пет члена кои се претставници од судот, јавното обвинителство, Министерството за правда, Министерството за внатрешни работи и Агенцијата.

Формирањето и начинот на работа на Комисијата се уредува со подзаконски акт кој го донесува Управниот одбор. За спроведеното уништување членовите на Комисијата добиваат надоместок во висина од 20% од просечна плата, при што во текот на месецот не е дозволено да се спроведат повеќе од една постапка за уништување.

За спроведеното уништување комисијата го известува надлежниот орган или суд кој ја донел одлуката за уништување.

Стандардите за безбедност и начинот на чување и уништување на оружјето се уредува со посебен закон.

Управниот одбор со подзаконски акт го пропишува образецот на записникот од ставот 1 на овој член.

Уништување на одземен имот

Член 71

Одземениот друг имот кој не може да се продаде поради здравствени, ветеринарни, фитосанитарни

drejtë të përdorin armë.

Armët në gjendje të rregullt, si dhe pjesët dhe komponentët e armëve, municionit dhe materialit eksploziv, në pajtim me ligjin, mund të shiten me ankand publik në procedurën e përcaktuar me këtë ligj personave juridikë që merren me qarkullimin e armëve dhe municionit dhe personave fizikë të cilët kanë leje për blerjen e armëve. Për shkak të nevojave për edukimin dhe aftësimin profesional, gjykata mund të miratojë vendim që mostra e armës në gjendje të rregullt dhe të çaktivizuar në pajtim me ligjin, arma jo në gjendje të rregullt, si dhe pjesët dhe komponentët e armës t'i kalohen institucionit përkatës që kryen kërkime shkencore ose kryen veprimtari shkencore-edukative.

Armët, pjesët dhe komponentët e armëve, municionit dhe materialit eksploziv nga paragrafi 1 i këtij neni shkatërrohen pas vendimit të marrë për shkatërrim të miratuar nga organi kompetent ose gjykata në pajtim me dispozitat e Ligjit për procedurë penale, nga Komisioni për shkatërrim të armëve të sekuestruara, municionit dhe materialit eksploziv të themeluar nga Këshilli Drejtues.

Komisioni nga paragrafi 4 i këtij neni përbëhet nga pesë anëtarë të cilët janë përfaqësues të gjykatës, prokurorisë publike, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Agjencisë.

Themelimi dhe mënyra e punës së Komisionit rregullohet me akt nënligjor të miratuar nga Këshilli Drejtues. Për shkatërrimin e kryer, anëtarët e Komisionit marrin kompensim në lartësinë prej 20% të rrogës mesatare, ndërsa gjatë muajit nuk lejohet të zbatohet më shumë se një procedurë për shkatërrim.

Për shkatërrimin e kryer, Komisioni e njofton organin kompetent ose gjykatën që e ka miratuar vendimin për shkatërrimin.

Standardet e sigurisë dhe mënyra e ruajtjes dhe shkatërrimit të armëve rregullohen me ligj të veçantë.

Këshilli Drejtues me akt nënligjor e përcakton formularin e procesverbalit nga paragrafi 1 i këtij neni.

Shkatërrimi i pronës së sekuestruar

Neni 71

Prona tjetër e sekuestruar që nuk mund të shitet për arsye shëndetësore, veterinarë, fitosanitare apo

или безбедносни причини, се уништува од страна на комисијата од членот 69 на овој закон.

Одземените тутунски, алкохолни и други производи за кои не постои декларација или доколку се фалсификати задолжително се уништуваат.

Постапување со опасни материи  
Член 72

Управувањето со привремено одземениот имот или конфискуваниот имот што се состои од специфични стоки односно опасни материи, хемикалии и други дефинирани со посебен закон, го вршат правните лица кои согласно посебен закон поседуваат соодветни дозволи и соодветни лиценци за постапување со ваков вид на предмети.

Агенцијата не е надлежна да постапува и да врши какви било дејствија поврзани со управување на овој имот. Агенцијата одлуката на судот или надлежниот орган ја доставува на правните лица од ставот 1 на овој член.

Постапка со стари возила  
Член 73

Привремено одземените предмети што се состојат во моторни возила кои се одземени повеќе од 10 години или се во голема мерка уништени и неупотребливи врз основа на проценка согласно закон, како и врз основа на утврдената вредност согласно членот 29 од овој закон, како и хаварисани моторни возила постари од 20 години отстапени или предадени на чување на Агенцијата се продаваат со јавно наддавање согласно постапката уредена во членовите 40 до 52 од овој закон, без оглед на фактот дека се уште трае кривичната или прекршочната постапка, односно не е донесена одлука за трајно одземање од страна на надлежниот суд или органот што ја води прекршочната постапка.

Доколку биде донесена правосилна одлука за враќање на отстапен привремено одземен предмет согласно со членот 35 ставови 2 и 4 од овој закон, на сопственикот му се исплаќаат средствата добиени од продажбата на предметите од ставот 1 од овој член, од средствата на Буџетот на Република Северна Македонија.

Одземените предмети и конфискуван имот што се состојат во моторни возила постари од 20 години или се во голема мерка уништени или

sigurie, shkatërrohet nga komisioni nga neni 69 i këtij ligji.

Produktet e duhanit, alkoolit dhe produktet e tjera të sekuestruara për të cilat nuk ka deklarim ose nëse janë të falsifikuara detyrimisht shkatërrohen.

Veprimi me materiet e rrezikshme  
Neni 72

Menaxhimi i pronës së sekuestruar përkohësisht ose pronës së konfiskuar që përbëhet nga mallrat specifike, gjegjësisht materiet e rrezikshme, kimikalet dhe të tjera të përcaktuara me ligj të veçantë, bëhet nga persona juridike që, në pajtim me ligjin e veçantë, posedojnë lejet dhe licencat përkatëse për veprim me këtë lloj të sendeve.

Agjencia nuk është kompetente për të vepruar dhe kryer çfarëdo qoftë veprimesh në lidhje me menaxhimin e kësaj prone. Agjencia, vendimin e gjykatës apo organit kompetent ua dërgon personave juridike nga paragrafi 1 i këtij neni.

Procedura me automjete të vjetra  
Neni 73

Sendet e sekuestruara përkohësisht të cilat përbëhen në mjetet motorike që janë sekuestruar për më shumë se 10 vjet ose janë të shkatërruara në masë të madhe dhe të papërdorshme në bazë të vlerësimit në pajtim me ligjin, si dhe në bazë të vlerës së përcaktuar në pajtim me nenin 29 të këtij ligji, si dhe mjetet motorike të dëmtuara më të vjetra se 20 vjet të kaluara ose të dorëzuara për ruajtje në Agjenci shiten me ankand publik në pajtim me procedurën e rregulluar në nenet 40 deri në 52 të këtij ligji, pavarësisht nga fakti se akoma zgjat procedura penale ose e kundërvajtjes, gjegjësisht nuk është miratuar vendimi për sekuestrim të përhershëm nga gjykata kompetente apo organi që e mban procedurën e kundërvajtjes.

Nëse miratohet vendimi i plotfuqishëm për kthimin e sendit të sekuestruar përkohësisht të kaluar në pajtim me nenin 35 paragrafët 2 dhe 4 të këtij ligji, pronarit i paguhen mjetet e fituara nga shitja e sendeve nga paragrafi 1 i këtij neni, nga mjetet e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Sendet e sekuestruara dhe prona e konfiskuar që përbëhen nga mjetet motorike më të vjetra se 20 vjet janë ose të shkatërruara në masë të madhe ose të

неупотребливи, или немаат никаква документација или не може да се идентификуваат поради хаварисаност, врз основа на проценка согласно сметководствените стандарди уредени со Закон и домашни и меѓународни сметководствени стандарди, како и врз основа на утврдената вредност во членот 29 од овој закон, се продаваат со јавно наддавање согласно постапката уредена во членовите 40 до 52 од овој закон.

## Глава VII НАДЗОР

### Член 74

Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон врши Министерството за правда.

## ГЛАВА VIII ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

### Член 75

Глоба во износ од 250 - 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на Директорот на Агенцијата ако постапи спротивно на членот 35 ставови 2 и 4 од овој закон.

Глоба во износ од 200 - 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на административниот службеник во органот ако постапи спротивно на членот 35 ставови 2 и 4 од овој закон.

Глоба во износ од 200 - 300 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на судскиот службеник во органот ако постапи спротивно на членот 35 ставот 3 од овој закон.

Глоба во износ од 2.000 - 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице ако постапи спротивно на членот 31 од овој закон.

### Член 76

За прекршоците пропишани во овој закон прекршочната постапка ќе води и прекршочна санкција ќе изрече надлежниот суд.

## IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### Член 77

Судскиот совет на Република Северна Македонија, Советот на јавните обвинители на

папëрдоршме, ose nuk kanë kurrfarë dokumentacioni ose nuk mund të identifkohen për shkak të дëmtimit, në bazë të vlerësimit në pajtim me standardet e kontabilitetit të rregulluara me ligj dhe standardet ndërkombëtare dhe vendase të kontabilitetit, si dhe në bazë të vlerës së përcaktuar në nenin 29 të këtij ligji, shiten me ankand publik, në pajtim me procedurën e rregulluar në nenet 40 deri në 52 të këtij ligji.

## Kapitulli VII MBIKËQYRJA

### Neni 74

Mbikëqyrjen e zbatimit të dispozitave të këtij ligji e kryen Ministria e Drejtësisë.

## KAPITULLI VIII DISPOZITAT E KUNDËRVAJTJES

### Neni 75

Gjobë në shumë prej 250 - 500 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje drejtorit të Agjencisë nëse vepron në kundërshtim me nenin 35 paragrafët 2 dhe 4 të këtij ligji.

Gjobë në shumë prej 200 - 300 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nëpunësit administrativ në organin nëse vepron në kundërshtim me nenin 35 paragrafët 2 dhe 4 të këtij ligji.

Gjobë në shumë prej 200 - 300 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje nëpunësit gjyqësor në organin nëse vepron në kundërshtim me nenin 35 paragrafi 3 të këtij ligji.

Gjobë në shumë prej 2.000 - 4.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik nëse vepron në kundërshtim me nenin 31 të këtij ligji.

### Neni 76

Për kundërvajtjet e përcaktuara në këtë ligj, procedurë të kundërvajtjes do të mbajë dhe sanksion të kundërvajtjes do të shqiptojë gjykata kompetente.

## IX. DISPOZITAT KALIMTARE DHE TË FUNDIT

### Neni 77

Këshilli Gjyqësor i Republikës së Maqedonisë së Veriut, Këshilli i Prokurorëve Publikë të Republikës

Република Северна Македонија, Државниот правобранител на Република Северна Македонија во рок од 45 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон ги определуваат и именуваат членовите на Управниот одбор од нивните редови согласно одредбите од овој закон.

Владата на Република Северна Македонија во рок од 45 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон именува членови на Управниот одбор од редот на вработените во Министерството за правда, Министерството за внатрешни работи, Министерството за финансии и Министерството за финансии - Царинската управа.

Претседателот на постојниот Управен одбор ја закажува седницата за конституирање на Управниот одбор согласно овој закон во рок од 15 дена од денот на приемот на известувањето за определените и именуваните членови на Управниот одбор од ставовите 2 и 3 на овој член.

На денот на конституирање на Управниот одбор согласно одредбите од овој закон престанува мандатот на претседателот и членовите на постојниот Управен одбор.

Мандатот на постојниот директор на Агенцијата му престанува со изборот на нов директор, согласно овој закон.

#### Член 78

Подзаконските акти чие донесување е предвидено со одредбите на овој закон, ќе се донесат во рок од три месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 79

Агенцијата е должна да го воспостави електронскиот Регистар во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 80

Одредбите од други закони кои ја регулираат материјата за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка ќе се усогласат со одредбите од овој закон во рок од шест месеци од влегувањето во сила на овој закон.

сë Македонисë сë Veriut, Avokati i Shtetit i Republikës së Maqedonisë së Veriut në afat prej 45 ditë nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji do t'i përcaktojnë dhe do t'i emërojnë anëtarët e Këshillit Drejtues nga radhët e tyre në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në afat prej 45 ditë nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, emëron anëtarë të Këshillit Drejtues nga radhët e punonjësve të Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Financave dhe Ministria e Financave - Drejtoria e Doganave.

Kryetari i Këshillit Drejtues ekzistues e cakton mbledhjen për konstituimin e Këshillit Drejtues në pajtim me këtë ligj në afat prej 15 ditë nga dita e pranimit të njoftimit për anëtarët e përcaktuar dhe të emëruar të Këshillit Drejtues nga paragrafët 2 dhe 3 të këtij neni.

Në ditën e konstituimit të Këshillit Drejtues, në pajtim me dispozitat e këtij ligji, i ndërpritet mandati kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit Drejtues ekzistues.

Mandati i drejtorit aktual të Agjencisë i ndërpritet me zgjedhjen e drejtorit të ri, në pajtim me këtë ligj.

#### Neni 78

Aktet nënligjore, miratimi i të cilave parashikohet me dispozitat e këtij ligji, do të miratohen në afat prej tre muajve nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

#### Neni 79

Agjencia është e detyruar të vendos Regjistrin elektronik në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

#### Neni 80

Dispozitat e ligjeve të tjera që e rregullojnë materialin për menaxhimin e pronës së konfiskuar, dobisë pronësore dhe sendeve të sekuestruara në procedurën penale dhe të kundërvajtjes do të harmonizohen me dispozitat e këtij ligji në afat prej gjashtë muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji.

#### Член 81

Постапките за продажба започнати до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат согласно одредбите од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 98/2008, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/2015 и 64/18).

#### Член 82

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 98/2008, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/2015 и 64/18).

#### Член 83

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

#### Neni 81

Procedurat e shitjes të filluara para ditës së hyrjes në fuqi të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me dispozitat e Ligjit për menaxhimin e pronës së konfiskuar, dobisë pronësore dhe sendeve të sekuestruara në procedurë penale dhe të kundërvajtjes (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 98/2008, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/2015 dhe 64/18).

#### Neni 82

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, shfuqizohet Ligji për menaxhimin e pronës së konfiskuar, dobisë pronësore dhe sendeve të sekuestruara në procedurë penale dhe të kundërvajtjes (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 98/2008, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15, 148/2015 dhe 64/18).

#### Neni 83

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

**О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е**  
**НА ПРЕДЛОГОТ НА ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО**  
**КОНФИСКУВАН ИМОТ, ИМОТНА КОРИСТ И**  
**ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО КРИВИЧНА И**  
**ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА(\*)**

**I. ОБЈАСНУВАЊЕ НА СОДРЖИНАТА НА**  
**ОДРЕДБИТЕ НА ПРЕДЛОГ - ЗАКОНОТ**

Предлог-законот содржи девет глави и 82 члена.

Во ГЛАВАТА I од Предлог-законот се уредени ОСНОВНИТЕ ОДРЕДБИ НА ЗАКОНОТ:

- во членот 1 се дефинира предметот на уредување на законот, односно начинот на управување со привремено одземен имот и привремено одземените предмети и конфискуваниот имот и имотна корист како принос од кривично дело и одземените предмети во кривичната и прекршочната постапка, со трајно одземените предмети во управна постапка, како и основањето, надлежноста, управувањето, раководењето и други прашања поврзани со работата на Агенцијата за управување со одземен имот;

- во членот 2 се определува значењето на поимите одземен имот, привремено одземен имот и привремено одземен предмети, конфискуван имот и имотна корист како принос од кривично дело и одземен предмети, имот, замрзнување, заплена и конфискација, кои се усогласени согласно поимите определени со новините во ЗКП и КЗ како основни системски закони;

- во членот 3 се определени начелата на предлог-законот: законитост, економичност, ефикасност, транспарентност, постапување со внимание на добар домаќин, одговорност, стручност, професионалност и ажурност;

- во членот 4 е уредено постапувањето со класифицираните информации согласно прописите за класифицирани информации.

Во ГЛАВАТА II од Предлог-законот се дадени одредбите со кои се уредува основањето, работата и надлежностите на АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ.

Со членот 5 во законот директно се имплементира одредбата од членот 10 од Директивата, односно се определува статусот на Агенцијата. Статусот на вработените се регулира

**ARSYETIMI**  
**PËR PROPOZIM-LIGJIN PËR MENAXHIMIN E**  
**PRONËS SË KONFISKUAR, DOBISË**  
**PRONËSORE DHE SENDEVE TË SEKUESTRUARA**  
**NË PROCEDURË PENALE DHE TË**  
**KUNDËRVAJTJES (\*)**

**I. SHPJEGIMI I PËRMBAJTJES SË DISPOZITAVE**  
**TË PROPOZIMIT-LIGJIT**

Propozim-ligji përmban nëntë kapituj dhe 82 nene. Në KAPITULLIN I të Propozim-ligjit rregullohen DISPOZITAT THEMELORE TË LIGJIT:

- në nenin 1 është përcaktuar lënda e rregullimit të ligjit, gjegjësisht mënyra e menaxhimit të pronës së konfiskuar përkohësisht dhe sendeve të sekuestruara përkohësisht dhe pronës së konfiskuar, si kontribut nga vepra penale dhe sendet e sekuestruara në procedurë penale dhe të kundërvajtjes, me sendet e sekuestruara përgjithmonë në procedurë administrative, si dhe themelimi, kompetenca, menaxhimi, udhëheqja dhe çështjet tjera që kanë të bëjnë me punën e Agjencisë për Menaxhimin e Pronës së Sekuestruar;

- në nenin 2, përcaktohet kuptimi i nocioneve pronë e sekuestruar, pronë e sekuestruar përkohësisht dhe sende të sekuestruara përkohësisht, pronë e konfiskuar dhe dobi pronësore si kontribut nga vepra penale dhe sendet e sekuestruara, prona, ngrirja, sekuestrimi dhe konfiskimi, të cilat janë të harmonizuara në pajtim me nocionet e përcaktuara me risitë në LPP-në dhe KP-në si ligje sistematike themelore;

- në nenin 3, janë përcaktuar parimet e propozim-ligjit: ligjshmëria, ekonomizimi, efikasiteti, transparencja, veprimi me kujdesin të nikoqirit të mirë, përgjegjësia, profesionalizmi dhe përditësimi;

- në nenin 4 rregullon veprimi me informacionet e klasifikuara në pajtim me rregullat për informacionet e klasifikuara.

Në KAPITULLIN II të Propozim-ligjit janë dhënë dispozitat me të cilat rregullohet themelimi, puna dhe kompetencat e AGJENCISË PËR MENAXHIMIN E PRONËS SË SEKUESTRUAR.

Me nenin 5 të ligjit zbatohet drejtpërdrejt dispozita nga neni 10 të Direktivës, gjegjësisht përcaktohet statusi i Agjencisë. Statusi i punonjësve rregullohet në dispozitën e nenit 6 të Propozimit, ndërsa me nenet 9 dhe 10 rregullohet e drejta dhe detyrimi për

во одредбата на членот 6 од Предлогот, а со членовите 9 и 10 се уредува правото и обврската за едукација и тренинг на вработените и службената легитимација.

Делоокругот на работа и надлежностите на Агенцијата се уредени во членот 7.

Управниот одбор на Агенцијата согласно членот 8 од предложениот закон, секоја година најдоцна до 1-ви септември во тековната година усвојува план за работа и ревидиран финансиски план за наредната година.

Согласно членот 11 Агенцијата за својата работа изготвува годишен извештај и ревидиран годишен извештај, кои откако ќе ги усвои Управниот одбор се доставуваат до Владата на Република Северна Македонија. Исто така, Агенцијата согласно членот 12 по службена должност доставува квартални извештаи на надлежниот суд или друг надлежен орган за постапувањето со конкретен предмет за привремено конфискуван имот, имотна корист и привремено одземени предмети.

ГЛАВАТА III од Предлог-законот ги уредува ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ СО АГЕНЦИЈАТА.

Согласно членот 13 тоа се: Управниот одбор и директорот. Претседателот на Управниот одбор се избира од редот на членовите на Управниот одбор.

Со членот 14 од Предлогот се воведува стручен и зголемен состав на Управниот одбор на Агенцијата од следните причини:

При примената на законот воочено е дека стручен состав на Управниот одбор давал секогаш подобри резултати во работата на Агенцијата. Освен овој факт, се предлага зголемен состав од пет на седум члена на Управниот одбор, односно вклучување на државен правобранител и на претставник од Царинската управа за добро разбирање на постапките и начинот на постапување на овие органи.

Работната група се определи за професионален состав на Управниот одбор, имајќи ја предвид улогата и значењето на Управниот одбор при донесување на одлуките и потребата од стручни професионалци кои ги познаваат процесните закони и постапки.

Во членот 15 се уредува престанок и разрешување на претседателот и членовите на Управниот одбор. На предлог на Управниот одбор

едукимин dhe trajnimin e punonjësve dhe legjitimacionin zyrtar.

Fushëveprimi i punës dhe kompetencat e Agjencisë janë të rregulluara në nenin 7.

Këshilli Drejtues i Agjencisë në pajtim me nenin 8 të ligjit të propozuar, çdo vit më së voni deri më 1 shtator në vitin rrjedhës miraton planin e punës dhe planin-financiar të reviduar për vitin e ardhshëm.

Në pajtim me nenin 11, Agjencia për punën e saj harton raport vjetor dhe raport vjetor të reviduar, të cilat pasi do t'i miratojë Këshilli Drejtues, i dorëzohen Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Gjithashtu, Agjencia në pajtim me nenin 12, me detyrë zyrtare i dorëzon raporte tremujore gjykatës kompetente ose organit tjetër kompetent për veprimin me sendin konkret për pronën e konfiskuar përkohësisht, dobinë pronësore dhe sendet e sekuestruara përkohësisht.

KREU III i Propozim-ligjit i rregullon ORGANET E MENAXHIMIT DHE UDHËHEQJES SË AGJENCISË.

Në pajtim me nenin 13, këto janë: Këshilli Drejtues dhe drejtori. Kryetari i Këshillit Drejtues zgjidhet nga radhët e anëtarëve të Këshillit Drejtues.

Me nenin 14 të Propozimit futet përbërja profesionale dhe e shtuar e Këshillit Drejtues të Agjencisë për arsyet e mëposhtme:

Gjatë zbatimit të ligjit është vërejtur se përbërja profesionale e Këshillit Drejtues gjithmonë ka dhënë rezultate më të mira në punën e Agjencisë. Përveç këtij fakti, propozohet rritja e përbërjes së Këshillit Drejtues nga pesë në shtatë anëtarë, përkatësisht përfshirja e avokatit shtetëror dhe përfaqësuesit nga Drejtoria e Doganave për të kuptuar më mirë procedurat dhe mënyrën e veprimit të këtyre organeve.

Grupi i punës vendosi për përbërjen profesionale të Këshillit Drejtues, duke marrë parasysh rolin dhe rëndësinë e Këshillit Drejtues gjatë miratimit të vendimeve dhe nevojën për profesionistët që i njohin ligjet dhe procedurat hetimore.

Në nenin 15 rregullohet ndërprerja dhe shkarkimi i kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit Drejtues. Me propozim të Këshillit Drejtues, organet që i emërojnë

органице што ги назначуваат/определуваат членовите констатираат престанок или го разрешуваат членот или претстадателот, доколку се исполнети условите од законот.

Престанок на мандат на член или претседател на Управен одбор се констатира: на негово барање; поради смрт или ако е спречен во извршувањето на обврските подолго од шест месеци поради болест или други оправдани причини; ако му престане функцијата во органот каде што ја извршува функцијата или ако му престане работниот однос каде има засновано работен однос.

Разрешување на член или претседател на Управен одбор е од следниве причини: нестручно и несовесно вршење на работите во Управниот одбор; дејствува спротивно на основните цели на законот што може да се утврди од извештајот на ревизорот за степенот на постигнување на законските надлежности на Агенцијата; ако со правосилна одлука му е изречена мерка забрана за вршење професија, дејност или должност; ако со правосилна судска одлука е осуден на казна затвор во траење над шест месеци; поради нестручно, непрофесионално и несовесно извршување на функцијата претседател или член на Управниот одбор на полето на материјалното и финансиското работење, констатирано во извештајот на ревизорот; и ако се утврди дека постапил спротивно на одредбите од прописите од областа на спречувањето на корупцијата и судирот на интереси во постапка согласно закон.

Со членот 16 се пропишува надлежноста и начинот на работата на Управниот одбор, кој има значајна улога во Агенцијата. Така, Управниот одбор донесува Статут на Агенцијата со согласност на Владата, деловник за работа, усвојува годишен план и ревидиран финансиски план на Агенцијата; усвојува годишен извештај и ревидиран финансиски извештај; донесува одлука за продажба, отстапување и закуп на сите одземени предмети и други одлуки кои се однесуваат на конфискуваниот имот и работењето на Агенцијата; усвојува подзаконски прописи за спроведување на овој закон, и врши други работи утврдени со овој закон и Статутот на Агенцијата. Управниот одбор работи и одлучува на седници, за кои се води записник и може да се води и снимии аудиовизуелно, а донесува одлуки со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Управниот одбор.

/ пërcaktojnë anëtarët konstatojnë ndërprerjen ose shkarkimin e anëtarit ose kryetarit, nëse plotësohen kushtet e ligjit.

Ndërprerja e mandatit të anëtarit ose kryetarit të Këshillit Drejtues konstatohet: me kërkesë të tij; për shkak të vdekjes ose nëse pengohet në kryerjen e obligimeve për më shumë se gjashtë muaj për shkak të sëmundjes ose arsyeve të tjera të justifikuara; nëse i ndërpritet funksioni në organin ku e kryen funksionin ose nëse i ndërpritet marrëdhënia e punës ku ka themeluar marrëdhënie pune.

Shkarkimi i anëtarit apo kryetarit të Këshillit Drejtues bëhet për këto arsye: kryerja joprofesionale dhe e pandërgjegjshme e punëve në Këshillin Drejtues; vepron në kundërshtim me qëllimet themelore të ligjit të cilat mund të përcaktohen nga raporti i revizorit për shkallën e arritjes së kompetencave ligjore të Agjencisë; nëse me vendim të plotfuqishëm i është shqiptuar masa e ndalimit të ushtrimit të profesionit, veprimtarisë ose detyrës; nëse me vendim të plotfuqishëm gjyqësor dënohet me burg në kohëzgjatje mbi gjashtë muaj; për shkak të kryerjes joprofesionale dhe të pandërgjegjshme të funksionit kryetar ose anëtar i Këshillit Drejtues në fushën e punës materiale dhe financiare, të konstatuar në raportin e revizorit; dhe nëse konstatohet se ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e rregullave në fushën e parandalimit të korrupsionit dhe konfliktit të interesave në procedurën në pajtim me ligjin.

Me nenin 16 përcaktohet kompetenca dhe mënyra e punës së Këshillit Drejtues, i cili ka rol të rëndësishëm në Agjenci. Kështu, Këshilli Drejtues miraton Statutin e Agjencisë me pëlqimin e Qeverisë, rregulloren e punës, miraton planin vjetor dhe planin financiar të reviduar të Agjencisë; miraton raportin vjetor dhe raportin financiar të reviduar; miraton vendim për shitjen, kalimin dhe dhënien me qira të të gjitha sendeve të sekuestruara dhe vendime të tjera që kanë të bëjnë me pronën e konfiskuar dhe punën e Agjencisë; miraton rregulla nënligjore për zbatimin e këtij ligji dhe kryen punë të tjera të përcaktuara me këtë ligj dhe me Statutin e Agjencisë. Këshilli Drejtues punon dhe vendos në mbledhje, për të cilat mbahet procesverbal dhe mund të mbahet edhe incizimi audiovizual, dhe miraton vendime me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit Drejtues.



Во членовите 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 од Предлог-законот се уредува прашањето за раководењето на Агенцијата од страна на директорот кој го именува и разрешува Владата, врз основа на објавен оглас и исполнување на предвидени услови, со мандат од пет години. Работите што ги врши директорот се уредени во членот 21 од Предлогот, а во членот 20 се уредува престанокот на мандатот кој се констатира: на негово барање; поради смрт или болест која го спречува во извршувањето на обврските или ако ги исполнува условите за пензионирање, додека Владата го разрешува директорот: ако со својата несовесна и неправилна работа предизвика нарушување во вршењето на работите на Агенцијата и причини штета утврдена во постапка согласно со закон; ако не работи и не постапува согласно закон, Статутот и актите на Агенцијата, или неоправдано не ги спроведува одлуките на Управниот одбор, или постапува спротивно со нив; кога му е изречена санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност; ако со правосилна судска одлука е осуден на казна затвор во траење над шест месеци; ако не достави извештај согласно со членот 21 од овој закон, односно ако и по истекот на рокот определен во истиот став не ги отстрани недостатоците и/или во тој рок повторно има недостатоци и/или загуби во финансиското работење и ако се утврди дека постапил спротивно на одредбите од прописите од областа на спречувањето на корупцијата и судирот на интереси во постапка согласно закон. Одредбите за внатрешната организација и статутот на Агенцијата се уредуваат во членовите 23 и 24 од Предлог-законот.

Во ГЛАВАТА IV од Предлогот се уредуваат ОДНОСИТЕ НА АГЕНЦИЈАТА СО ДРУГИТЕ ОРГАНИ. Во членот 25 се опишува постапката на Агенцијата по приемот на одлуката на судот или друг орган за привремено одземен имот и привремено одземен предмет.

По донесената одлука на судот или друг орган за привремено одземање на имот или привремено одземање на предмети судот или друг орган, веднаш, а најдоцна во рок од три дена ја известуваат Агенцијата. Привремено одземен имот и привремено одземените предмети се предаваат во Агенцијата веднаш, а најдоцна во рок од три дена од денот на одземањето, а Агенцијата истите ги прима освен во случаите кога

Нë ненет 17, 18, 19, 20, 21, 22 dhe 23 të Propozim-ligjit rregullohet çështja e udhëheqjes së Agjencisë nga drejtori i cili emërohet dhe shkarkohet nga Qeveria, në bazë të konkursit të shpallur dhe plotësimit të kushteve të përcaktuara, me mandat prej pesë vite. Detyrat që i kryen drejtori rregullohen në nenin 21 të Propozimit, ndërsa në nenin 20 rregullohet ndërprerja e mandatit, i cili konstatohet: me kërkesë të tij; për shkak të vdekjes ose sëmundjes që e pengon në kryerjen e obligimeve ose nëse i plotëson kushtet për pension, ndërsa Qeveria e shkarkon drejtorin: nëse me punën e tij të pandërgjegjshme dhe të parregullt shkakton ndërprerje në kryerjen e punëve të Agjencisë dhe shkakton dëm të përcaktuar në procedurë në pajtim me ligjin; nëse nuk punon dhe nuk vepron në pajtim me ligjin, Statutin dhe aktet e Agjencisë, ose në mënyrë të pajustificueshme nuk i zbaton vendimet e Këshillit Drejtues ose vepron në kundërshtim me to; kur i është shqiptuar sanksioni i ndalimit të ushtrijë profesionin, veprimtarinë ose detyrën; nëse me vendim të plotfuqishëm gjyqësor dënohet me burg në kohëzgjatje mbi gjashtë muaj; nëse nuk dorëzon raport në pajtim me nenin 21 të këtij ligji, gjegjësisht nëse edhe pas skadimit të afatit të përcaktuar në të njëjtin paragraf nuk i mënjanon mangësitë dhe/ose brenda atij afati ka përsëri mangësi dhe/ose humbje në punën financiare dhe nëse konstatohet se ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e rregullave në fushën e parandalimit të korrupsionit dhe konfliktit të interesave në procedurën në pajtim me ligjin. Dispozitat për organizimin e brendshëm dhe statutin e Agjencisë janë të rregulluara në nenet 23 dhe 24 të Propozim-ligjit.

Në KAPITULLIN IV të Propozimit rregullohen MARRËDHËNIET E AGJENCISË ME ORGANET E TJERA. Në nenin 25 përshkruhet procedura e Agjencisë pas pranimit të vendimit të gjykatës ose organit tjetër për pronën e sekuestruar përkohësisht dhe sendet e sekuestruara përkohësisht.

Pas vendimit të miratuar të gjykatës ose organit tjetër për sekuestrimin e përkohshëm të pronës ose sekuestrimin e përkohshëm të sendeve, gjykata ose organi tjetër, menjëherë, ndërsa më së voni në afat prej tri ditë e njoftojnë Agjencinë. Prona e sekuestruar përkohësisht dhe sendet e sekuestruara përkohësisht i dorëzohen Agjencisë menjëherë, ndërsa më së voni në afat prej tri ditë nga dita e sekuestrimit, ndërsa Agjencia ato i pranon, përveç

не постојат услови за нивно примање и чување. При преземањето се составува записник кој содржи податоци за видот, количината, состојбата во која се прима, лицето од кое е одземен, како и процена на вредноста утврдена од овластен проценител и сите други релевантни податоци за одземениот имот. Агенцијата, по исклучок, може повторно да изготви процена на вредноста на привремено одземениот имот во случаите кога настапила значителна промена на вредноста на имотот. Направената процена Агенцијата ја доставува до органот што ја води постапата непосредно по направената процена. Управниот одбор со подзаконски акт го пропишува образецот на записникот.

Во членот 26 се уредува приемот и постапувањето на Агенцијата по правосилната одлука на судот или на друг орган со која се конфискува имот и имотна корист како принос од казнено дело или се одземаат предмети: судот односно надлежниот орган задолжително веднаш, а најдоцна во рок од три дена ја известува Агенцијата и веднаш и ги предава одземените предмети или конфискуваниот имот и имотна корист, доколку претходно веќе не се предадени во Агенцијата.

Во членот 27 се предвидува дека извршувањето на одлуката за привремено одземање, односно одлуката за конфискација ја спроведува Агенцијата без одлагање веднаш, а најдоцна во рок од три дена од приемот од судот, односно органот, и при преземањето на дејствијата може да побара асистенција од Министерството за внатрешни работи.

Во членот 28 се регулира редоследот на постапување, односно Агенцијата по приемот на одлуките е должна да постапи веднаш и предметите да ги земе во работа по редот како што ги примила, освен ако природата на предметите или посебните околности бараат да се постапи поинаку, за што најдоцна во рок од три дена ги известува Владата на Република Северна Македонија и Управниот одбор.

Одредбата од членот 29 определува дека Агенцијата врши проценка на пазарната вредност на примениот имот, без оглед дали судот или другите органи претходно извршиле проценка, при што може да користи услуги на овластени проценители или на Бирото за судски вештачења на Република Северна Македонија. Проценката согласно Законот за процена смее да ја врши

не растет кур нук ка kushte për pranimin dhe ruajtjen e tyre. Gjatë sekuestrimit, përpilohet procesverbali që përmban të dhëna për llojin, sasinë, gjendjen në të cilën pranohet, personin nga i cili është sekuestruar, si dhe vlerësimin e vlerës së përcaktuar nga vlerësuesi i autorizuar dhe të gjitha të dhënat e tjera relevante mbi pronën e sekuestruar. Agjencia, me përjashtim, mund të rivlerësojë vlerën e pronës së sekuestruar përkohësisht në rastet kur ka pasur ndryshim të rëndësishëm në vlerën e pronës. Vlerësimin e bërë Agjencia ia dorëzon organit që e mban procedurën menjëherë pasi të bëhet vlerësimi. Këshilli Drejtues me akt nënligjor e përcakton formularin e procesverbalit.

Në nenin 26 rregullohet pranimi dhe veprimi i Agjencisë pas vendimit të plotfuqishëm të gjykatës ose organit tjetër, me të cilin konfiskohet prona dhe dobia pronësore si kontribut nga vepra penale ose sekuestrohen sendet: gjykata, gjegjësisht organi kompetent, detyrimisht menjëherë dhe në më së voni në afat prej tri ditë e njofton Agjencinë dhe menjëherë ia dorëzon sendet e sekuestruara ose pronën dhe dobinë pronësore të konfiskuar, nëse paraprakisht nuk i janë dorëzuar Agjencisë.

Në nenin 27 parashikohet se ekzekutimin e vendimit për sekuestrim të përkohshëm, gjegjësisht vendimin për konfiskim e zbaton Agjencia pa vanulim menjëherë, ndërsa më së voni në afat prej tri ditë nga pranimi nga gjykata, gjegjësisht organi dhe me rastin e ndërmarrjes së veprimeve mund të kërkojë ndihmë nga Ministria e Punëve të Brendshme.

Në nenin 28 rregullohet renditja e veprimit, gjegjësisht Agjencia pas pranimit të vendimeve është e detyruar të veprojë menjëherë dhe sendet t'i marrë në punë sipas radhës në të cilën janë pranuar, përveç nëse natyra e sendeve ose rrethanat e veçanta kërkojnë të veprohet ndryshe, për çka më së voni në afat prej tri ditë e njofton Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Këshillin Drejtues.

Dispozita nga neni 29 përcakton se Agjencia kryen vlerësimin e vlerës së tregut të pronës së pranuar, pavarësisht nëse gjykata apo organet e tjera kanë kryer më parë vlerësim, me ç'rast mund të shfrytëzojë shërbimet e vlerësuesve të autorizuar ose të Byrosë së Ekspertizës Gjyqësore të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Vlerësimi në pajtim me Ligjin për vlerësim mund të bëhet vetëm

само овластено лице согласно закон.

Членот 30 ја регулира размената на податоци меѓу Агенцијата и Агенцијата за катастар на недвижности, Централен регистар, Централен депозитар за хартии од вредност и Кредитното биро со кои Агенцијата. Агенцијата при размена на електронски документи и податоци ја користи Националната платформа за интероперабилност.

Членот 31 го пропишува начинот како Агенцијата постапува кога над конфискуваниот имот е засновано заложно право.

Членот 32 го регулира управувањето со имотот што е дел од стечајна маса, по утврдената потреба Агенцијата го известува државниот правобранител со цел да се вклучи во постапка за заштита на имотот на Република Северна Македонија.

Водењето на електронски регистар е регулирано во членот 33 и претставува значајно прашање за целиот систем на постапување и водење на детални статистики и преглед на вкупниот привремено одземен имот и привремено одземените предмети, како и на конфискуваниот имот и одземените предмети.

Во ГЛАВАТА V од Предлогот ПОСТАПУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕНИОТ ИМОТ и ПОГЛАВЈАТА А), Б), В) и Г) се уредуваат начините на постапување со одземениот имот.

Поглавјето А) го уредува постапувањето на Агенцијата со привремено одземен имот и привремено одземени предмети.

Во членот 34 се уредени начелата на постапување и чување на предметите (итност, ефикасност, начелата на добар домаќин и добар стопанственик). Агенцијата ги презема сите неопходни мерки за чување и одржување овие трошоци се на товар на Агенцијата. По исклучок, Агенцијата може да побара (определи) овие дејствија, да бидат спроведени од други специјализирани правни или физички лица кои располагаат со соодветните знаења, вештини и сертификати, за што им исплаќа соодветен надомест утврден според подзаконските акти донесени од страна на Агенцијата. Привремено одземениот имот или привремено одземените предмети што се состојат во пари, веднаш по приемот, а најдоцна во рок од три дена се уплатуваат на посебна трезорска сметка на Агенцијата. Во оправдани случаи, одземениот

nga personi i autorizuar në pajtim me ligjin.

Neni 30 e rregullon shkëmbimin e të dhënave ndërmjet Agjencisë dhe Agjencisë së Kadastrës së Patundshmërive, Regjistrit Qendror, Depozitarit Qendror të Letrave me Vlerë dhe Byrosë Kreditore me të cilat Agjencia. Agjencia gjatë shkëmbimit të dokumenteve dhe të dhënave elektronike e përdor Platformën Nacionale për Interoperabilitet.

Neni 31 e përcakton mënyrën se si Agjencia vepron kur mbi pronën e konfiskuar është vendosur e drejta e pengut.

Neni 32 e rregullon menaxhimin e pronës që është pjesë e masës falimentuese, pas konstatimit të nevojës, Agjencia e njofton avokatin shtetëror me qëllim që të përfshihet në procedurën për mbrojtjen e pronës së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Mbajtja e regjistrit elektronik rregullohet në nenin 33 dhe paraqet çështje të rëndësishme për të gjithë sistemin e veprimit dhe mbajtjes së statistikave të detajuara dhe pasqyrë e totalit të pronës së sekuestruar përkohësisht dhe sendeve të sekuestruara përkohësisht, si dhe pronës së konfiskuar dhe sendeve të sekuestruara.

Në KAPITULLIN V të Propozimit VEPRIMI ME PRONËN E SEKUESTRUAR dhe KAPITUJT A), B), V) dhe G) rregullohen mënyrat e veprimit me pronën e sekuestruar.

Kapitulli A) e rregullon veprimin e Agjencisë për pronën e sekuestruar përkohësisht dhe sendet e sekuestruara përkohësisht.

Në nenin 34 rregullohen parimet e veprimit dhe ruajtjes së sendeve (urgjenca, efikasiteti, parimet e nikoqirit të mirë dhe pronari i mirë). Agjencia i merr të gjitha masat e domosdoshme për ruajtjen dhe mirëmbajtjen, këto shpenzime janë në ngarkesë të Agjencisë. Me përjashtim, Agjencia mund të kërkojë (të përcaktojë) që këto veprime të kryhen nga persona të tjerë të specializuar juridikë ose fizikë, të cilët kanë njohuritë, aftësitë dhe certifikatat e duhura, për çka u paguan kompensim përkatës të përcaktuar sipas akteve nënligjore të miratuara nga Agjencia. Parona e sekuestruar përkohësisht ose sendet e sekuestruara përkohësisht që përbëhen nga paratë, menjëherë pas pranimit, ndërsa më së voni në afat prej tri ditë paguhen në llogari të veçantë të thesarit të Agjencisë. Në raste të arsyeshme, prona e sekuestruar mund edhe të sigurohet në bazë të vendimit të Këshillit Drejtues me propozim të

имот може да биде и осигуран врз основа на одлука на Управниот одбор по предлог на Директорот.

Членот 35 ја регулира продажбата или отстапувањето на привремено одземен имот или привремено одземени предмети во кривична постапка, кои по правило не може да бидат предмет на продажба, освен во случаите кога управувањето со таквиот имот е сврзан со поголеми трошоци или трошоците за одржување ја надминуваат вредноста на имотот или предметите или во случаите кога лицето од кое е одземен недвижниот имот дал писмена согласност за продажба, а со цел зачувување на вредноста на недвижниот имот. Овде е значајно да се истакне дека Агенцијата бара согласност од судот, односно согласност од лицето од кое се одземени предметите пред да ја донесе одлуката за продажба или отстапување, која се спроведува согласно одредбите за продажба од овој закон. Во овој член се вградуваат меѓународните стандарди за постапување со ваков вид на предмети.

За продажба или отстапување на привремено одземен имот или одземени предмети во прекршочна постапка Агенцијата ќе донесе одлука за продажба или отстапување доколку процени дека со чувањето на имотот или предметите се намалува нивната вредност или трошоците за нивно чување се несразмерно големи.

И во двата наведени случаи на продажба, Агенцијата обезбедува процена на вредноста од овластен проценител или Бирото за судски вештачења.

Постапување со привремено одземени предмети како храна, облека, обувки и безалкохолни пијалоци е регулирано во членот 36 од Предлогот, Управниот одбор со подзаконски акт го пропишува начинот на отстапување на државни органи, јавни установи основани од државата, здруженија на граѓани и фондации, а во членот 37 се регулира постапувањето на Агенцијата со привремено одземени предмети како жива стока, саден и семенски материјал, земјоделски и рано градинарски култури, производи за заштита на растенија.

Средствата добиени од продажбата на привремено одземен имот или привремено одземените предмети од членовите 35, 36 и 37 од овој закон согласно членот 38 од Предлог законот се уплатуваат на посебна приходна шифра од

drejtorit.

Neni 35 e rregullon shitjen ose kalimin e pronës së sekuestruar përkohësisht ose sendeve të sekuestruara përkohësisht në procedurë penale, të cilat si rregull nuk mund të jenë lëndë e shitjes, përveç në rastet kur menaxhimi i pronës së tillë lidhet me shpenzime më të mëdha ose shpenzimet e mirëmbajtjes e tejkalojnë vlerën e pronës ose sendet ose në rastet kur personi të cilit i është sekuestruar prona e paluajtshme ka dhënë pëlqimin me shkrim për shitjen, me qëllim të ruajtjes së vlerës së pronës së paluajtshme. Këtu është e rëndësishme të theksohet se Agjencia kërkon pëlqimin e gjykatës, gjegjësisht pëlqimin e personit nga i cili janë sekuestruar sendet përpara miratimit të vendimit për shitjen ose kalimin, i cili zbatohet në pajtim me dispozitat e shitjes nga ky ligj. Në këtë nen inkorporohen standardet ndërkombëtare për veprim me këtë lloj të sendeve.

Për shitjen ose kalimin e pronës së sekuestruar përkohësisht ose sendeve të sekuestruara në procedurë të kundërvajtjes, Agjencia do të miratojë vendim për shitje ose kalim nëse vlerëson se ruajtja e pronës ose sendeve ul vlerën e tyre ose shpenzimet për ruajtjen e tyre janë në mënyrë disproporcionale të mëdha.

Në të dyja rastet e theksuara të shitjes, Agjencia siguron vlerësimin e vlerës nga vlerësuesi i autorizuar ose nga Byroja e Ekspertizës Gjyqësore.

Veprimi me sendet e sekuestruara përkohësisht si ushqimi, rroba, këpucët dhe pijet joalkoolike rregullohet në nenin 36 të Propozimit, Këshilli Drejtues me akt nënligjor e përcakton mënyrën e kalimit organeve shtetërore, institucioneve publike të themeluara nga shteti, shoqatave të qytetarëve dhe fondacioneve, ndërsa në nenin 37 rregullohet veprimi i Agjencisë me sendet e sekuestruara përkohësisht si kafshët e gjalla, materiali faror dhe për mbëltrim, kulturat bujqësore dhe të hershme të kopshtit, produktet për mbrojtjen e bimëve.

Mjetet e fituara nga shitja e pronës së sekuestruar përkohësisht ose sendeve të sekuestruara përkohësisht nga nenet 35, 36 dhe 37 të këtij ligji, në pajtim me nenin 38 të Propozim-ligjit, paguhet në shifër të veçantë të të ardhurave nga llogaria e

депозитната сметка на Агенцијата. Доколку биде донесена правосилна одлука за враќање на имотот или предметот кој е продаден, Агенцијата на сопственикот му ги исплаќа средствата добиени од продажбата, што се депонирани и чувани на посебна приходна шифра од депозитната сметка на Агенцијата. Доколку биде донесена правосилна одлука за враќање на отстапен привремено одземен имот или привремено одземени предмети согласно со членот 35 ставови 2 и 4, и членовите 36 и 37 од овој закон, Агенцијата на сопственикот му ги исплаќа средствата во висина утврдена со направената процена од посебната приходна шифра од депозитната сметка на Агенцијата.

Поглавјето Б) и одредбите од членот 39 до членот 58 го уредуваат постапувањето на Агенцијата со одземени предмети и конфискуван имот.

Со членот 39 се уредува начинот на постапување на Агенцијата со одземените предмети и конфискуван имот со правосилна одлука, кои Агенцијата може да ги продава, да ги отстапува на други органи без надоместок, да ги дава во закуп или да ги уништува.

Продажбата се врши веднаш по правосилноста на одлуката, согласно членот 40 од Предлогот. Доколку се работи за специфичен имот од поголема вредност или постојат оправдани економски или социјални интереси за отстапување на овие предмети, Агенцијата се обраќа со барање за согласност од Владата на Република Северна Македонија, која е должна да даде согласност во рок од 30 дена. Во спротивно, Агенцијата ја спроведува постапката за отстапување на одземените предмети и конфискуван имот согласно членот 54 од овој Закон.

Редоследот на постапување е уреден со членот 41 од Предлогот, според редоследот на доставување на правосилните одлуки во Агенцијата. Директорот е должен да изготви предлог за продажба веднаш по приемот на правосилната одлука за одземање на предметите или конфискација на имотот. Доколку се случи отстапување, се бара согласност од Управниот одбор и се известува Владата на Република Северна Македонија.

депозитës së Agjencisë. Nëse miratohet vendimi i plotfuqishëm për kthimin e pronës ose sendit që është shitur, Agjencia ia paguan pronarit mjetet e fituara nga shitja, të cilat depozitohen dhe ruhen në shifër të veçantë të të ardhurave nga llogaria e depozitës së Agjencisë. Nëse miratohet vendim i plotfuqishëm për kthimin e pronës së sekuestruar përkohësisht të kaluar ose sendeve të sekuestruara përkohësisht në pajtim me nenin 35 paragrafët 2 dhe 4 dhe nenet 36 dhe 37 të këtij ligji, Agjencia i paguan pronarit mjetet në lartësinë e përcaktuar me vlerësimin e bërë nga shifra e veçantë e të ardhurave nga llogaria e depozitës së Agjencisë.

Kapitulli B) dhe dispozitat nga neni 39 deri në nenin 58 e rregullojnë veprimin e Agjencisë me sendet e sekuestruara dhe pronën e konfiskuar.

Me nenin 39 rregullohet mënyra e veprimit e Agjencisë me sendet e sekuestruara dhe pronën e konfiskuar me vendim të plotfuqishëm, të cilat Agjencia mund t'i shesë, t'ua kalojë organeve të tjera pa kompensim, t'i japë me qira ose t'i shkatërrojë.

Shitja kryhet menjëherë pas plotfuqishmërisë së vendimit, në pajtim me nenin 40 të Propozimit. Nëse bëhet fjalë për pronë specifike me vlerë më të madhe ose ka interesa të justifikuara ekonomike ose sociale për kalimin e këtyre sendeve, Agjencia aplikon me kërkesë për pëlqim nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila është e detyruar të japë pëlqimin në afat prej 30 ditë. Në të kundërtën, Agjencia e zbaton procedurën për kalimin e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar në pajtim me nenin 54 të këtij ligji.

Renditja e veprimit rregullohet me nenin 41 të Propozimit, sipas radhës së dorëzimit të vendimeve të plotfuqishme në Agjenci. Drejtori është i detyruar të hartojë propozimin për shitje menjëherë pas pranimit të vendimit të plotfuqishëm për sekustrimin e sendeve ose konfiskimin e pronës. Nëse ndodh kalimi, kërkohet pëlqimi nga Këshilli Drejtues dhe njoftohet Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Одредбата од членот 42 го определува носителот на одлуките за продажба: одлуката за продажба на одземени предмети и конфискуван имот од движни ствари на предлог на директорот ја донесува Управниот одбор на Агенцијата, додека одлуката за продажба на одземени предмети и конфискуван имот кој се состои од недвижни ствари донесува Владата на Република Северна Македонија.

Начинот на продажба на одземените предмети и конфискуван имот е регулиран со членот 43 од Предлогот. Продажбата на одземените предмети и конфискуваниот имот се врши со јавно наддавање по електронски пат и го спроведува комисија формирана од директорот на Агенцијата.

Согласно членот 44 од Предлогот, постапката започнува кога Агенцијата, врз основа на одлуката од членот 42 од овој Закон, донесува заклучок за продажба на недвижните ствари со кој се определуваат начинот и условите на продажбата, како и времето и местото на продажбата. Продажбата се спроведува во рок од 15 до 30 дена од објавувањето на заклучокот за продажба во „Службен весник на Република Северна Македонија“, најмалку два дневни весници од кои еден кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20 % од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик и на интернет страницата на Агенцијата. Членот 45 го регулира полагањето на гаранција (депозит) како предуслов за учество во јавното наддавање по електронски пат, која изнесува една десеттина од утврдената вредност на имотот.

Дополнителните услови за продажба се набројани во членот 46 од Предлогот. Целата постапка за спроведување на јавното наддавање за продажба на одземени предмети и конфискуван имот и продажба под проценетата вредност е регулирана во членот 47. Доколку на јавното наддавање по електронски пат не се пријавил ниту еден понудувач, прогласувањето на продажбата се смета за неуспешна и се предвидува второ и трето наддавање согласно членот 48 од Предлогот, со почетна цена на одземениот имот намалена за една четвртина од проценетата вредност. Доколку одземениот имот не може да се продаде ниту на третото јавно наддавање, постапката за продажба може да се повтори по претходно донесена одлука на управниот одбор,

Dispozita nga neni 42 e përcakton bartësin e vendimeve për shitjen: vendimin për shitjen e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar nga sendet e luajtshme me propozim të drejtorit e miraton Këshilli Drejtues i Agjencisë, ndërsa vendimin për shitjen e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar që përbëhet nga sendet e paluajtshme e miraton Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Mënyra e shitjes së sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar rregullohet me nenin 43 të Propozimit. Shitja e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar bëhet me ankand publik në formë elektronike dhe zbatohet nga komisioni i themeluar nga drejtori i Agjencisë.

Në pajtim me nenin 44 të Propozimit, procedura fillon kur Agjencia, në bazë të vendimit nga neni 42 i këtij ligji, miraton konkluzion për shitjen e sendeve të paluajtshme, me të cilin përcaktohet mënyra dhe kushtet e shitjes, si dhe koha dhe vendi i shitjes. Shitja kryhet në afat prej 15 deri në 30 ditë nga botimi i konkluzionit të shitjes në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut", së paku dy gazeta ditore, njëra prej të cilave njëra që botohet në gjuhën që flasin të paktën 20% të qytetarëve që flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase dhe në faqen e internetit të Agjencisë. Neni 45 e rregullon dhënien e garancisë (depozitës) si parakusht për pjesëmarrje në ankand publik në formë elektronike, që është një e dhjeta e vlerës së përcaktuar të pronës.

Kushtet shtesë të shitjes janë numëruar në nenin 46 të Propozimit. E gjithë procedura për zbatimin e ankandit publik për shitjen e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar dhe shitjes nën vlerën e parashikuar, rregullohet në nenin 47. Nëse në ankandin publik në formë elektronike nuk është paraqitur asnjë ofertues, shpallja e shitjes konsiderohet e pasuksesshme dhe parashihet ankandi i dytë dhe i tretë në pajtim me nenin 48 të Propozimit, me çmimin fillestar të pronës së sekuestruar të zvogëluar për një të katërtën e vlerës së parashikuar. Nëse prona e sekuestruar nuk mund të shitet edhe në ankandin e tretë publik, procedura e shitjes mund të përsëritet pas vendimit të miratuar më parë nga Këshilli Drejtues, më së voni në afat prej 6 muaj nga dita e ankandit publik të

најдоцна во рок од 6 месеци од денот на неуспешното јавно наддавање. Повторената постапка се спроведува согласно одредбите за продажба од овој закон. Доколку одземените предмети и конфискуван имот не може да се продадат тогаш се отстапуваат, се даваат под закуп или се уништуваат, согласно одредбите од овој закон.

Во членот 49 се уредува претпоставена ситуација која доведува до дисквалификација на понудувач од јавното наддавање и прогласување на продажбата за неважечка.

Членот 50 се однесува на полагање на цената и заклучокот за продажба на подвижните и недвижните ствари. За продажба на одземените предмети и конфискуваниот имот Комисијата изготвува записник и донесува заклучок за продажба. Агенцијата ќе донесе заклучок за продажба на одземените предмети и конфискуваниот имот, откако ќе утврди дека се исполнети условите за полноважност на продажбата. Рокот во кој купувачот на одземените предмети и конфискуваниот имот е должен да ја положи цената не може да биде подолг од 15 дена од денот на продажбата. Доколку не постои дисквалификација на учесник во наддавањето согласно членот 49 од овој Закон, а купувачот во рокот не ја положи цената, Агенцијата со заклучок може да одлучи одземените предмети и конфискуваниот имот да му ја додели на второрангираниот понудувач по цената која што ја понудил. Доколку и второрангираниот понудувач не ја положи цената во рокот од 15 дена од продажбата, тогаш Агенцијата ќе ја огласи продажбата како неважечка и ќе определи нова продажба. Положената гаранција не се враќа.

По уплатата на цената на одземените предмети и конфискуваниот имот, Агенцијата во рок од три дена донесува решение за извршената продажба и за стекнување на право на сопственост. Решението за продажба на одземените предмети и конфискуваниот имот се доставува до надлежниот суд, јавното обивнителство и до сите лица кои се учесници во продажбата, до купувачот и до сите учесници во наддавањето во рок од осум дена од донесувањето. Решението за продажба на одземените предмети и конфискуваниот имот што се состојат од недвижна ствар се доставува и до Катастарот на недвижности во рок од осум дена од донесувањето. Против решението може да се

пасуksesshëm. Procedura e përsëritur kryhet në pajtim me dispozitat e shitjes të këtij ligji. Nëse sendet e sekuestruara dhe prona e konfiskuar nuk mund të shiten, atëherë kalohen, jepen me qira ose shkatërrohen, në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Në nenin 49 rregullohet situata e supozuar që çon në skualifikimin e ofertuesit nga ankandi publik dhe shpalljen e shitjes të pavlefshme.

Neni 50 i referohet dhënies së çmimit dhe konkluzionit për shitjen e sendeve të luajtshme dhe të paluajtshme. Për shitjen e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar, Komisioni përpilon procesverbal dhe miraton konkluzion për shitjen. Agjencia do të miratojë konkluzion për shitjen e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar, pasi do të konstatojë se janë plotësuar kushtet për vlefshmërinë e shitjes. Afati në të cilin blerësi i sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar detyrohet të japë çmimin dhe nuk mund të jetë më i gjatë se 15 ditë nga dita e shitjes. Nëse nuk ka skualifikim të pjesëmarrësit në ankand në pajtim me nenin 49 të këtij ligji, ndërsa blerësi nuk e jep çmimin brenda afatit, Agjencia me konkluzion mund të vendos që sendet e sekuestruara dhe prona e konfiskuar t'ia japë ofertuesit të renditur të dytë me çmimin që ka ofruar. Nëse edhe ofertuesi i renditur i dytë nuk e jep çmimin në afat prej 15 ditë nga shitja, atëherë Agjencia do ta shpallë shitjen të pavlefshme dhe do të përcaktojë shitje të re. Garancia e dhënë nuk kthehet.

Pas pagesës së çmimit të sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar, Agjencia në afat prej tri ditë miraton aktvendim për shitjen e kryer dhe për fitimin e së drejtës së pronësisë. Aktvendimi për shitjen e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar i dërgohet gjykatës kompetente, prokurorisë publike dhe të gjithë personave pjesëmarrës në shitje, blerësit dhe të gjithë pjesëmarrësve në ankand në afat prej tetë ditë nga miratimi. Aktvendimi për shitjen e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar që përbëhet nga sendet e paluajtshme i dorëzohet edhe Kadastrës së Patundshmërive në afat prej tetë ditë nga miratimi. Kundër aktvendimit mund të inicihet kontest administrativ para Gjykatës Administrative.

поведе управен спор пред Управниот суд. Предавањето во владение е регулирано со членот 51 од Предлогот.

Продажбата на одземени предмети и конфискуван имот што се во странство е регулирана во членот 52 и се врши преку заемна меѓународна правна помош за продажба со месно и стварно надлежната институција во државата во која овие предмети и имот се наоѓаат. Заемната меѓународна правна помош се одвива според одредбите од посебниот закон.

Продажбата на недвижна ствар во сопственост на повеќе сосопственици е регулирана во членот 53 од Предлог-законот. Имено, сосопственикот има право на првенствено купување, согласно што пред започнувањето на постапката за продажба на недвижната ствар со јавно наддавање комисијата со подавка преку нотар, ќе го понуди идеалниот дел на недвижната ствар кој е предмет на продажба на другите сосопственици на недвижната ствар, а по претходно добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија. Доколку сосопствениците се заинтересирани за купување на заедничката недвижна ствар продажбата се врши врз основа на непосреден договор, на кој е дадено позитивно мислење од Државното правобранителство на Република Северна Македонија. Доколку сосопствениците не се заинтересирани за купување, не се изјасниле за прифаќање на понудата во определениот рок или изречно ја одбиле понудата или не ги уплатиле средствата на име цена во определениот рок, недвижната ствар се продава со јавно наддавање согласно одредбите за продажба од овој Закон.

Членот 54 регулира објава за одземени предмети и конфискуван имот во електронски регистар. Имено, доколку одземените предмети и конфискуваниот имот не бидат продадени согласно одредбите од член 40 до член 53 од Предлог-законот, Агенцијата е должна овие одземени предмети и конфискуван имот веднаш, а најдоцна во рок од седум дена од денот на неуспешната продажба да ги објави преку електронскиот регистар. Државните органи, фондовите, агенциите, дирекциите, јавните установи, независните регулаторни тела основани од Република Северна Македонија, трговските друштва основани од Република Северна Македонија и други основани од Република Северна Македонија, единиците на локалната

Kalimi në pronësi rregullohet me nenin 51 të Propozimit.

Shitja e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar që janë jashtë shtetit rregullohet në nenin 52 dhe kryhet me ndihmën e ndërsjellë juridike ndërkombëtare për shitje me institucionin kompetent në shtetin në të cilin këto sende ndodhet dhe prona. Ndihma e ndërsjellë juridike ndërkombëtare bëhet sipas dispozitave të ligjit të veçantë.

Shitja e sendit të paluajshëm në pronësi të më shumë bashkëpronarëve është e rregulluar në nenin 53 të Propozim-ligjit. Pra, bashkëpronari ka të drejtën e blerjes së parë, në pajtim me të cilin para fillimit të procedurës për shitjen e sendit të paluajshëm me ankand publik, komisioni me parashtrim nëpërmjet noterit, do të ofrojë pjesën ideale të sendit të paluajshëm që është lëndë e shitjes së bashkëpronarëve të tjerë të sendit të paluajshëm, ndërsa pas pëlqimit të marrë paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Nëse bashkëpronarët janë të interesuar për blerjen e sendit të paluajshëm të përbashkët, shitja bëhet në bazë të marrëveshjes së drejtpërdrejtë, për të cilën është dhënë mendimi pozitiv nga Avokatia e Shtetit e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Nëse bashkëpronarët nuk janë të interesuar për blerjen, nuk kanë deklaruar për pranimin e ofertës brenda afatit të caktuar ose kanë refuzuar shprehimisht ofertën ose nuk i kanë paguar mjetet në emër të çmimit brenda afatit të caktuar, sendi i paluajshëm është shitet me ankand publik në pajtim me dispozitat për shitje të këtij ligji.

Neni 54 rregullon shpalljen e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar në regjistër elektronik. Pra, nëse sendet e sekuestruara dhe prona e konfiskuar nuk shiten në pajtim me dispozitat nga neni 40 deri në nenin 53 të Propozim-ligjit, Agjencia është e detyruar që këto sende të sekuestruara dhe pronë të konfiskuar që menjëherë, ndërsa më së voni në afat prej shtatë ditë nga dita e shitjes së pasuksesshme t'i publikojë përmes regjistrit elektronik. Organet shtetërore, fondet, agjencitë, drejtoritë, institucionet publike, trupat e pavarura rregullatorë të themeluara nga Republika e Maqedonisë së Veriut, shoqëritë tregtare të themeluara nga Republika e Maqedonisë së Veriut dhe të tjera të themeluara nga Republika e Maqedonisë së Veriut, njësitë e vetëqeverisjes lokale



самоуправа како и на здруженијата на граѓани и фондациите, во рок од три дена од објавата ги најавуваат до Агенцијата своите потреби за објавените предмети и се должни во рок од 10 дена од денот на изјавата на потребите до Агенцијата да достават образложен предлог со елаборат на намена и остварување на социјално оправдани цели.

Управниот одбор со подзаконски акт поблиску ги доуредува условите за начинот и одлуката за распределба и приоритет во отстапувањето на одземените предмети и конфискуван имот. Предлог за начинот на постапување со одземените предмети, односно за отстапувањето на одземените предмети и конфискуван имот дава директорот во согласност со правилникот, а по претходно добиена согласност од Управниот одбор на Агенцијата. Предлогот на директорот е врз основа на начелото на приоритет, кои што најавиле интерес со најголемо влијание врз социјалното искористување на конкретниот имот.

Одлуката за отстапување согласно членот 55 од Предлогот ја донесува Владата, врз основа на предлог од Агенцијата доставен во рок од 15 дена од денот на приемот на образложениот предлог со елаборат на заинтересираните органи и здруженија. Доколку Владата на Република Северна Македонија го одбие предлогот, за тоа ја известува Агенцијата која е должна да продолжи да управува со одземените предмети или конфискуван имот во согласност од одредбите од овој Закон.

Со членот 56 се определува дека одземените подвижни предмети како храна, облека, обувки и безалкохолни пијалаци Агенцијата може да ги отстапи без надоместок на државни органи, јавни установи основани од државата, здруженијата на граѓани и фондациите, за што ја известува Владата на Република Северна Македонија. Пред отстапувањето на одземените предмети, Агенцијата бара мислење од Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Северна Македонија, согласно кое може истите да ги отстапи или уништи.

Одредбата во членот 57 уредува давање во закуп на одземените предмети или конфискуван имот што се состојат од недвижна ствар, кое се врши со јавно наддавање по електронски пат при што се применуваат одредбите за продажба на недвижна ствар согласно овој закон. Средствата од закупот на

си dhe shoqatat e qytetarëve dhe fondacionet, në afat prej tri ditë nga shpallja, i lajmërojnë Agjencisë nevojat e tyre për sendet e publikuara dhe janë të detyruar që në afat prej 10 ditë nga dita e deklarimit të nevojave t'i dorëzojnë Agjencisë propozim të arsyetuar me elaborat të dedikimit dhe realizimit të qëllimeve të justifikuara sociale.

Këshilli Drejtues me akt nënligjor rregullon më për së afërmi kushtet për mënyrën dhe vendimin për shpërndarjen dhe përparësinë në kalimin e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar. Propozimin për mënyrën e veprimit me sendet e sekuestruara, gjegjësisht për kalimin e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar, e jep drejtori në pajtim me rregulloren, ndërsa pas pëlqimit paraprak të marrë nga Këshilli Drejtues i Agjencisë. Propozimi i drejtorit bazohet në parimin e përparësisë, i cili ka shpallur interes me ndikimin më të madh në shfrytëzimin social të pronës konkrete.

Vendimin për kalimin në pajtim me nenin 55 të Propozimit e miraton Qeveria, në bazë të propozimit të Agjencisë të dorëzuar në afat prej 15 ditë nga dita e pranimet të propozimit të arsyetuar me elaboratin e organeve dhe shoqatave të interesuara. Nëse Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut e refuzon propozimin, për këtë do ta njoftojë Agjencinë, e cila është e detyruar të vazhdojë me menaxhimin e sendeve të sekuestruara ose pronës së konfiskuar në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

Me nenin 56 përcaktohet se sendet e luajtshme të sekuestruara si ushqimi, rroba, këpucët dhe pijet joalkoolike, Agjencia mund t'ua kalojë pa kompensim organeve shtetërore, institucioneve publike të themeluara nga shteti, shoqatave të qytetarëve dhe fondacioneve, për çka e njofton Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Para kalimit të sendeve të sekuestruara, Agjencia kërkon mendim nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë e Republikës së Maqedonisë së Veriut në pajtim me të cilën, ato mund t'i kalojë ose shkatërrojë.

Dispozita në nenin 57 rregullon dhënien me qira të sendeve të sekuestruara ose pronës së konfiskuar që përbëhen nga sendet e paluajtshme që bëhet me ankand publik në formë elektronike, me ç'rast zbatohen dispozitat e shitjes së sendeve të paluajtshme në pajtim me këtë ligj. Mjetet nga qiraja e sendeve të sekuestruara ose pronës së konfiskuar

одземените предмети или конфискуваниот имот се уплаќаат на посебна сметка на Агенцијата и истите се наменети за тековно одржување на одземниот имот, како и за финансирање на тековните активности на Агенцијата.

Членот 58 е особено значаен за правилно спроведување на постапките за продажба, од причина што определува кои субјекти не можат да учествуваат во постапките за јавно наддавање.

Како купувачи не можат да се јават: вработените во Агенцијата или други лица кои службено учествуваат во постапката за продажба, осуденото или лицето против кое се водела судската или прекршочната постапка; брачниот или вонбрачниот другар или роднина во права линија или до четврти степен во странична линија на вработените во Агенцијата или на други лица кои службено учествуваат во постапката за продажба, или учествувале во кривичната или прекршочната постапка, како и брачниот или вонбрачниот другар или роднина во права линија или до четврти степен во странична линија на осуденото или лицето против кое се водела судската или прекршочната постапка; ниту правните лица или одговорни лица во правните лица или бранителот или правниот застапник на правно лице во кое осуденото лице од кое што е конфискуван или одземен имотот се наоѓа како сопственик на најмалку 25% од сите акции или пак се наоѓа на раководна позиција во тоа правно лице. Сите овие лица се должни да достават изјава за исполнување на условите.

Поглавјето В) и одредбите од членот 59 го уредуваат постапувањето на Агенцијата со конфискувана имотна корист и извршувањето на правосилните пресуди за конфискување на имотна корист.

Во случаите кога судот определил конфискација на имотна корист што се состои во парични средства еквивалентни со вредноста на имотот што треба да се конфискува, а лицето доброволно не ја платило соодветната вредност во рокот наведен во пресудата, Агенцијата пристапува кон извршување на истата со барање на податоци за имотот што е во сопственост на лицето или тоа со нив управува, од банките, Агенцијата за катастар на недвижности, Централниот Регистар на Република Македонија, Централниот депозитар за хартии од вредност и други прави лица и државни органи од кои можат да се прибават податоци за сопственоста или

paguhen në llogari të veçantë të Agjencisë dhe ato janë të dedikuara për mirëmbajtjen rrjedhëse të pronës së sekuestruar, si dhe për financimin e aktiviteteve rrjedhëse të Agjencisë.

Neni 58 është veçanërisht i rëndësishëm për zbatimin e duhur të procedurave të shitjes, sepse e përcakton se cilat subjekte nuk mund të marrin pjesë në procedurat për ankand publik.

Si blerës nuk mund të paraqiten: punonjësit e Agjencisë ose personat e tjerë që zyrtarisht marrin pjesë në procedurën e shitjes, personi i dënuar ose personi ndaj të cilit është mbajtur procedura gjyqësore ose procedura e kundërvajtjes; bashkëshorti / bashkëshortja ose partneri jashtëmartesor ose i afërmi në vijë të drejtë ose deri në shkallën e katërt në vijë anësore e punonjësve të Agjencisë ose e personave të tjerë që zyrtarisht marrin pjesë në procedurën e shitjes ose kanë marrë pjesë në procedurën penale ose procedurën e kundërvajtjes, si dhe bashkëshorti / bashkëshortja ose partneri jashtëmartesor ose i afërmi në vijë të drejtë ose deri në shkallën e katërt në vijë anësore e personit të dënuar ose personit ndaj të cilit është mbajtur procedura gjyqësore ose procedura e kundërvajtjes; as personat juridikë ose personat përgjegjës në personat juridikë ose mbrojtësi ose përfaqësuesi juridik i personit juridik në të cilën personi i dënuar nga i cili është konfiskuar ose është sekuestruar prona ndodhet si pronar i të paktën 25% të të gjitha aksioneve ose është në pozicion udhëheqës në atë person juridik.

Kapitulli V) dhe dispozitat nga neni 59 e rregullojnë veprimin e Agjencisë me dobinë pronësore të konfiskuar dhe ekzekutimin e aktgjyqimeve të plotfuqishme për konfiskimin e dobisë pronësore.

Në rastet kur gjykata ka përcaktuar konfiskimin e dobisë pronësore që përbëhet nga mjetet monetare ekuivalente me vlerën e pronës që duhet të konfiskohet, ndërsa personi nuk e ka paguar vullnetarisht vlerën përkatëse në afatin e theksuar në aktgjykim, Agjencia i qaset ekzekutimit të tij duke kërkuar të dhëna për pronën që është në pronësi të personit ose të menaxhuar prej tij, nga bankat, Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive, Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë, Depozitari Qendror për Letrat me Vlerë dhe personat e tjerë juridikë dhe organet shtetërore nga të cilat mund të merren të dhënat për pronësinë ose të drejtën për të menaxhuar pronën.

правото за управување со имотот.

Доколку Агенцијата пронајде имот што се состои во парични средства во висина пониска од определената имотна корист еквивалентни со вредноста на имотот што се конфискува во правосилната пресуда, Агенцијата пронајдените парични средства ги конфискува и за тоа задолжително ги известува јавниот обвинител и судот кој ја донел правосилната пресуда. Доколку Агенцијата не пронајде, односно пронајде друг имот што не се состои во парични средства еквивалентни со вредноста на имотната корист за тоа задолжително ги известуваат јавниот обвинител и судот кој ја донел правосилната пресуда согласно Законот за кривичната постапка, заради нивно натамошно постапување.

Поглавјето Г) го уредува постапувањето на Агенцијата со одзмени предмети од историско и културно значење, скапоцени камења и благородни метали, хартии од вредност или удели (од член 60 до член 64 во Предлогот)

Членот 60 уредува постапување со предмети од историско и уметничко значење, кои ако се привремено одземени Агенцијата ги предава на чување во соодветна институција надлежна за чување на овој вид предмети, а по правосилноста на одлуката за одземање или конфискување, без надоместок ги отстапува на институцијата надлежна за чување на овој вид предмети определена со закон.

Доколку привремено одземениот имот се состои во скапоцени камења и благородни метали (злато и сребро), Агенцијата согласно записникот од член 27 од овој закон ги предава на чување на Народна банка на Република Северна Македонија.

По правосилноста на одлуката со која се одзема или конфискува злато, сребро и скапоцени камења, Агенцијата истите ги отстапува согласно одредбите од овој закон, односно ги продава согласно одредбите од посебниот закон со кој е уредена оваа материја и согласно одредбите од од членовите 40 до 53 од овој Закон со кои е уредена постапката за продажба на одземени предмети или конфискуван имот што се состојат во движни ствари. Предметите се чуваат во Народната банка на Република Северна Македонија се до плаќањето на цената од страна на купувачот.

Постапувањето со одземени хартии од вредност и електронски пари се уредува во членот 62 од Предлогот. Продажба на удели е уредена во

Несе Агенцијата гjen pronë që përbëhet nga mjetet monetare në lartësi më të ulët se dobia pronësore e përcaktuar ekuivalentë me vlerën e pronës që është konfiskuar në aktgjykimin e plotfuqishëm, Агенцијата i konfiskon mjetet monetare të gjetura dhe për këtë detyrimisht e njofton prokurorin publik dhe gjykatën që ka miratuar aktgjykimin e plotfuqishëm. Nесе Агенцијата nuk gjen, gjegjësisht gjen pronë tjetër që nuk përbëhet nga mjetet monetare ekuivalente me vlerën e dobisë pronësore për këtë detyrimisht e njofton prokurorin publik dhe gjykatën që ka miratuar aktgjykimin e plotfuqishëm në pajtim me Ligjin për procedurë penale për veprimin e tyre të mëtejshëm.

Kapitulli G) e rregullon veprimin e Agjencisë me sendet e sekuestruara me rëndësi historike dhe kulturore, gurë të çmuar dhe metale fisnike, letra me vlerë ose pjesë (nga neni 60 deri në nenin 64 në Propozimin)

Neni 60 rregullon veprimin me sendet me rëndësi historike dhe artistike, të cilat nëse sekuestrohen përkohësisht, Агенцијата i dorëzon për ruajtje në institucionin përkatës kompetent për ruajtjen e këtyre sendeve, ndërsa pas plotfuqishmërisë së vendimit për sekuestrim ose konfiskim, pa kompensim i kalohen institucionit përkatës kompetent për ruajtjen e këtij lloji të sendeve të përcaktuar me ligj.

Nесе prona e sekuestruar përkohësisht përbëhet nga gurë të çmuar dhe metale fisnike (ari dhe argjendi), Агенцијата në pajtim me procesverbalin nga neni 27 të këtij ligji ia dorëzon Bankës Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut për ruajtje.

Pas plotfuqishmërisë së vendimit me të cilin sekuestrohet ose konfiskohet ari, argjendi dhe gurët e çmuar, Агенцијата i kalon ato në pajtim me dispozitat e këtij ligji, përkatësisht i shet në pajtim me dispozitat e ligjit të veçantë që rregullon këtë materie dhe në pajtim me dispozitat nga nenet 40 deri në 53 të këtij ligji, të cilat rregullojnë procedurën e shitjes së sendeve të sekuestruara ose pronës së konfiskuar të përbëra nga sendet e luajtshme. Sendet ruhen në Bankën Popullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut deri në pagesën e çmimit nga blerësi.

Veprimi me letrat me vlerë të sekuestruara dhe paratë elektronike rregullohet në nenin 62 të Propozimit. Shitja e pjesëve është e rregulluar në

членот 63 од Предлогот каде е уредено дека по приемот на правосилната одлука за конфискација на удели, Агенцијата на име на Република Северна Македонија ќе го запише уделот во Книгата на удели и Трговскиот регистар. Продажбата се врши согласно одредбите за продажба на одзмени предмети или конфискуван имот што се состојат од подвижни ствари согласно членовите 40 до 53 на овој Закон и Законот за трговските друштва.

Одредбите од овој закон согласно членот 64 се однесуваат и на трајно одземени и конфискувани подвижни предмети во прекршочна и управна постапка согласно со закон и согласно меѓународна рестриктивна мерка, освен за одземените предмети согласно со Законот за даночната постапка.

Членот 65 од Предлог законот се однесува на буџетот и средствата за работа на Агенцијата, што е особено значајно за успешна имплементација на предвидените постапки во ова законско решение.

Се предвидува средствата за работа на Агенцијата да се обезбедуваат од Буџетот на Република Северна Македонија и од процентот на продажбата на одземениот имот. За потребите за тековно организирање на активностите на Агенцијата и за управување со одземениот имот, Агенцијата задржува 7% од вредноста на остварениот приход од секоја продажба на одземените предмети и конфискуваниот имот од страна на Агенцијата, и 100% од средствата од закупнина согласно членот 57 од овој закон.

Средствата се уплаќаат на начин што по спроведената продажба, купувачот е должен 7% од вредноста да уплати на посебна приходна шифра на депозитната сметка на Агенцијата, а останатите 93% е должен да ги уплати на друга пригодна шифра на депозитната сметка од која ќе се изврши трансфер во корист на Буџетот на Република Северна Македонија. По 2% од вредноста на остварениот приход од секоја продажба на одземените предмети и конфискуваниот имот, од Буџетот на Република Северна Македонија се пренесуваат на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, Министерството за внатрешни работи, Управата за финансиска полиција и Царинската управа.

Потребата од оваа законска одредба се оправдува со широко распространетиот тренд во компаративното право, од каде е согледано дека

nenin 63 të Propozimit, ku rregullohet se pas pranimit të vendimit të plotfuqishëm për konfiskimin e pjesëve, Agjencia në emër të Republikës së Maqedonisë së Veriut do ta regjistrojë pjesën në Librin e Pjesëve dhe Regjistrin Tregtar. Shitja kryhet në pajtim me dispozitat për shitjen e sendeve të sekuestruara ose pronës së konfiskuar që përbëhen nga sendet e luajtshme në pajtim me nenet 40 deri në 53 të këtij ligji dhe Ligjin për shoqëritë tregtare.

Dispozitat e këtij ligji në pajtim me nenin 64 u referohen sendeve të luajtshme të sekuestruara dhe të konfiskuara përgjithmonë në procedurë të kundërvajtjes dhe administrative në pajtim me ligjin dhe në pajtim me masën restriktive ndërkombëtare, përveç për sendet e sekuestruara në pajtim me Ligjin për procedurën tatimore.

Neni 65 i Propozim-ligjit i referohet buxhetit dhe mjeteve për punën e Agjencisë, gjë që është veçanërisht e rëndësishme për zbatimin me sukses të procedurave të parashikuara në këtë zgjidhje ligjore.

Parashihet që mjetet për punën e Agjencisë të sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe nga përqindja e shitjes së pronës së sekuestruar. Për nevojat e organizimit rrjedhës të aktiviteteve të Agjencisë dhe për menaxhimin e pronës së sekuestruar, Agjencia mban 7% të vlerës së të ardhurave të realizuara nga çdo shitje e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar nga Agjencia, dhe 100% të mjeteve nga qiraja në pajtim me nenin 57 të këtij ligji.

Mjetet paguhen në mënyrën që pas zbatimit të shitjes, blerësi detyrohet të paguajë 7% të vlerës në shifrën e veçantë të të ardhurave në llogarinë e depozitës të Agjencisë, ndërsa 93% të mbetura detyrohet t'i paguajë në shifër tjetër të përshtatshëm në llogarinë e depozitës nga e cila do të bëhet transferimi në favor të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Për 2% të vlerës së të ardhurave të realizuara nga çdo shitje e sendeve të sekuestruara dhe pronës së konfiskuar, nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut transferohen në Prokurorinë Publike të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ministrinë e Punëve të Brendshme, Drejtorinë e Policisë Financiare dhe Drejtorinë e Doganave.

Nevoja e kësaj dispozite ligjore arsyetohet me trendin e përhapur gjerësisht në të drejtën krahasuese, nga e cila kuptohet se për menaxhimin

за правилно управување со одземениот и конфискуваниот имот Агенцијата е неопходно да има соодветни финансиски средства. Овие финансиски средства би се искористувале наменски, и тоа не само за одржување, но и за зголемување на вредноста на имотот. На овој начин, преку овие финансиски средства се обезбедува финансиска поддршка на тековните активности на Агенцијата, кои не може да бидат предмет на краткорочно и долгорочно планирање и алоцирање единствено од државниот буџет, пред се имајќи ја предвид спецификата на делокругот на надлежност на Агенцијата. Во оваа смисла, користењето на дел од добиените финансиски средства од страна на Агенцијата, овозможува поголема оперативност на Агенцијата, а истовремено и зголемување на нејзината ефикасност во управувањето со имотот, а со самото тоа и стекнување на поголем профит за државата преку продавање на конфискуваниот имот истовремено исполнувајќи ја главната цел дека „криминалот не се исплати“.

#### ГЛАВАТА VI од Предлог-законот уредува ПОСТАПУВАЊЕ СО СТВАРИ НАДВОР ОД ПРОМЕТ.

Членот 66 се однесува на постапување на Агенцијата по правосилната одлука за одземен или конфискуван имот што е бесправно изграден (дивоградба). Иако во принцип не треба да има конфискација на дивоградба, во праксата се појавуваат вакви примери за кои е потребно законско решение. Се предлага, Агенцијата по предлог на Управниот одбор и врз основа на одлука на Владата на Република Северна Македонија да ја предаде дивоградбата на единицата на локална самоуправа на понатамошна надлежност. Единицата на локална самоуправа е должна да поведе постапка дали истиот имот може да го легализира или да го сруши во рок од 6 месеци од приемот. Доколку имотот се легализира, единицата на локална самоуправа има право да стопанисува со недвижноста согласно Одлука на Владата на Република Северна Македонија. Стекнатата недвижност, не смее да биде предмет на комерцијална продажба од страна на единиците на локална самоуправа, но може да биде отстапена на други органи на власта или на невладини организации кои што се регистрирани за давање помош и заштита на социјално

e duhur të pronës së sekuestruar dhe të konfiskuar, Agjencia është e domosdoshme të ketë mjete financiare adekuate. Këto mjete financiare do të përdorshin me dedikim, jo vetëm për mirëmbajtjen, por edhe për rritjen e vlerës së pronës. Në këtë mënyrë, nëpërmjet këtyre mjeteve financiare sigurohet mbështetja financiare për aktivitetet rrjedhëse të Agjencisë, të cilat nuk mund të jenë lëndë e planifikimit dhe alokimit afatshkurtër dhe afatgjatë vetëm nga buxheti i shtetit, para se gjithash, duke marrë parasysh specifikën e fushëveprimit të kompetencës së Agjencisë. Në këtë kuptim, përdorimi i një pjese të mjeteve financiare të marra nga Agjencia mundëson operativitet më të madh të Agjencisë, ndërsa në të njëjtën kohë edhe rritje të efikasitetit të saj në menaxhimin e pronës, dhe me vetë atë edhe përvetësimin e fitimit më të madh për shtetin nëpërmjet shitjes së pronës së konfiskuar njëkohësisht duke përmbushur qëllimin kryesor që “krimi nuk paguhet”.

#### KAPITULLI VI i Propozim-ligjit rregullon VEPRIMIN ME SENDET JASHTË QARKULLIMIT.

Neni 66 i referohet veprimit të Agjencisë sipas vendimit të plotfuqishëm për pronën e sekuestruar ose të konfiskuar që është ndërtuar në mënyrë të paligjshme (ndërtim pa leje). Edhe pse në parim nuk duhet të ketë konfiskim të ndërtimit pa leje, në praktikë paraqiten shembuj të tillë për të cilat nevojitet zgjidhja ligjore. Propozohet, Agjencia me propozimin e Këshillit Drejtues dhe në bazë të vendimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut t’ia dorëzojë ndërtimin pa leje njësisë së vetëqeverisjes lokale në kompetencë të mëtejshme. Njësia e vetëqeverisjes lokale është e detyruar të iniciojë procedurë nëse pronën e njëjtë mund ta legalizojë ose ta prish në afat prej 6 muajve nga pranimi. Nëse prona legalizohet, njësia e vetëqeverisjes lokale ka të drejtë të ekonomizojë pronën e paluajtshme në pajtim me Vendimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Prona e fituar e paluajtshme nuk duhet të jetë lëndë e shitjes komerciale nga njësitë e vetëqeverisjes lokale, por mund t’u kalohet organeve të tjera të pushtetit ose organizatave joqeveritare të cilat janë të regjistruara për ofrimin e ndihmës dhe mbrojtjen e kategorive të cënueshme sociale të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në këtë

ранливите категории на граѓани на Република Северна Македонија. На овој начин, се обезбедува социјална корист од дивоградбата, која доколку не може да се легализира единицата на локална самоуправа ќе ја сруши.

Постапување со одземените наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори е на начин уреден со членовите 67, 68 и 69 од Предлог законот.

Одземените наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори се предаваат на чување во Агенцијата до моментот на донесување на одлуката за уништување од страна на судот согласно одредбите на законот за кривичната постапка. Управниот одбор со подзаконски акт го пропишува образецот на записникот.

Заради потребите за едукација и стручно оспособување судот може да донесе одлука примерок од одземените наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори Агенцијата да отстапи на соодветна институција која врши научни истражувања или врши научно-едукативна или стручно-едукативна дејност, односно тренинг или обука на службени песови согласно закон.

Одземените наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори се уништуваат од комисија за уништување на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурзори со палење во објект со одобрение за согорување на материји, која го известува надлежниот суд или орган кој ја донел одлуката за уништување. Комисијата е во состав од пет члена - претставници од судот, јавното обвинителство, Министерството за правда, Министерството за внатрешни работи и Агенцијата. Формирањето и начинот на работа на Комисијата се уредува со подзаконски акт кој го донесува Управниот одбор. За спроведеното уништување членовите на Комисијата добиваат надоместок во висина од 20% од просечна исплатена плата, при што во текот на месецот не е дозволено да се спроведат повеќе од една постапка за уништување.

Постапување со одземено оружје, муниција и експлозивен материјал е уредено во членот 70 од Предлог законот.

Оружјето, деловите и компонентите на оружје, муницијата и експлозивниот материјал одземени во кривична или прекршочна постапка, како и пронајденото оружје, деловите и компонентите на оружје, муницијата и

мәныре сигурихет добиа социале nga ndәrtimi pa леје, i cili нәсе нук мунд тә legalizohet, нјәсиа е vetәqeverisjes lokale do ta prish.

Veprimi me drogat narkotike, substancat psikotrope dhe prekursorët e sekuestruar është në mënyrën e rregulluar me nenet 67. 68 dhe 69 të Propozim-ligjit.

Drogat narkotike, substancat psikotrope dhe prekursorët e sekuestruar i dorëzohen Agjencisë deri në momentin e miratimit të vendimit për shkatërrim nga gjykata në pajtim me dispozitat e Ligjit për procedurën penale. Këshilli Drejtues me akt nënligjor e përcakton formularin e procesverbalit.

Për shkak të nevojave për edukimin dhe aftësimin profesional, gjykata mund të miratojë vendim që mostrat e drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve të sekuestruar, Agjencia t'ia kalojë institucionit përkatës që kryen kërkime shkencore ose kryen veprimtari shkencore-edukative ose profesionale-edukative, gjegjësisht trajnimin e qenve të shërbimit në pajtim me ligjin.

Drogat narkotike, substancat psikotrope dhe prekursorët e sekuestruar shkatërrohen nga komisioni për shkatërrimin e drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve me djegie në објект me леје për djegien e materialeve, që e njofton organin kompetent ose gjykatën e ka miratuar vendimin për shkatërrim. Komisioni përbëhet nga pesë anëtarë - përfaqësues nga gjykata, prokuroria publike, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Agjencia. Themelimi dhe mënyra e punës së Komisionit rregullohet me akt nënligjor të miratuar nga Këshilli Drejtues. Për shkatërrimin e kryer, anëtarët e Komisionit marrin kompensim në lartësinë prej 20% të rrogës mesatare të paguar, ndërsa gjatë muajit nuk lejohet të zbatohet më shumë se një procedurë e shkatërrimit.

Veprimi me armët e sekuestruara, municionin dhe materialin eksploziv rregullohet në nenin 70 të Propozim-ligjit.

Armët, pjesët dhe komponentët e armëve, municionit dhe materialit eksploziv të sekuestruar në procedurën penale ose të kundërvajtjes, si dhe armët e gjetura, pjesët dhe komponentët e armëve, municionit dhe materialit eksploziv për të cilat nuk

експлозивниот материјал за кои не е водена кривична и прекршочна постапка, ниту е познат нивниот сопственик, се предаваат на Агенцијата и се составува записник, и доколку нема услови за нивно чување, се чуваат во Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана. Исправното оружје, како и деловите и компонентите на оружје, согласно со закон, со претходна согласност на Владата на Република Македонија може да биде отстапено без надоместок на судската полиција, Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана, Армијата на Република Македонија, Управата за извршување на санкции, Финансиската полиција и други органи кои со закон имаат право да користат оружје. Исправното оружје, како и деловите и компонентите на оружје, муниција и експлозивен материјал согласно со закон можат да се продадат по пат на јавно наддавање во постапка пропишана со овој закон на правни лица што се занимаваат со промет на оружје и муниција и на физички лица кои имаат одобрение за набавување на оружје. Заради потребите за едукација и стручно оспособување судот може да донесе одлука примерок од исправното и деактивирано оружје согласно закон, неисправното оружје, како и деловите и компонентите на оружје, да биде отстапен на соодветна институција која врши научни истражувања или врши научно-едукативна дејност.

Оружјето, деловите и компонентите на оружје, муницијата и експлозивниот материјал се уништува по добиената одлука за уништување донесена од надлежниот орган или суд согласно одредбите од Законот за кривичната постапка, од страна на комисијата за уништување на одземено оружје, муниција и експлозивен материјал формирана од Управниот одбор во состав од пет члена - претставници од судот, јавното обвинителство, Министерството за правда, Министерството за внатрешни работи и Агенцијата. Формирањето и начинот на работа на Комисијата се уредува со подзаконски акт кој го донесува Управниот одбор. За спроведеното уништување членовите на Комисијата добиваат надоместок во висина од 20% од просечна исплатена плата, при што во текот на месецот не е дозволено да се спроведат повеќе од една постапка за уништување.

është mbajtur procedura penale dhe e kundërvajtjes, as nuk dihet pronari i tyre, i dorëzohen Agjencisë dhe përpilohet procesverbali, dhe nëse nuk ka kushte për ruajtjen e tyre, ruhen në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Ministrinë e Mbrojtjes. Armët në gjendje të rregullt, si dhe pjesët dhe komponentët e armëve, në pajtim me ligjin, me pëlqim paraprak të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, mund t'i kalohen pa kompensim policisë gjyqësore, Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Mbrojtja, Armatës së Republikës së Maqedonisë, Drejtorisë për Ekzekutimin e Sanksioneve, Policisë Financiare dhe organeve të tjera që me ligj kanë të drejtë të përdorin armë. Armët në gjendje të rregullt, si dhe pjesët dhe komponentët e armëve, municionit dhe materialit eksploziv, në pajtim me ligjin, mund të shiten me ankand publik në procedurën e përcaktuar me këtë ligj personave juridikë që merren me qarkullimin e armëve dhe municionit dhe personave fizikë të cilët kanë leje për blerjen e armëve. Për shkak të nevojave për edukimin dhe aftësimin profesional, gjykata mund të miratojë vendim që mostra e armës në gjendje të rregullt dhe të çaktivizuar në pajtim me ligjin, arma jo në gjendje të rregullt, si dhe pjesët dhe komponentët e armës t'i kalohen institucionit përkatës që kryen kërkime shkencore ose kryen veprimtari shkencore-edukative.

Armët, pjesët dhe komponentët e armëve, municionit dhe materialit eksploziv shkatërrohen pas vendimit të marrë për shkatërrim të miratuar nga organi kompetent ose gjykata në pajtim me dispozitat e Ligjit për procedurë penale, nga komisioni për shkatërrim të armëve të sekuestruara, municionit dhe materialit eksploziv të themeluar nga Këshilli Drejtues i përbëhet nga pesë anëtarë - përfaqësues të gjykatës, prokurorisë publike, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Agjencisë. Themelimi dhe mënyra e punës së Komisionit rregullohet me akt nënligjor të miratuar nga Këshilli Drejtues. Për shkatërrimin e kryer, anëtarët e Komisionit marrin kompensim në lartësi prej 20% të rrogës mesatare të paguar, ndërsa gjatë muajit nuk lejohet të zbatohet më shumë se një procedurë për shkatërrim.

Уништување на одземен имот согласно членот 71 се определува за одземен друг имот кој не може да се продаде поради здравствени, ветеринарни, фитосанитарни, безбедносни, причини на опасност или други причини и се уништува од страна на комисијата од членот 69 на овој закон. Одземените тутунски, алкохолни и други производи за кои не постои декларација или доколку се фалсификати задолжително се уништуваат.

Со предлог-законот се регулира и постапувањето со опасни материји. Имено, во членот 72 се предвидува дека управувањето со привремено одземениот имот или конфискуваниот имот што се состои од специфични стоки односно опасни или ХБО материји, хемикалии и други дефинирани со посебен закон, го вршат правните лица кои согласно посебен закон поседуваат соодветни дозволи и соодветни лиценци за постапување со ваков вид на предмети. Со овие предмети Агенцијата не е надлежна да постапува и да врши какви било дејствија поврзани со управување на овој имот. Агенцијата одлуката на судот или надлежниот орган веднаш ја доставува на овие правни лица.

Членот 73 ја уредува постапката со стари возила. Овој предлог е значаен за конечно решавање на децениски утврдени проблеми со старите возила и нивно отстранување од местата на чување, за кои се плаќа или треба да се плаќа надомест. Оттука, се предложува едноставно решение за продавање со јавно наддавање на привремено одземените моторни возила, за кои нема донесена одлука за трајно одземање:

- кои се одземени повеќе од 10 години,
- во голема мера се уништени и неупотребливи врз основа на проценка согласно закон, како и врз основа на утврдената вредност согласно членот 29 од овој закон,
- кои се хаварисани моторни возила постари од 20 години отстапени или предадени на чување на Агенцијата.

Доколку биде донесена правосилна одлука за враќање на отстапен привремено одземен предмет согласно со членот 35 ставовите 2 и 4 од овој закон, на сопственикот му се исплаќаат средствата добиени од продажбата, од средствата на буџетот на Република Северна Македонија.

Одземените предмети и конфискуван имот што се состојат во моторни возила постари од 20

Shkatërimi i pronës së sekuestruar në pajtim me nenin 71 përcaktohet për pronën tjetër të sekuestruar që nuk mund të shitet për arsye shëndetësore, veterinare, fitosanitare, sigurie, arsye të rrezikut apo arsye të tjera dhe shkatërrohet nga komisioni nga neni 69 i këtij ligji. Produktet e duhanit, alkoolit dhe produktet e tjera të sekuestruara për të cilat nuk ka deklarim ose nëse janë të falsifikuara detyrimisht shkatërrohen.

Me propozim-ligjin rregullohet edhe veprimi me materiet e rrezikshme. Pra, në nenin 72 parashikohet se menaxhimi i pronës së sekuestruar përkohësisht ose pronës së konfiskuar që përbëhet nga mallrat specifikë, gjegjësisht materiet e rrezikshme ose HBO, kimikalet dhe të tjera të përcaktuara me ligj të veçantë, kryhet nga personat juridikë që në pajtim me ligj të veçantë posedojnë leje dhe licenca përkatëse për veprimin me këtë lloj të sendeve. Me këto sende, Agjencia nuk është kompetente të veprojë dhe të kryejë çfarë veprimesh lidhur me menaxhimin e kësaj prone. Agjencia, vendimin e gjykatës ose organit kompetent menjëherë ua dorëzon këtyre personave juridikë.

Neni 73 e rregullon procedurën me automjetet e vjetra. Ky propozim është i rëndësishëm për zgjidhjen përfundimtare të problemeve e përcaktuara me dekada me automjetet e vjetra dhe largimin e tyre nga vendet e ruajtjes, për të cilat paguhet ose duhet të paguhet kompensimi. Prandaj, propozohet zgjidhja e thjeshtë për shitjen me ankand publik të mjeteve motorike të sekuestruara përkohësisht, për të cilat nuk është miratuar vendimi për sekuestrim të përhershëm:

- të cilat janë sekuestruar për më shumë se 10 vjet,
- janë të shkatërruara në masë të madhe dhe të papërdorshme në bazë të vlerësimit në pajtim me ligjin, si dhe në bazë të vlerës së përcaktuar në pajtim me nenin 29 të këtij ligji;
- të cilat janë mjete motorike të dëmtuara më të vjetra se 20 vjet që i janë kaluar ose i janë dorëzuar Agjencisë për ruajtje.

Nëse miratohet vendimi i plotfuqishëm për kthimin e sendit të sekuestruar përkohësisht të kaluar në pajtim me nenin 35, paragrafët 2 dhe 4 të këtij ligji, pronarit i paguhet mjetet e marra nga shitja, nga mjetet e buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Sendet e sekuestruara dhe prona e konfiskuar që përbëhen nga mjetet motorike më të vjetra se 20 vjet



години или се во голема мерка уништени или неупотребливи, или немаат никаква документација или не може да се идентификуваат поради хаварисаност, врз основа на проценка согласно сметководствените стандарди уредени со Закон и домашни и меѓународни сметководствени стандарди, како и врз основа на утврдената вредност во членот 29 од овој Закон, се продаваат со јавно наддавање согласно постапката уредена во членовите 40 до 52 од овој Закон.

ГЛАВАТА VII и членот 74 уредуваат НАДЗОР над спроведување на одредбите од законот, да го врши Министерството за правда, а во ГЛАВАТА VIII и членовите 75 и 76 од Предлогот се уредени ПРЕКРШОЧНИТЕ ОДРЕДБИ - глоби и прекршочна постапка за прекршоците која ќе се води пред надлежен суд.

Во ГЛАВАТА IX се уредени ПРЕОДНИТЕ И ЗАВРШНИ ОРДЕДБИ на Предлог-законот, во членовите 77, 78, 79, 80, 81, 82 и 83.

## II. МЕЃУСЕБНА ПОВРЗАНОСТ НА РЕШЕНИЈАТА СОДРЖАНИ ВО ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОДРЕДБИ

Решенијата содржани во овој закон се поврзани со Кривичниот законик, Законот за кривичната постапка, Законот за сопственост и други стварни права, Законот за трговски друштва, Законот за стечај (Предлог закон за инсолвентност) и други посебни законски решенија поврзани со овој закон.

## III. ПОСЛЕДИЦИ ШТО ЌЕ ПРОИЗЛЕЗАТ ОД ПРЕДЛОЖЕНИТЕ РЕШЕНИЈА

Со донесувањето на овој закон се унапредува постојното законско решение преку регулирање на утврдените недостатоци и правни празнини, усогласување со европските и меѓународни стандарди и трендови кои се однесуваат на материјата за конфискуван имот.

janë ose të shkatërruara në masë të madhe ose të papërdorshme, ose nuk kanë kurrfarë dokumentacioni ose nuk mund të identifikohen për shkak të дѐмтит, në bazë të vlerësimit në pajtim me standardet e kontabilitetit të rregulluara me ligj dhe standardet ndërkombëtare dhe vendase të kontabilitetit, si dhe në bazë të vlerës së përcaktuar në nenin 29 të këtij ligji, shiten me ankand publik në pajtim me procedurën e rregulluar në nenet 40 deri në 52 të këtij ligji.

KAPITULLI VII dhe neni 74 rregullojnë MBIKËQYRJEN e zbatimit të dispozitave të ligjit, që ta kryejë Ministria e Drejtësisë, ndërsa në KAPITULLIN VIII dhe nenet 75 dhe 76 të Propozimit, rregullohen DISPOZITAT E KUNDËRVAJTJES - gjobat dhe procedura e kundërvajtjes për kundërvajtjet që do të mbahet para gjykatës kompetente.

Në KAPITULLIN IX rregullohen DISPOZITAT KALIMTARE DHE TË FUNDIT të Propozim-ligjit, në nenet 77, 78, 79, 80, 81, 82 dhe 83.

## II. LIDHSHMËRIA E NDËRSJELLË E ZGJIDHJEVE TË PËRMBAJTURA NË DISPOZITAT E PROPOZUARA

Zgjidhjet e përmbajtura në këtë ligj lidhen me Kodin Penal, Ligjin për procedurë penale, Ligjin për pronësi dhe të drejtat e tjera reale, Ligjin për shoqëritë tregtare, Ligjin për falimentim (Propozim-ligji për insolvencë) dhe zgjidhjet e tjera të veçanta ligjore që lidhen me këtë ligj.

## III. PASOJAT QË DO TË DALIN NGA ZGJIDHJET E PROPOZUARA

Me miratimin e këtij ligji, përmirësohet zgjidhja ligjore ekzistuese nëpërmjet rregullimit të mangësive dhe zbrazëtirave ligjore të konstatuara, duke u harmonizuar me standardet dhe trendet evropiane dhe ndërkombëtare që i referohen materies së pronës së konfiskuar.



Влада на Република Северна Македонија  
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРОЦЕНКА ОНА ФИСКАЛНИТЕ ИМПЛИКАЦИИ  
НА ПРЕДЛОГ ПРОПИСИТЕ И ОПШТИТЕ АКТИ ДОСТАВЕНИ ДО ВЛАДАТА НА  
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА НИВНО УСВОЈУВАЊЕ  
FORMULAR PËR VLERËSIMIN E IMPLIKIMEVE FISKALE NË PROPOZIMIN E  
DISPOZITAVE DHE AKTEVE TË PËRGJITHSHME TË PARASHTRUARA DERI TE QEVERIA  
E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT PËR MIRATIMIN E TYRE

1. Назив на предлогот: / Titulli i propozimit:	2. Министерство / орган на државна управа: Ministria / organi i administratës shtetërore:	
ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КОНФИСКУВАН ИМОТ, ИМОТНА КОРИСТ И ОДЗЕМЕНИ ПРЕДМЕТИ ВО КРИВИЧНА И ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА PROPOZIM-LIGJ PËR MENAXHIM ME PRONËN, DOBINË E KONFISKUAR PRONËSORE DHE SENDET E SEKUESTRUARA NË PROCEDURË PENALE DHE PËR KUNDËRVAJTJE	МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА MINISTRIA E DREJTËSISË	
3. Цел на предлогот: / Qëllimi i propozimit:	4. Вид на предлог: / Lloji i propozimit:	
5. Контакт лице и звање: / Personi për kontakt dhe titulli:	6. Контакт тел./факс или е-пошта: Kontakt tel./faks ose e-posta Никола Прокопенко/ Nikola Prokopenko nprokopenko@mjustice.gov.mk	
7. Активност: / Aktivitete:		
8. Вид на барање: / Lloji i kërkesës:		
<input type="checkbox"/> Регулациона во врска со ЕУ / Rregullativa në lidhje me BE	<input type="checkbox"/> Нова програма / Program i ri	<input type="checkbox"/> Прераспределба (на средства) помеѓу две програми / Rishpërndarja (e mjeteve) midis dy programeve
<input type="checkbox"/> Друга нова регулатива / Rregullativë tjetër e re	<input type="checkbox"/> Зголемување / намалување на постоечка програма / Zmadhimi / zvogëlimi i programit ekzistues	<input type="checkbox"/> Спојување на две или повеќе програми / Bashkimi i dy ose më shumë programeve
9. Цел на барањето / предложената активност: / Qëllimi i kërkesës / aktivitetit të propozuar:		
10. Врска со владината програма: / Lidhja me programin e qeverisë:		

11. Фискални импликации:		(иљади денари) / (mijëra denarë)			
Implikime fiskale:		Тековна год. Viti i vijues 2024	Втора год. Viti i dytë 2025	Трета год. Viti i tretë 2026	Четврта год. Viti i katër 2027
A. Вкупни трошоци за предлогот / Shpenzimet e përgjithshme për propozimin		28.000	35.500	38.500	37.600
Плати / Rrogat		23.500	32.400	35.700	40.100
Стоки и услуги / Mallrat dhe shërbimet		8.000	12.200	8.000	4.000
Капитал / Kapitali		300	3.500	3.850	4.200
Трансфери / Transfer		59.800	83.600	86.050	85.900
Вкупно / Gjithsej					
B. Одобреји средства за предлогот / Mjetet e miratuara për propozimin					
Плати / Rrogat		21.290	21.480	22.000	22.000
Стоки и услуги / Mallrat dhe shërbimet		7.920	8.325	9.000	10.000
Капитал / Kapitali		595	1.000	790	708
Трансфери / Transfere		150	150	150	150
Вкупно / Gjithsej		29.955	30.955	31.940	32.858
C. Промена (разлика) од одобрените средства (B-A) / Ndryshimi (diferenca) nga mjetet e miratuara (B-A)					
Плати / Rrogat		-6.710	-14.020	-16.500	-15.600
Стоки и услуги / Mallrat dhe shërbimet		-15.580	-24.075	-26.700	-30.100
Капитал / Kapitali		-7.405	-11.200	-7.210	-3.292
Трансфери / Transfere		-150	-3.350	-3.700	-4.050
Вкупно / Gjithsej		-32.660	-52.645	-54.110	-53.042
D. Распожливи средства од прелевање (од други активности или програми во органот) / Mjete në dispozicion nga të hyrat (nga aktivitetet tjera ose programet në organ)					
Плати / Rrogat		0	0	0	0
Стоки и услуги / Mallrat dhe shërbimet					
Капитал / Kapitali					
Трансфери / Transfere					
Вкупно / Gjithsej					
E. Нето импликации на средствата на органот (C-D) / Implikimet neto të mjeteve të organit (C-D)					
Плати / Rrogat		-6.710	-14.020	-16.500	-15.600
Стоки и услуги / Mallrat dhe shërbimet		-15.580	-24.075	-26.700	-30.100
Капитал / Kapitali		-7.405	-11.200	-7.210	-3.292
Трансфери / Transfere		-150	-3.350	-3.700	-4.050
Вкупно / Gjithsej		-32.660	-52.645	-54.110	-53.042
F. Зголемување / намалување на приходите / Zmadhimi / zvogëlimi i të hyrave		-32.660	-52.645	-54.110	-53.042
G. Дополнителни извори на финансирање или споделување на трошоците / Burime shtesë të financimit ose ndarja e shpenzimeve					
Извор / Burimi:		0	0	0	0

11. Нето зголемување /намалување на бројот на вработени во врска со предлогот: / Zmadhimi / zvogëllimi neto i numrit të të punësuarve në lidhje me propozimin	0	0	0	0
12. Какви гаранции, заеми или други вистински или можни обврски ќе произлезат за Владата (а кои не се наведени во точка 11 А до 11 Г) Çfarë garancione, hua dhe obligime të vërteta ose të mundshme do të dalin për Qeverinë (të cilat janë të paraqitura në pikën 11 А deri të 11 Г)				
13. Ако ова претставува барање за дополнителни средства во тековната фискална година или надвор од нормалниот циклус на подготвување на буџетот, да се даде образложение / Nëse kjo paraqet kërkesë për mjete plotësuese në vitin fiskal vijues ose jashtë ciklit normal të përgatitjes së buxhetit, të jepet arsytim				
14. Дата на завршување на проценката Data e mbarimit të vlerësimt				
15. Дата на поднесување на analizata до Министерството за финансии за добивање мислење Data e dërgimit të analizës drejtuar Ministrisë së Financave për mendim				
16. Дата на добивање на одговор од Министерството за финансии / Data e marrjes së përgjigjes nga Ministria e Financave				
17. Измени побарани од Министерството за финансии Ndryshime të kërkuara nga Ministria e Financave				
18. Одговор на министерството-предлагач: Përgjigje nga ministria-propozues:				
19. Одговор од Министерството за финансии: Përgjigje nga Ministria e Financave:				
20. Дали мислењето на Министерството за финансии е дадено во прилог A është dhënë në shtojcë mendimi i Ministrisë së Financave				
21. Одобreno / Miratuar / Data / Data:				
Потпис на Државен Секретар Nënshkrimi i Sekretarit Shtetëror			25 /12/2023 Ден/ месец/год. Dita / muaji / viti	



Бр.Нр. 21-541/100  
 18-12-2023 20  
 Скопје/Shkup

ИЗЈАВА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ НА ПРОПИСОТ

СО ЗАКОНОДАВСТВОТО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА СО КОРЕСПОНДЕНТНА  
 ТАБЕЛА

<b>1. Правен пропис</b>
1.1. Назив на прописот <i>Предлог на Закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (*)</i> <i>Draft Law on Management of Confiscated Property, Proceeds and Objects Seized in Criminal and Misdemeanor Procedure (*)</i>
1.2. Предлагач <i>Министерство за правда</i>
1.3. ЕПП број <i>2016.0100.7376</i>
1.4. Број и назив на поглавјето од правото на ЕУ согласно Националната програма за усвојување на правото на ЕУ <i>Поглавје 3.23 Правосудство и фундаментални права</i>
<b>2. Усогласеност на предлогот на прописот со одредбите на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и Европските заедници и нивните земји членки</b>
2.1. Одредба од Спогодбата која се однесува на нормативната содржина на прописот <i>Глава VI - Сообразување на законодавството и спроведување на законите, член 68. Приспособување на законите на Република Северна Македонија со правото на Европската унија</i> <i>Глава VII - Правда и внатрешни работи</i>
2.2. Дали правниот пропис е во согласност со одредбите од Спогодбата <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не
2.3. Причини за неисполнување, односно делумно исполнување на обврските кои произлегуваат од наведените одредби на Спогодбата <i>/</i>
<b>3. Усогласеност на предлогот на прописот со изворите на правото на Европската унија</b>
3.1. Одредби на примарните извори на правото на ЕУ
3.2. Степен на усогласеност со секундарните извори од правото на ЕУ ЕУ пропис - <input type="checkbox"/> потполна усогласеност <input checked="" type="checkbox"/> делумна усогласеност <input type="checkbox"/> неусогласеност CELEX бр. <i>32014L0042</i>
3.3. Причини за делумна усогласеност или неусогласеност со секундарните извори на правото <i>Потполна усогласеност ќе се постигне по пристапувањето на Република Северна Македонија во Европската унија</i>
3.4. Усогласеност со останати извори на правото на ЕУ: <i>/</i>
3.5. Рок во кој е предвидено постигнување на потполна усогласеност на предлогот на прописот со правото на Европската унија <i>- Со членство на Република Северна Македонија во Европската Унија</i>



Влада на Република Северна Македонија  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

3.6. Кореспондентна табела (прилог) Да
---

<b>4. Превод на изворите на правото на Европската унија и правниот пропис</b>
4.1. Дали горенаведените извори на правото на ЕУ се преведени на македонски јазик и ако се преведени, наведете го изворот на преводот. <input checked="" type="checkbox"/> ДА                      Верзија МК <input type="checkbox"/> НЕ
Извор: Министерството за правда и Секретаријатот за европски прашања
4.2. Достапност на преводот на изворите на правото на ЕУ Да
4.3. Дали предлог прописот е преведен на англиски јазик? <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕ
4.4. Достапност на преводот на предлог прописот /

<b>5. Стручна помош и мислење</b> (Европска комисија, КАРДС, ИПА, TAIEХ, SIGMA, држава членка на ЕУ, Совет на Европа, домашни стручњаци и др.)
5.1. Учество на техничка помош и консултанти во изработката на предлогот на прописот Да, беше ангажиран домашен експерт ангажиран од GIZ за подготовка на Анализа
5.2. Дадено мислење за усогласеноста на прописот /

<b>Раководител на надлежниот сектор</b>	
Име презиме:	м-р Никола Прокопенко
Звање и работно место:	државен советник
Потпис:	
Датум:	18/12/2023 г.
<b>Раководно лице/функционер во органот изработувач на правниот пропис</b>	
Име презиме:	
Потпис:	
Датум:	
<b>Раководно лице/функционер во органот предлагач на правниот пропис</b>	
Име и презиме:	Крстена Јованова - министер за правда
Потпис:	
Датум:	18/12/23 г.



Никола П.  
25.12.2023  
Деј М.



Влада на Република Северна Македонија  
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

Република Северна Македонија  
Republika e Maqedonis se Veri  
MINISTERTVO ZA PRAVDA  
MINISTRI A E DREJTËSISË  
Republika-Skup

№ на документ	22-12-2023	Примено	Вредност
Датум		Страна	Мат
21-	341/11		

МИСЛЕЊЕ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО  
ЗА ИЗЈАВАТА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ СО КОРЕСПОНДЕНТНА ТАБЕЛА НА ПРОПИСОТ

Предлог на Закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (\*)

Архивски знак:	
Рок на чување:	20 год / ви
Адреса и подрачје:	Потпис: Nonahtini

ЕПП – 2014.0300.7110

Секретаријатот за законодавство ја разгледа изјавата за усогласеност со кореспондентната табела и го дава следново мислење:

Во однос на точките 2. и 3. од Изјавата, вклучително и Кореспондентната табела, Секретаријатот за законодавство:	
а) целосно се согласува	Целосно се согласува со Изјавата за усогласеност во однос на точката 2 и 3.2 од Изјавата за усогласеност со кореспондентната табела на Предлог на Закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка (*)
б) делумно се согласува и ги дава следниве забелешки:	
в) цени дека несоодветно го одразува степенот на усогласеност на прописот со законодавството на ЕУ од следниве причини:	
<b>Мислењето го подготви:</b> Секретар на Секретаријатот за законодавство	
Име презиме:	Снежана Наџаковска
Звање и работно место:	Државен советник
Потпис:	
Датум:	21.12.2023 година
Име и презиме:	Д-р Оливера Нечовска
Звање и работно место:	Секретар
Потпис:	
Датум:	21.12.2023 година